

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG
&
ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И
ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТАРАЖУВАЊА

НАУЧЕН СОБИР
30 септември 1997 г.

Naучен
Sovit

30 Septemvri
1997 g.

Socijalnata država
СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА
ПОМЕГУ КОНЦЕПТОТ И ПРАТИКАТА

- РЕФЕРАТИ И ДИСКУСИИ -

ромеси концептот и
практика
referat i disk

Фондација "Фридрих Еберт"
Канцеларија Скопје
Скопје, јули 1998 год.



A 98 - 08476

Издавач:
Фондација "ФРИДРИХ ЕБЕРТ"
Канцеларија Скопје
Бул. Партизански одреди бр.89
91000 Скопје, Република Македонија

Редакција:
Милинка Трајковска

Стручна редакција:
д-р Лидија Христова

Лектор:
Евтим Манев

Техничка обработка:
Миле Митровски

Печат и реализација:
"АМК МАКДИЗАЈН" д.о.о. - Скопје

Тираж: 500 примероци

CIP - Каталогизација во публикација
Народна и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски",
Скопје

316.323.64/.7
321.7.011.5

НАУЧЕН собир Социјалната држава помеѓу концептот и практиката
(1997: Скопје)

Реферати и дискусији / Научен собир Социјалната држава
помеѓу концептот и практиката. Скопје. 30 септември 1997. - Скопје.
Фондација "Фридрих Еберт", 1998. 193 стр. илустр., 20 см

Фусноти кон текстот - Библиографија кон одделни трудови

ISBN 9989-9988-0-9

1. Гл. ств. насл.
а) Цивилно општество - Собир

*Real
Miliinka
Trajkovska*

СОДРЖИНА

ВОВЕДЕН ЗБОР 5
д-р Лидија Христова

I. РЕФЕРАТИ

1. д-р Нано Ружин
СОЦИЈАЛНАТА ПОЛИТИКА НА
ПОСТКОМУНИСТИЧКОТО ОПШТЕСТВО 11

2. д-р Јубица Чонева
НЕКОИ РЕАЛНИ ДИМЕНЗИИ НА
СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23

3. д-р Трајко Славески
ЕКОНОМСКИ ОСНОВИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈА
НА ДРЖАВАТА ВО ОБЛАСТА НА
СОЦИЈАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ 35

4. д-р Вернер Шениг
ПРЕДИЗВИЦИ НА СОЦИЈАЛНОТО
ПАЗАРНО СТОПАНСТВО 54

5. д-р Еберхард Бек
ТЕЗИ ЗА СИТУАЦИЈАТА НА СОЦИЈАЛНАТА
ДРЖАВА ВО ЕВРОПА 99

II. ДИСКУСИИ

1. д-р Јованка Кепеска
НАШИОТ ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
И ПОЛИТИКА 113

2. Проф. д-р Мијрана Сланинка - Динева
УСТАВНИТЕ ОСНОВИ НА СОВРЕМЕНАТА
СОЦИЈАЛНА ДРЖАВА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 119

3. Проф. д-р Наталија Николовска	
ТРАНЗИЦИЈА НА СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА	
ВО БУЏЕТСКА	126
4. м-р Љубомир Кекеновски	
СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА	
ПОМЕГУ КОНЦЕПТОТ И ПРАКТИКАТА	133
5. д-р Милева Ѓуровска	
ДРЖАВАТА И СВЕРБАТА НА	
РЕПРОДУКЦИЈАТА	137
6. Доц. д-р Марија Доневска	
ПРОТИВРЕЧНОСТИТЕ ПОМЕГУ МОДЕЛИТЕ	
НА СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА И	
НИВНАТА ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА	145
7. Проф. д-р Наум Матилов	
СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА И НЕКОИ АСПЕКТИ	
НА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКАТА ПОЛОЖКА	
НА СЕМЕЈСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА ВО	
УСЛОВИ НА ТРАНЗИЦИЈА	154
8. д-р Амалија Јовановик	
СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА И ОСТВАРУВАЊЕТО	
НА ПРАВОТО НА ГЛАНИРАЊЕ	
НА СЕМЕЈСТВОТО	163
9. д-р Јордe Јакимовски	
ЕЛЕМЕНТИ И МОДЕЛИ НА	
СОЦИЈАЛНА ДРЖАВА	169
10. м-р Сунчича Димитријоска	
НОВИТЕ ПРОМЕНИ ВО СИСТЕМОТ НА	
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ВО	
ПЕРИОДОТ НА ТРАНЗИЦИЈА	174
11. Маја Геровска	
РЕАЛНИТЕ ДИМЕНЗИИ НА СОЦИЈАЛНАТА	
ДРЖАВА ВО МАКЕДОНИЈА	180
12. Јуршит Рифат	
СОЈУЗ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА	
ЗА СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА	187

Воведен збор на

**д-р Лидија Христова, - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања,
медијатор на расправата**

Почитувани колеги и колешки, учесници на денешната расправа, драги гости и претставници на медиумите, дозволете ми да го отворам денешниот научен собир на тема "Социјалната држава - помеѓу концептот и практиката."

Во конципирањето на оваа расправа, иницијаторите беа раководени од сознанието дека во досегашниот развој на нашата земја, прашањата од социоекономската сфера беа, повеќе или помалку, запоставувани и дека во Македонија не постоеше една попрецизна претстава за тоа како ќе се моделираат и како ќе се вградат елементите на социјалната држава во глобалниот концепт за општествениот развој.

Наспроти установната определба дека Македонија се дефинира како социјална држава, во праксата отсуствуваше еден конзистентен пристап во реализацијата на таквата определба. Се добиваше впечаток дека поодделните решенија од социјалната сфера се донесуваат ad hoc, повеќе како резултат на определен притисок, однадвор или одвнатре, без притоа да се презентира еден разработен концепт, од кој би можело да се согледа кон каков модел на социјална држава ние се стремиме. Ваквите состојби, најверојатно, беа израз и на фактот што социјалната сфера беше сосема запоставена, и на теориско и на практично-политичко ниво, од сите учесници во комплексниот процес, наречен транзиција. Како резултат на тоа во јавноста комуницираа мошне контрадикторни, напати и апсурдни, стојалишта околу оваа пра-

шање. Кога велиме јавност, ја имаме предвид не само најшироката јавност, туку и научната, како и политичката, во која ги вклучуваме и претставниците на државниот естаблишмент, т.е. и оние кои најдиректно имаат можност да влијаат на креирањетро на овој сегмент на државната политика. Да се посетиме, на пример, дека пред неколку години, актуелниот министер за труд и социјална политика, на собраниите штрафувачи пред Собранието на Република Македонија, чиишто барања беа од егзистенцијална природа, јм го изјави отприлика следното "...сега градиме капитализам, па оној кој има ќе живее, а другите се претпуштени на својата зла судбина ..." Или, на изјавата на еден друг министер, дека во услови на транзиција нема место за синдикално организирање, како впрочем и на цела една серија на јавни настапи (и на луѓе од научните кругови) во кои се протежираше идејата дека барањата сврзани со социјалните права на граѓаните, во најопштата смисла на зборот, се всушност реликт од нашето минато, од кои треба да се ослободиме. Како такви тие се неревални, и уште повеќе, контрапродуктивни на принципите на пазарното стопанство и демократскиот развој во целина, велела застапниците на оваа теза.

Во аргументацијата на ваквите стојалишта, најчесто, се посочуваат примерите на некои високоразвиени земји, кои имаат мошне рестриктивен пристап во сферата на социјалната политика и се прави обид да јм се даде универзален карактер. Притоа, всушност, се посочуваат само определени решенија, без притоа да се земе во предвид поширокиот контекст, во кој таквите решенија се креирани и се реализираат. Повнимателните аналитичари, не можеа да го избегнат впечатокот дека, компаративниот приод во образлагањето на определено стојалиште или политика, се користи мошне селективно и дека неретко во аргументацијата доаѓа до замена на тези.

Наспроти овие, би рекле, крајно неполовни стојалишта во однос на социјалната држава, беа барањата кои пледираа за зачувување на придобивките од претходниот систем во оваа сфера. Тие, всушност, значеа форсирање

на еден максималистички пристап, настојувајќи државата да ја претворат во универзален заштитник кој, во секое време и на секое место, ќе му обезбеди една апсолутна социјална сигурност на граѓанинот. Во оваа смисла, најчесто беше посочуван примерот на Шведска, како идеален тип на држава на благосостојба, кој ние, секако, би требало да го следиме. Всекујнак, застапниците на овие стојалишта, многу малку или воопшто не се задржуваа на реалните можности на државата да ги алиментира овие барања, па нивното остварување тие го сметаат, пред сè како прашање на политичка волја.

Сите овие стојалишта за социјалната држава, презентирани инцидентно во јавноста, со или без некој определен повод, не придонесуваат за разјаснување на нејзината суштина во современи услови, а уште помалку помогнаат да се согледаат контурите на концептот на социјалната држава, за чијашто реализација ние се залаѓаме.

Целта, на организаторите на оваа расправа, беше да се актуелизира прашањето на социјалната држава, мошне значајно за нашиот понатамошен развој, и преку еден интердисциплинарен пристап, да се укаже на елементите за изградба на еден модел на социјална држава, кој би бил оптимален за Македонија. Таквата цел се обидовме да ја операционализираме преку понудените тези за денешната расправа: поаѓајќи од искуствата на високоразвиените земји, како и на оние кои се во процес на премин кон пазарно стопанство и парламентарна демократија, да дадеме придонес во изградбата на еден концепт на социјална држава во Македонија. Таквиот концепт, се разбира, би морал да ги респектира објективните општествено економски и политички специфики на земјата, што е тесно поврзано со неговата реалност и функционалност.

Како учесници на собирот се поканети научни работници од дватта универзитети во Македонија, и тоа социологи, политиковци, економисти, со што се обезбедува интердисциплинарен карактер на расправата; потоа,

претставници на институциите за социјална работа, како и претставници на некои невладини организации, кои се блиски до оваа проблематика, со цел да се согледаат нивните искуства од практиката.

Присуството на експертите од Германија, ќе ни овозможи да ги согледаме проблемите на социјалната држава, во една од оние европски земји, која има мошне богато и интересно искуство во оваа сфера на општествениот развој, и се надевам, ќе претставува еден дополнителен поттик, со нашите размислувања, да придонесеме за реализацијата на социјалната држава во Македонија.

* * *

РЕФЕРАТИ

СОЦИЈАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ПОСТКОМУНИСТИЧКОТО ОШТЕСТВО

"Во нашето окружување кое е во постојана динамика, заштитата и еднаквоста мораат да одговорат на новите ризици..." Со таквиот аспект западно европските експерти на социјалната политика, како Симон Нора, Едмонд Мaire и други, во текот на осумдесеттите ги елаборираат аргументите за новата реформа на државата-заштитник во Западна Европа. Во суштина, забавувањето во стопанскиот раст на најразвиените западни земји го зголеми бројот на исклучените од работниот и платниот статус, како и од учеството во општествениот живот. Едновремено, по имплизијата на комунизмот, кој се удави во мисија кон сопствената реформа и не го преживеа реваншот на економијата, се појавија посткомунистичките режими со својата нова социјална конфигурација. Од Havel, Michnik и Vaclav Klaus до Ivan Berend, Assar Lindbeck и другите познавачи и политичари од посткомунистичките земји,apelот кон воспоставување социјална држава воедно беше и социјалниот одговор на нараснатите социјални предизвици, кој се претвори во централен влог не само на политичката борба за власт, туку и на дебатите за успехот и јакнењето, односно предизвиците и дестабилизацијата на новосоздадените посткомунистички демократии. Во услови на недостиг на нова утопија, како што тоа беше случај по секоја револуционерна промена, раководните гарнитури на новите демократии се определија за реставрација на капитализмот со исклучива нагласка врз социјалната држава.

Таквата ориентација провејува и во определбите на Република Македонија, во чиј Устав (член 1) Република Македонија се определува како: суверена, самостојна, демократска и социјална држава. Споменатите уставни определби за изградбата на социјалната држава, само по себе, го афирмира и прашањето за социјалната држава во условите на посткомунистичкото општество. Дали е можна социјалната држава во периодот на транзицијата? Можеби дилемата по малку е и парадоксална доколку се потсетиме дека за најсиромашните членки на ЕУ од Јужна Европа (Грција, Шпанија, Португалија и, донекаде, Италија) се сметаше дека поседуваат еден вид рудиментирана социјална држава. Таквата констатација се толкуваше поради влијанието на историското наследство и специфичната социјална структура. Сепак, со оглед на динамичната природа на посткомунизмот и на неговите социјални структури, би било некоректно, па дури и штетно да се покаже безволие, обескураженост и неамбициозност во градењето на моделот на социјална држава - Welfare state, која му е неопходна на секое Welfare society. Токму заради напред кажаново, можеби во актуелните услови на транзиционите посткомунистички општества би можеле, наместо за социјална држава, повеќе да заборавме за одредена "социјална политика".

Пред да се помине кон елаборација на основните карактеристики на социјалната политика на посткомунизмот (чии модели се разновидни) ќе настојуваме да ги охарактеризираме основните постулати на посткомунизмот набљудувани од аспект на социјалната политика, тежината на социјалното минато и ургентноста на социјалната сегашност, од една, и тенденциите и карактеристиките на современата социјална држава, од друга страна.

1. Што е тоа посткомунизам?

Уште во 1989 година аналитичарите на посткомунизмот како J. Rupnik, V. Havel, M. Sturmer, G. Mink, P. Kende, A. Michnik, R. Dahrendorf, Timothy G. Ash и други нас-

тојуваа да го дефинираат посткомунизот "како еден вид разграничување со претходниот комунистички режим". Независно од тоа дали се работи за еден валиден концепт кој претендира на еден јасен прекин со она што беше "поранешен систем и она што доаѓа по тој систем", веќе сега со сигурност може да констатираме дека посткомунизмот (барем на Балканот) е еден аномаличен систем на постојана криза и несигурност (примерите на Албанија, Бугарија, СР Југославија, Македонија, Романија).

Предизвиците со кои се соочуваат владејачките елити во посткомунистичките држави се од разновидна природа, но главно се фокусираат околу социјално-економските и етичко-политичките прашања. Притоа, секоја посериозна депресија (Бугарија, Албанија) произведува значителни загрозувања не само на социјалната сигурност на граѓаните, туку и на социјалната егзистенција на целото општество. Во посткомунистичкото општество и натаму се најзагрозени работниците од доменот на тешката индустрија и од секторите што постојано ги величеше комунистичката револуција, а од кои и започна имплементацијата на комунизмот. На тој начин, "смешната револуција", како што ја нарекуваат G. Mink и J. Ch. Szurek, или "револуција без револуција" според G. Feyto, "договорна револуција" според L. Bruszt, "револуцијата" (контракција меѓу изразите: реформа и револуција) според T. G. Ash, која беше извршена "во името на работничката класа" (имено, се започна во Гдањск - Полска), неколку години подоцна ќе покаже дека најголеми губитници на реформскиот преврат биле работниците!!!

Имено, седум години од паѓањето на комунизмот, исчезна евфоријата и пијанството на хероите, интелектуалците и аналитичарите на промените. Некогашната утопија на Марксовиот комунизам беше истисната со старовата утопија на Смитовиот либерализам - односно пазарното стопанство. Притоа, ветувачката, но несигурна транзиција се оддолжи додека преодот од социјалистичкото во демократското општество се покажа мошне

тежок и аномаличен. Зачестија економско-политичките, но и социјалните проблеми, пазарните законитости ја покажаа својата нечувствителност, синдикатот својата ограниченошт, работниците немоќта а државата својата недозреаност. Невработеноста и осиромашувањето се мултилицираа, животниот стандард опадна, додека социјалната несигурност речиси експлодира.

Во такви услови, митот за *homo sovieticus* или оној за *homo yugoslavicus* од времето на Брежнев и Тито, искован ви во долгот период на социјализмот, станаа стандардни референции за некогашниот полуспуштен социјалистички Welfare. Денес голем број политичари и аналитичари и во Република Македонија ја споредуваат некогашната успешна социјална политика на СФРЈ, која влеваше голема доза сигурност со актуелната социјална несигурност и упорно забораат дека СФРЈ егзистираше во еден многу поинаков свет.

Во времето на ладната војна југословенската федерација беше мошне значаен геополитички партнери и на Исток и на Запад, и итриот Тито успешно играше на таквата карта, користејќи широки бенефиции, кредити и пазарни потенцијали како меѓу капиталистичкиот, така и меѓу комунистичкиот свет. По големите промени од 1989 година, некогашното галениче СФР Југославија се распадна на пет нови држави, а помошта од Запад почна да се движи кон земјите од Вишеград, Русија, другите посткомунистички држави. Згора на тоа, Република Македонија ги загуби тамошните пазари, а поради војната на политиката се намали нејзината присутност и на некогашниот југословенски пазар. Таквата геометрија доведе до смалување на заработка, пораст на невработеноста, пад на животниот стандард и општо осиромашување на населението.

Во Република Македонија и во другите посткомунистички режими се посилно јакнеа новата утопија и новиот социјален мит: Како да се преживее? Како да се стигне од денес до утре? Достигнатиот степен на социјална несигурност уште повеќе ја зајакна разочараноста

во транзицијата, во процесот на приватизацијата, во гарнитурите што ја извршила трансформацијата. Во такви услови, разбиралива е ургентноста на социјалната сегашност насочена кон ефектирање на институционалниот состав на социјалната политика, односно зајкувањето на социјалната држава. Меѓутоа, тежината на социјалното минато навистина беше преоголема. Затоа, само по себе се наметна прашањето: каква социјална сигурност и укажуваше југословенскиот систем на социјалната политика на македонскиот граѓанин?

2. Социјалната политика во Република Македонија пред осамостојувањето

Според идеологијата на самоуправувањето, "основен носител на социјалната политика е непосредниот производител, вработен во организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници од ниво на општина до Федерација...", додека "идејни насочувачи на социјалната политика се Сојузот на комунистите, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ и Сојузот на синдикатите".¹⁾ Според тоа, социјалната политика беше дел од идеологијата на СКЈ и СКМ, а како идеолошка категорија таа беше присутна во програмите на сите општествено-политички организации. Патем, не постоше разлика меѓу сегментите што ја елаборираа и популаризираа, иако се работи за сосем разновидни сегменти на популација (борци, младинци, жени, работници).

Поради логиката на договорното стопанство и пазар, социјалната политика на самоуправното општество, независно од отфрлането на егалитаризмот, сепак беше еден вид "социјална уравнителска", истакнувајќи се со високите субвенции во станбената политика, политичката на цени, високата стапка на вработеност, бесплатната здравствена заштита, образоването, културата. Притоа, како што истакнува В. Пульз "... номенклатурата

¹⁾ Душан Лакичевић, "Увод у социјалната политику", стр. 409

за себе задржуваше повеќе скриени отколку видливи привилегии кои широките слоеви ги прифаќаа додека им се гарантираше основниот стандард и социјалната сигурност...²⁾ Од своја страна, поради фактот што партиската платформа на СКЈ и СКМ инсистираа врз процесот на деетатизација, никаде не се истакнуваше дека основен носител на социјалната политика е државата. Во суштина, основен креатор и носител беше партиско-државниот врв, односно државата, но употребата на терминот упорно беше одбегнувана.

Независно од тоа, социјалистичката социјална политика во текот на седумдесеттите функционираше сојдно сé до почетокот на големата економска криза што ја зафати државата кон осумдесеттите. Меѓутоа, и во периодот на нејзините "златни години", самоуправната социјална политика остави многу негативни консеквенции врз економската политика и развој. Во државата упорно се одржуваше висока стапка на прикриена невработеност. Патем, етиката на социјализмот, трудот повеќе го сметаше како обврска, а не како право. Бројни неконјунктурни идеолошки фабрики егзистираа со помошта на државата, а беа спроведувани и разни акции на административно неекономско вработување. Во доменот на политиката на плати не постоја големи разлики меѓу највреднувачите и најниско вреднувачите работни места, а во името на самоуправувањето гласот на неквалификуваниот труд некогаш беше решавачки за мошне битни прашања од економскиот живот на претпријатијата. Рударите, металските работници, транспортните работници, во некои случаи, беа плакани подобро од просветните и културните работници, сé со цел да се докаже легитимитетот на работничката држава. Особено големи беа социјалните привилегии на униформираниите лица и на номенклатурата.

Социјалните услуги беа бесплатни или многу евтини, меѓутоа недостасуваа современа медицинска опрема

и нега. Социјалното осигурување беше релативно развиено, а во споредба со платите, компензациите за здравствена, пензиско-инвалидска заштита беа релативно високи во однос на просечните плати. Државата во целост ги контролираше фондовите за социјално осигурување, а вештачката врска меѓу придонесот на производителот и давателот на услугите преку СИЗ-овите беше нефункционална и, практично, во прекин.

Од своја страна, станбената политика беше специфична, бидејќи, се чувствуваше постојан недостаток на станови. Станарините беа мали, а со нивната распределба раководеше државата. Станбената политика на тој начин стана моќно средство за контрола на народот од страна на властта. Најчесто, во становите живееја неколку генерации, а во семејниот живот партиципираа и пензионерите и платите и разните додатоци. Храната беше евтина, но неквалитетна, исто како и комуналните услуги. Целокупната социјална политика беше обележана со дистрибутивната логика. Државно-партискиот апарат располагаше со националниот доход и социјалниот статус и ги дистрибуира согласно со критериумите на лојалност. Графаните преку државно-партискиот апарат наоѓаа вработување, го решаваа станбеното прашање, ги плаќаа услугите, социјалните компензации.

Во описаното општество не постоја социјални партнери, бидејќи синдикатот беше трансмисија на СКЈ, односно СКМ. Не постоеше ниту пазарно ориентиран синдикат, ниту синдикат на работодавците. Всушност, постоеше еден орган на директорите наречен Стопанска комора, во кој членуваат сите директори, кои едновремено, по функција, мораа да поседуваат морално-политички квалитети (еден од условите на конкурсите), односно членство во СКЈ/СКМ.

Конечно, би требало да се истакне дека и покрај описаните аномалии, поради специфичната меѓународна положба и поддршка на СФР Југославија, нејзината социјална политика ги задоволуваше барањата на нејзините графани. За разлика од СФРЈ, другите комунистички

²⁾ Ревизија за социјалну политику, Загреб, бр. 1, 1994. "Социјална политика посткомунистичких земања"

режими имаа многу поригидна, понефикасна и понеквилитетна социјална политика, која, независно од недостатоците, сепак успеваше во извесна мера да го одржува тоналитетот на социјалната сигурност.

3. **Можноста и перспективите на социјалната политика во Република Македонија**

Општо е познато дека Република Македонија е една сиромашна земја, со една проблематична транзиција која беше хендикепирана како од страна на неполоволното окружување (блокадата од страна на Грција, ембаргото на Советот за безбедност кон СР Југославија, хаотичната Албанија, репресиите на Бугарија), така и од комплексните меѓуетнички односи.

Кога кон таквите неполоволни околности ќе се додадат и другите детски болести на посткомунизмот (недостаток од традиција на пазарното стопанство, развиена капитал-иницијатива и стабилизиран слој работодавци, изграден и плурализиран синдикат, современа и ефикасна држава), лесно е да се констатира дека дури и институционалните претпоставки на секоја социјална политика, како што се социјалните партнери (синдикатот на работниците, синдикатот на работодавците, државата), не го поседуваат соодветниот субјективитет за да можат да одговорат на потребите на современата социјална држава. Згора на тоа, поради транзиционата природа на општеството, не може да се констатира дека Република Македонија спаѓа во едно капиталистичко општество од западноевропски карактер.

Меѓутоа, нема сомневање дека сепак се работи за еден капиталистички систем или barem нешто што е различно и од европскиот капитализам, и од класичниот капитализам од пред сто години и од реалниот социјализам или самоуправувањето на поранешна Југославија. Новиот систем ни ја заменува систематичката анационализација и идеолошката негација на приватната сопственост со еден систем на мешовита сопственост (јавен сектор и

приватен сектор), приватизацијата останува доминантна тенденција иако тешко се успева да се создаде едно наполно приватно стопанство, централната планификација и договорното стопанство со кои раководи државата исчезнуваат со процесот на деетатизација и либерализација. Државата се повлекува прогресивно, а претпријатијата го пронаоѓаат сопственото место и независност еволуирајќи на конкурентскиот пазар во потрага по профит.

Меѓутоа, на ова место се соочуваме со еден парадокс. Воведувањето на пазарното стопанство ја наметна потребата и од една "посилна и подоминантна држава наместо чисто пазарно стопанство". Каков парадокс: посткомунистичкото општество, сè уште тоа е државата, која мора да ги води деетатизацијата и либерализацијата. Државата на посткомунистичкото општество мора да ги мултилицира интервенциите за да востапи еден валиден систем на социјалната политика и социјалната заштита. Не е неполезно да потсетиме дека во поранешниот режим социјалната политика не беше една независна сфера која, патем, беше целосно интегрирана во тогашниот економски систем. Како што е претходно истакнато, еден голем дел од социјалната политика на Република Македонија беше вткаен во политиката на цените (кири, транспорт, цени на основните елементарни артикли за кои се користеа значителни државни субвенции), евтиното чинење или бесплатното лекување, како и другите социјални услуги, одеа напоредно со системот на плати, кој обезбедуваше поголеми примања од цената на чинењето на производот на работната сила.

Распаѓањето на договорното стопанство и на комунизмот беа придружен со распаѓањето на системот на социјалната политика и социјалната заштита, кои беа интегрирани во социјалистичкото стопанство. Денес во Република Македонија е јасно дека е неопходно да се изгради едно "социјално пазарно стопанство", со цел да се задоволат интересот и барањата на популацијата. На државата и е јасно дека би била голема социјалполитичка грешка доколку се следат "чистите" и "јасните" принципи

на класичниот капитализам, чии консеквенци би имале мошне неполовни социјални последици. Ефектуирањето на пазарната и економската ефикасност мора да биде придруžувано со напорот за промоција како на политичката демократија, така и на социјалната правда.

Сепак, познато е дека иднината на социјалната држава не е трасирана однапред, и таа често се меша со содржините на демократскиот живот. Најдој, јасно е дека не постои модел на референца или "кralски пат на социјалниот прогрес". Меѓутоа, интелектуалната и морална апликација на современата социјална политика, а ако е можно и на државата - заштитник, не само што е комплементарна со демократизацијата на системот (доменот на човекови социјални права), туку води и кон една порадикална проценка на вредностите и методите на социјалниот прогрес. Притоа, две мошне значајни димензии се наметнуваат сами по себе. Пред сé, социјалниот прогрес долго време беше идентификуван на еден мошне едноставен начин, а во функцијата на смалување на економската нерамноправност. Во меѓувреме, еднаквоста стана една многу сложена категорија, а на хоризонтот на социјалните програми се наметнаа и други цели, и второ, ќе биде неопходно да се усвои една сеопфатна визија за еднаквост што ќе земе предвид и други фактори и детерминанти на диференцирање меѓу луѓето, мажи и жени итн. Инаку, социјалната држава, или Welfare state во европската конотација, историски се развива врз база на системот на осигурување, во чии рамки социјалните гаранции беа сврзани со воспоставувањето задолжително осигурување, кое ги покрива основните ризици на егзистенција (болест, невработеност, пензии, инвалидитет).

Во интелектуалната историја на осигурувањето се впишуваат бројни прашања за формите на солидарност. Во традиционалните општества принципот на социјална кохезија е вткаен во структурите на самото општество. Таков е случајот и со македонската и другите социокултурни заедници кои денес ја наследуваат територијата на

Република Македонија. Хиерархијата и разликите, како и еквивалентностите, ги сврзуваат луѓето меѓу нив на еден органски начин. Социјалната врска е сфатена како природна кога се работи за семејството, за соседските односи или за социјалната хиерархија во неговата целина.

За сметка на тоа, модерното општество се осмислува во сосем поинакви димензии, бараки патишта кон еден нов тип односи меѓу луѓето. Новата социјална врска резултира од "доброволната вештачка институција" наречена пазар. Во таа перспектива, пазарот има за цел да создаде нова социјална врска меѓу луѓето. Тоа е првата претпоставка за промоцијата на социјалната држава во Република Македонија. Меѓутоа, како и на секаде, и во Република Македонија пазарот поседува една чудна и бесчувствителна хемија". Невидливата рака на Адам Смит наистина ја регулира цената на понудата и побарувачката, но не го заштитува и социјално загрозениот. Според тоа, напоредно со заживувањето на основните компоненти на пазарот, неопходна е и афирмација на идејата за осигурување, односно елаборација на инструменти и институции наменети за ослободување на човекот од стегите на природата и од негативните ефекти на пазарот. Затоа и втората група неопходни елементи за концепцијата на социјалната држава е подготвеноста и оспособеноста на современата држава, која не е бирократски оптоварена и строго хиерархиски конструирана, туку силна и современа држава со флексибилен, но ефикасен државен апарат. Третата група неопходни елементи произлегуваат од претходните две. За успешно заживување и промоција на моделот на социјалната држава неопходен е развиен даночен систем што го спроведува државата врз стопанските субјекти. Инаку, во оваа група елементи може да ги сместиме и другите инфраструктурни механизми кои обезбедуваат реализација на социјалната држава, како што се: културата, забавата, одморот, рекреацијата, но пред сé, образоването.

Конечно, во таквата глобална рамка може да ги сместиме и другите елементи, кои се составен дел од

секоја социјална држава, а тоа се: социјалното општество и социјалните партнери, синдикатот и работодавците и, секако, целокупното социјално законодавство низ кое се легализираат социјалните права на граѓаните.

* * *

д-р Љубица Чонева - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

НЕКОИ РЕАЛНИ ДИМЕНЗИИ НА СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Интересот за востановување социјална држава

Во изборот на содржините и проблемите во моево излагање на насловената тема, користени се два критериуми: 1. прашањата и противречностите на состојбите во социјалната сфера во рамките на државата на благосостојба, како најчест облик на социјалната држава, кои имаат заеднички карактеристики во поголем број европски земји и кои, по своето значење, можат да бидат релевантни за оваа област и во македонското општество; 2. сознанијата од поодделните искуства од развојот и перспективите на државата на благосостојба што можат да бидат корисна искуствена основа при поставувањето на концептот на оваа општествена категорија во новата македонска држава.

Најопштата констатација за социјалната држава, од концептуален аспект до практично реализирање, се наоѓа меѓу преиспитување, негација и реафирмација. Која од овие тенденции е доминантна, тешко е да се одговори, бидејќи не само што недостигаат системски и лонгитудинални истражувања за улогата и положбата на социјалната држава пред новиот век, туку станува збор за една многу динамична и комплексна сфера што го опфаќа целокупното човеково живеење во однос на проблемите, потребите и можностите и која многу тешко може еднозначно да се определи. Дотолку повеќе што социјалната држава, со своите системи во конкретното општество, се

формира со меѓусебно дејство на економските, социјалните и политичките односи, доминантната идеологија и нејзиниот политички систем, не апстракирајќи ги притоа културното наследство и традицијата. Особено таквиот пристап не може да се занемари за општествата во транзиција, бидејќи општествено-економската формација што се обликува ќе биде способна за живот ако може да обезбеди свој раст и рамнотежа, а хумана ќе може да се смета единствено ако на поголем број членови од тоа општество им се обезбеди подобрување на животните и работните услови.

Денес пред науката за социјалната политика и непосредно пред социјалната држава, стојат отворени прашања поврзани со содржината, доминацијата на поопределените доктрини што ги условуваат, како и вреднувањето на социјално-политичките мерки. Реализацијата на оваа обврска е многу важна и ургентна задача, бидејќи се соочуваме со условите и причините на економската и политичката криза, кои продуцираат голем број социјални проблеми. На тој начин ќе и се помогне на општествената практика, односно ќе им се овозможи на носителите на општественото планирање врз основа на сознанијата (релатноста, познатото и известното) да се утврдат објективните цели, содржини, средства и методи на социјалната држава за да биде таа во функција на објективното, реалното и можноото како и нејзино ослободување од идеализам, субјективизам, волонтеризам и други слабости.

2. Поимот генеза и механизми на државата на благосостојба

Државата на благосостојба (Д.Б.), како најрепрезентативен модел на социјалната држава во современиот граѓански свет, е присутна околу четири децении. Настапа на заради потребата да се реконструира капиталистичкиот систем, кој беше силно разнишен од светската економска криза. За целото време на своето дејствување таа имаше големо влијание врз сите сфери од општествениот

живот, а особено на социјално-политичката функција, и таа улога ја остваруваше се до почетокот на 70-тите години, кога се јавуваат првите знаци на кризата. За "татко" на оваа доктрина се смета познатиот англиски економист Чон Мејнет Кејнс, кој своето учење го образложи во делото "Општа теорија на вработеноста, камати и пари". Своите сфаќања ги изрази со посредство на теоријата на хармонизмот во која се залага за усогласен економски и социјален развој, при што инсистира на социјални давачки од државата. Притоа, Кејнс прави една ограда во однос на тие социјални давачки тврдејќи дека истите треба да бидат ограничени бидејќи можат да го загрозат производствениот процес.

Познат автор на идејата за афирмација на државата на благосостојба е Лорд Беверич. Основни механизми на неговото учение се прераспределба на доходот по пат на даноци, со цел да се постигне поголема социјална сигурност на сите граѓани, давање низа бесплатни услуги во здравството, образоването, културата, обезбедување целосна вработеност, контрола на цените на основните животни намирници и сл. Во духот на тие цели, долго се сметало дека Д.Б. го укинала неизбежното сиромаштво, а кога постои тоа е проблем на поединецот. Иако реално Д.Б. ја подобрива положбата на најзагрозените, факт е дека со новата криза на граѓанското општество стана очигледно дека Д.Б. не може да опстои врз старите механизми.

Доктрината на Д.Б. со различни концепции, која е карактеристична за Западна Европа, се наоѓа во преиспитување во овие земји. Иако постојат голем број на оние што ја преферираат Д.Б., меѓу современите теоретичари сè повеќе е застапено мислењето дека се јавуваат неколку значајни причини што прогламираат укинување на оваа општествена институција. Првите се однесуваат до потрошувачката на Д.Б. и, во врска со тоа, до нејзините позитивни или негативни ефекти и економичноста или неекономичноста. Вторите забележуваат на интервенционистичката политика, која се заканува да ја загрози приватната сопственост - капиталот. Третите, од аспект

на политичката филозофија и најважни, дека Д.Б. ги враќа во игра со основните принципи на граѓанското општество: слободата, демократијата и еднаквостта.

Поголем број критичари на Д.Б. укачуваат дека е многу скапа и дека не ги постигнала очекуваните ефекти. Така, Найтан Глазер смета дека Д.Б. не ја има остварено својата функција бидејќи "бројот на корисниците на социјална помош е зголемен, зголемен е и усложнет криминалот, сиромашните квартали не само што останале, туку и сè повеќе се прошируваат, сиромашните населби стануваат сè повеќе погодени со социјални проблеми, дрога, криминал, вонбрачни деца, напуштено школување и др."³⁾ Сличен коментар дава и еден друг американски автор, Чарлс Мари, кој смета дека е илузорно да се коментира за каква било економска профитабилност на таквата држава. Имено, критиките, покрај другото, во суштина се однесуваат и на фактот дека денешната држава стана многу голема и скапа, со што пред сè се оптоварува приватниот профит.⁴⁾ Поради овие причини, многумина автори сметаат дека државата, користејќи го приватниот капитал, се зајакнува себеси, бидејќи нејзиното финансирање е од даночите од доходот на граѓаните и профитот на компаниите кои се главниот нејзин извор.

Кога се говори за улогата, функциите, содржините и другите претпоставки на општественото действување на Д.Б., може да се каже дека тие се подложени на преиспитување од страна на носителите на политиката, државните служби и институциите, до вработените во тие институции. Интересите и целите на овие субјекти, организации или партии влијаат на тоа преиспитувањето на

концептот на социјалната држава да биде ориентиран кон промени, што ќе значи и нејзино реформирање. Ова поради тоа што дејноста на социјалната држава е во голема мера испреплетена со различни вредности, идеолошки, политички и други карактеристики и процеси во современите општества.

Во услови на идејно-вредносниот и концептуално-доктринарен контекст на општествената криза за по добро разбирање на позицијата и трендовите на социјалната сфера во доменот на државата во современиот свет, карактеристично е неолибералистичкото учење како критика на Д.Б. и радикалните социјално-политички доктрини. Идејно-вредносниот концепт на неолиберализмот, кој од политички позиции е означен како неоконзерватизам, се базира врз истакнување на понудата и побуравачката, законитостите на пазарот и условите на "слободниот натпревар" и инвидуализмот како основа за оживување на економијата и излез од кризата. Се нагласка врз потрошувачката, Д.Б. битно ги наруши односите меѓу овие релации, а со тоа индиректно изврши вливјание врз економската криза. Посебниот дел од овие ставови на двете доктрини се однесува на рестрицијата и стеснувањето на јавните програми и супсидијарниот карактер на социјалните мерки, како средство за излез од кризата. Реалните недостатоци и ограничениите можности на концепцијата и практиката на Д.Б. дадоа основа за ваквата критика. Последиците од овие пристапи се согледани и посебно дошло до израз во програмите и практиката на конзервативните партии во средината на 70-тите години, како што е случај со САД, Велика Британија и други земји.

Значајната критика не само на концепцијата, туку уште повеќе на практиката на Д.Б., која свој најголем развој достигна од средината на шеесеттите до половината на седумдесеттите години, имаат некои заеднички карактеристики, без оглед на идејно-вредносното стојалиште на критичарите. Во суштина, се работи за помалку или повеќе поткрепени и документирани факти и критики за централизираните, бирократизираните, секторски поде-

³⁾ Nathan Glazer, *The limit's of social politic*, President and Fellowz of Harvard college, 1988 год, стр.38

⁴⁾ На пример, во САД учеството на вработените во државниот сектор е 16% од вкупното вработените, а во Германија бројот на државните службеници пораснал со преку двапати и во 1983 година изнесувал преку четири милиони, што покажува на пораст на бирократскиот апарат, кој станува сè посека! Наведените податоци се превземени од книгата на Вујо Лукнирица, *Капитал и социјализам*, Белград, 1988, стр. 322.

лените скапи служби и институционален систем на социјалните дејности. Имаме впечаток дека Роберт Нозик е автор што отиде уште подалеку во критиката на Д.Б. За него, едноставно нема дилема: секој обид за воведување дистрибутивна правда е деструктивен по слободата на индивидуата. Тој се залага за "минимална држава" (дежурен чувар), каде што најзагрозените ќе имаат заштита од фонд на државата формиран од такси. Во врска со тоа, Нозик јасно подалекува дека стекнувањето и распределбата на богатството е исклучиво право на поединците и нивните односи на пазарот, што значи дека ако некој сака и може, ќе подари дел од своите пари, но никој не може да го принуди на тоа. Најсликовит начин за залагањето на Нозик за ултиминимална држава се сретнува во цитатот: "Е.Тејлор, Ајнштајн, Сократ, Пикасо, Боби Фишер, Вие и Вашите родители, постои ли само еден вид живеење што е најдобар, за секој од тие луѓе!"⁵⁾ Нема сомнение дека, идеите на неолиберализмот имале и имаат големо влијание врз современите светски слушувања. Така, 80-тите години се одбележани со ерат "тачеризам" во Англија и "реганизам" во САД" чија одлика била значајно намалување на нивото на социјалните давачки.

Иако е факт дека, Д.Б. во современиот свет полека заминува од општествената сцена, ќе констатираме дека и неолибералниот ученје е неконсистентно и често парцијално и претставува радикална критика за социјалната политика во услови на продукциони и политички односи на капиталистичкото општество, бидејќи служи за зачувување нееднаквост и репродукција на економскиот, социјалниот и политичкиот систем на тоа општество.

3. Каква социјална држава може да има Р Македонија

За да се одговори на поставената задача во труdot, а во контекст на целта на советувањето, сметаме

дека треба да се осврнеме врз некои позначајни согледувања за тоа каква социјална држава му е потребна на македонското граѓанско општество, односно каква за сега е можна. Тоа дотолку повеќе, што во услови на комплексната и повеќедимензионална криза во која се наоѓа современата македонска држава се разнинши многу концептуални претпоставки за традициите и потребите на граѓаните. Покрај тоа, извонредно актуелно го прави прашањето и фактот дека не е можно да се влегува во зона на нови општествени односи од современ тип без целосна, ефикасна проекција на државата во социјалната сфера. Се чини дека, речиси сите земји што влегоа во транзиција се наоѓаат испречени пред социјални превирања, па дури и експлозии, покрај другото поради немање чувство покуму за социјалната димензија на државата.

Современата социјална држава може да се оствари со гарантирање на фундаменталните социјални права, што овозможува да се спреци "социјалното пропаѓање" и да се обезбеди потребен социјален баласт и хармонија. Обезбедувањето на овие права е исклучително поврзано со начинот на прераспределба на општествените средства, а не е исклучиво условено од постоењето на висок степен на економски развој. Тоа значи дека социјалната политика не може да се гради врз филозофијата на превживување, туку врз општо прифатени норми и стандарди за остварување на фундаменталните социјални права, што не е значајно само од социјален - хуман аспект, туку и од аспект на економскиот просперитет. Во тој контекст, сметам дека на Република Македонија ѝ е потребно научно редефинирање на улогата и задачите на социјалната политика, како прв чекор во граѓењето рамки за новата социјална држава. Очигледно, ќе треба и на подрачјето на социјалната политика да се тргне од почеток заради повеќе околности: 1. се направија или се во тек пазарни реформи што базираат врз законска регулатива која повлекува промени и во повеќе области од социјалната сфера, како што се здравството, работните односи, образоването, социјалната заштита и др.;

⁵⁾ Robert Nozick, *Anarchy, State and Utopia*, Basic Books, New York, 1974, стр.321

2. формирањето на пазарот и неговото интегрално дејствување бара значително подолго време и, поради објективните услови во преодниот период, ќе биде под влијание на многубројни трансакции, покрај другото, и од шпекулативен карактер а не конкуренција на економските и технолошките партциципанти, што и натаму ќе резултира со последици во социјалната сфера; **3.** преиспитување на пропишаните права не само на оние што не се остваруваат, туку и на оние што се остваруваат со негативни ефекти (неконтролирани боледувања, предвремени пензионирања од разни причини и сл.); **4.** трансформирања во социјалната сфера, базирани врз нови механизми што ќе соодветствуваат на пазарниот систем.

Промената на моделот на социјалната политика треба да предупреди и на следново: условот за добра социјална положба пред сè е ефикасна економија, што секако не значи автоматизам на меѓусебното влијание на економската и социјалната политика. Но, исто така, социјалната политика не смее да се третира како резидиум на економската политика, бидејќи добрата социјална политика создава социјални услови што во новото време се значаен импакт за ефикасно и модерно стопанство, но и модерна и ефикасна социјална држава.

Секој радикализам на т.н. револуционерно, волунтаристичко право ќе значи дисконтинуитет што бил довел до закинување на веќе стекнатите права на граѓаните, до намалување на социјалната сигурност на индивидуата или на цели општествени групи. Со тоа, Македонија ќе дојде во колизија со меѓународните конвенции, бидејќи како правен наследник од поранешна Југославија не може да ги дерогику доколку сака континуитет во заштитата на стекнатите права на кои ја обврзуваат конвенциите.

Во концептот на социјалната држава елементарните претпоставки за репродукција на животот мора да обезбедуваат еднакви шанси за сите поединци. Значи, во правните примери на социјалната политика - заштита на правото на достоен живот, образование, право на работа,

изборот на занимање, место на живеење и социјална сигурност, како и заштита на сите околности. Декларативното право на социјалната политика, без претпоставки за нејзино реализирање, ги доведува во прашање правната држава и граѓанскиот статус, односно сигурноста на граѓанинот. Оттука, без вистинско дефинирање на социјалната политика и заштитата засновани врз минат и тековен труд на генерациите, професионалното однесување, уважување на трудот, без солидарност за вулнерабилни - ранливи групи и поединци, нема реална социјална политика, но ни социјална држава. Затоа, не е чудно што денес правниот корпус на социјалната држава ја издвоил социјалната политика како самостојна област на правото. Ова затоа што се работи за најдинамична област, а во светот за оваа општествена категорија се врзани многубројни и значајни научни институции. Само така современото цивилно општество може да пледира за еднакви шанси на секој поединец и барем минимална колективна сигурност на сите граѓани. Антрополошко-филозофската парадигма на животот на социјалната држава сè повеќе се базира врз алimentiрање на човековите потреби сообразно со придонесот на развојот на општеството. Во наши услови, изгледа дека државата подолго време ќе има клучна улога во решавање на социјалните проблеми и гарантирање на определено "минимално ниво" на животен стандард на нашите граѓани.⁶⁾

Солидарното подмирување на определени потреби, што кај државата на благосостојба се вика јавна потрошувачка, претставува цивилизациско достигање што во современите услови не е цел само за себе, туку и битен фактор на пазарното стопанство. Образоването, здравствената заштита и други во современите услови се важен импакт за економијата и битен елемент за прогресишен и демократски развој. Покрај овие содржини, солидарно ќе се подмирува и грижата за социјалните

⁶⁾ Берислав Шефер, Социјална политика у развојном периоду, спис.: Социјална политика бр 1-2, Белград 1991, стр.8

осетливи групи население (деца, стари, хендикепирани и други лица кои со работа не можат да си обезбедат егзистенција). За подмирување на овие потреби, средствата се обезбедуваат од даноци, а носител на тие активности мора да е државата и нејзините органи. Но, и во овие активности на државата треба да се бараат нерационалните облици на економско трошење на средствата за оваа намена и треба да се оди на партнерство со приватниот сектор, локалната заедница и сл. Сепак, не зна чи дека државата е единствениот одговорен субјект за социјалната сфера на општеството. Значењето на другите невладини субјекти во оваа област ќе се зголемува паралелно со појавата на структурата на граѓанското општество.

Изградувањето функционален, национален систем во социјалната сфера, вклучувајќи ја тутка и социјалната држава, е сложена и долгорочна задача што претпоставува ангажираност на различни органи: Владата, политичките партии, синдикатот, невладините организации, институтите за истражување итн. Основа за развој на ваквата соработка треба да биде развиена политичка демократија, што е и основна цел на современото цивилизациско општество.

Накрај, накусо ќе резимираме дека востановувањето социјална држава кај нас во однос на досегашниот систем претставува нова ситуација, бидејќи подмирувањето на потребите од здравство, образование, социјална и друга заштита беше надвор од пазарниот систем, социјализирано исклучиво како обврска на државата. Промената на положбата на поединецот за создавање услови за подобро живеење и поголема социјална сигурност ќе значи и реафирмирање, првенствено, на одговорноста на поединецот и на семејството за создавање услови преку работа и други економски активности, рационално трошење, чување на здравјето, одговорност за образоването и слично, што бара и едукација на населението за овие нови односи.

По надминувањето на актуелната транзиција на земјава, односно по создавањето повисок степен на економски и социјален развој, социјалниот систем според примерот на европските модели на социјалната држава ќе треба да се надградува по пат на социјален статус на државата, солидарност и субсидијарност, и ќе се стреми кон урамнотекување на социјалните спротивставености и еднакви шанси на сите поединци, со што ќе се гарантира социјална сигурност на поодделните граѓани. Меѓутоа, како што нагласува Детлеф Радке, земјите во транзиција и другите пазарно ориентирани стопански системи, треба во целост, како и поодделно, да ги набљудуваат сопствените особености специфични за земјата во однос на приспособување на пазарниот систем и во социјалната сфера.⁷⁾ Пренесувањето, односно целосното преземање на некои модели од други земји за градење модел на социјална држава, по правило, би можело да доведе до разочарување во новоизменетите услови, ако не се пристапи аналитички со вклучување на науката, покрај политиката и други општествени фактори.

* * *

⁷⁾ Detlef Radke, *Пазарно стопански модели: социјално пазарно стопанство* во Сојузна Република Германија, Берлин, 1995, стр. 62

Литература:

- David Held, Modeli demokracije, Zagreb, 1990.*
Нано Ружин, Социјална политика, Скопје, 1994.
Социјална политика во транзиција, Зборник на трудови, Скопје, 1995 г.
Nozick Robert, Anarchy, State and Utopia, Bazic Books, New York, 1974.
Вујо Вукмирица, Капитал и социјализам, Белград, 1988.
Списание Социјална политика бр.1/2 - Белград, 1991.
Списание Теорија и пракса бр.6, Љубљана, 1996.

Д-р Трајко Славески - Економски факултет - Скопје

**ЕКОНОМСКИ ОСНОВИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈА
НА ДРЖАВАТА ВО ОБЛАСТА НА
СОЦИЈАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ**

**1. Економската теорија и државната интервенција
во одделни области од социјалната сфера**

Економската теорија има свој придонес во развојот на речиси сите области на државата на благосостојба. Но, вниманието на економистите е концентрирано во неколку области, каде што тие имаат најмногу да кажат. Тоа се паричните бенефиции (cash benefits) и здравствената заштита. Ова не значи дека освртот врз проблемите околу делимитацијата на функциите на пазарот и државата во другите области, како што се образоването, доброволните асоцијации, станувањето и другите социјални услуги, не би фрлиле дополнително светло врз третираната проблематика. За илustrација на основната теза дека државата на благосостојба има свое оправдување во принципот на зголемена ефикасност, ќе ги презентираме најновите сознанија и нивните импликации за политиката на државата во споменатите области.

a) Парични бенефиции

**1. Надоместок во случај на невработеност
(unemployment compensation)**

Осигурувањето во случај на невработеност се соочува со најмалку три од претходно наведените проблеми на осигурувањето воопшто:

- **Неповољно избирање (adverse selection).** - Барателите на осигурување во случај на невработеност се во состојба да скријат некои факти и информации во врска со нивната "склоност кон невработеност". Еден од начините за откривање на нивниот статус во однос на ризикот е инспекција на нивната претходна историја. Ова, сепак, не е целосно решение, затоа што процесот може да биде скап; верификацијата на фактите не е секогаш можна; не сите работници имаат "работна историја"; и, како и обично, минатото не претставува секогаш добра основа за предвидување на иднината.
- **Морален хазард.** - Едно од основните прашања е степенот до кој поединците можат да влијаат врз веројатноста: прво, да останат без работа, и второ, што е од особено значење, да најдат ново вработување. Клучното прашање е колкави се трошоците (емоционални и финансиски) за едно лице да биде невработено. Емоционалните трошоци не можат да се измерат, ниту пак е можно некому да му се предочат. Нема решение, од аспект на можноста за осигурување, за двата спротивствани случаја: кога емоционалните трошоци од невработеноста се високи, а невработеноста се должи на недостигот од слободни работни места (лицето, иако бара, не може да најде работа); и случајот кога трошокот е низок, а лицето бара ново вработување по сопствен избор. Првиот случај може да се осигури, но вториот не може, поради силно изразениот проблем на морален хазард.
- **Веројатност блиска до единица (unity).** - Општата веројатност некое лице да остане без работа е помала од единица. Но, за определени сегменти од работната сила (неквалификувана работна сила, ангажирана на секундарниот пазар) таа може да биде прилично висока, што го прави осигурувањето недостапно.

Некои од наведените проблеми би можеле да се ублажат. Најлошите ефекти од неповољното избирање можат да се надминат доколку осигурувањето е задолжително, со што се обезбедува адекватен пул на осигурени

лица за дисперзија на ризикот. Но, проблемот со моралниот хазард е ненадминлив. Овој факт претставува објаснување за целосното отсуство, или многу малата покриеност, што ја обезбедуваат евентуалните приватни осигурителни планови во случај на невработеност, која ни оддалеку не се доближува до покриеността на работната сила што ја обезбедуваат државните планови. Ова прашање има неколку аспекти: оценката на релевантните веројатности; мотивите на осигурителите и мотивите на индивидуалните лица.

Како што е познато, можат да се осигурат егзогените настани, додека оние што претставуваат избор на поединци, не можат. Оттаму, клучното прашање е степенот до кој релевантните веројатности можат да се оценат и да се надгледува нивната егзогеност. На пример, случајното уништување на кукја што ја зафатил пожар кој се случува еднаш (не е континуиран), а надгледувањето (тоа дека кукјата изгорела инцидентно, а не со нечија најма) е релативно лесно. Болеста, за разлика од ова, е континуиран настан, па надгледувањето на состојбата е возможно. По повеќето случаји постојат видливи, односно мерливи медицински симптоми и надгледувањето не мора да биде постојано. Случајот со невработеноста е специфичен. Невработеноста може да се пролонгира. Надгледувањето и проценката дали ова се должи на недостигот од работни места или пак е свесна одлука на лицето - е тешко поради: непостоењето на лесно мерливи симптоми и потребата од континуиран надзор. На овој начин, постоењето на проблемот за моралниот хазард придонесува оценката на релевантната веројатност (т.е. веројатноста да дојде до невработеност доколку индивидуалните лица би морале сами да се финансираат во случај на невработеност од сопствените заштеди или по пат на позајмување на пазарите на капитал кои перфектно би функционирале) да биде тешка, ако не и невозможна.

Осигурителите, сосем природно, настојуваат да ги опфатат лицата што претставуваат најмал ризик, односно се "добри ризици". Приватниот сектор за добрите ризици

е во состојба да пружи евтини осигурителни планови со високи бенефиции. Но, најлошите ризици, а тоа се најсиромашните поединци, затоа што се принудени да платат висока цена за осигурувањето (кај нив веројатно се приближува до единица) остануваат без осигурување. Обидот овој вид на осигурувања да му се препушти на приватниот сектор завршува или со целосен неуспех или пак со инволвираност на државата до таа мера што системот само номинално е приватен. Добра аналогија, за присутните проблеми и исходот од државната интервенција може да се направи со практиката на некои земји кои првобитно имале приватно здравствено осигурување. Со цел да се обезбеди осигурување за сите кои тоа го бараат, државата ги задолжува приватните осигурителни компании да им понудат осигурување на сите заинтересирани, при што премијата што треба да се плати е во зависност од ризикот на групата, а не од индивидуалниот ризик на секој осигуреник, со што се наметнува еклисириум на осигурителниот пул (потребната дисперзија на ризикот, без која не е можен ниту еден вид осигурување). Резултат од ова беше компромитација на финансиската состојба на осигурителните компании, што се решаваше со трансфери од страна на државата, каков што е примерот со децентрализираното социјално осигурување за здравствена заштита во Јапонија (Powell and Anaseki, 1990, стр. 124-125).

Големиот степен на стандардизација на осигурителните планови (шеми), кој го наметнува (и го финансира) државата, може да биде проследен со дополнително државно осигурување за најлошите ризици. De facto, систем што е до толкова мера регулиран и субвенциониран е всушеност државен, при што администрацијата му е препуштена на приватниот сектор (Barr, 1992, стр. 766). Случајот со осигурувањето од невработеност во Шведска е доста илустративен: го организираат синдикатите, но во голема мера е регулиран од страна на државата. Тој е надополнет со јавно осигурување и до-

полнителна парична помош за лицата со пониски семејни доходи.

Теоријата не ја исклучува можноста од постоење на приватно осигурување во случај на невработеност за најдобрите ризици, односно за лицата за кои може да се процени дека се со најмала веројатност подолго време да останат без работа, "трампејки" ги заработкачите со надоместоците за невработеност. Но, теоријата сугерира дека приватниот сектор, оставен самот на себе, може да обезбеди осигурување само за еден мал дел од работната сила, а интервенцијата што е неопходна за да се обезбеди покривање на мнозинството работници всушеност води кои државно осигурување. Овие теоретски аргументи нафаат своја потврда и во практиката. Во Велика Британија системот на осигурување од невработеност, организиран од страна на државата, обезбедува ниски и подеднакви бенефиции за сите (flat rate). Приватниот сектор не обезбедува дополнително осигурување за оние што би биле заинтересирани.

Лицата - корисници на бенефициите се раководени од сопствени мотиви во своето однесување од кое зависи времетраенето на користењето на бенефициите. Општо земено, врз ова најголемо влијание има висината на бенефициите, односно нејзиниот сразмер со претходните заработкачки (replacement rate). Исто така, од особено значење е и должината на исплатата на надоместокот, која најчесто е утврдена со закон. Во "стапицата на невработеноста" (unemployment trap) можат да се најдат лица кај кои висината и времетраенето на исплатата на надоместокот влијаат за смалување на мотивот да се трага по ново вработување, со цел да се излезе од состојбата на невработеност.

Резултатот од наведените имперфектности на пазарот за осигурување во случај на невработеност се соодветните институции. Од теоријата и практиката произлегува дека доколку се сака да се обезбеди парична поддршка за лицата што се без работа, осигурувањето треба да биде јавно. Ваквото осигурување, во најголема

мера, нема да почива врз актуарски основи и оттаму, повеќе или помалку, ќе вклучува редистрибуција.

Ќај присутните државни планови за осигурување во практиката се забележува интенцијата за ублажување на проблемот со моралниот хазард: зависност на бенефициите од придонесите, условување на бенефициите со бањањето примателите да стојат на располагање за евентуално вработување, доколку тоа им биде понудено, како и ограничување на времетраењето за исплата на бенефициите.

2. Старосни пензии

Прашањето за старосни пензии, исто така содржи ризици кои приватниот сектор не е во состојба да ги осигури. Приватните пензиски планови, кои се засноваат врз развивање и раководење со пензиски фондови, претставуваат реална опција, затоа што веројатностите на дистрибуцијата на возраста при настапување на смрт претставува актуарски проблем, па оттаму е можно обезбедувањето на актуарско животно осигурување, како и актуарски пресметани бенефиции (annuities). Единствен, но многу сериозен проблем претставува инфлацијата, особено онаа што е неочекувана. Приватните институции не можат да пружат заштита од неочекуваната инфлација: прво, не може да се предвиди веројатноста на дистрибуцијата на идните нивоа на инфлација и второ, веројатностите се во висок степен меѓузависни - инфлацијата претставува шок што ги погодува сите пензионери кои се соочуваат со иста стапка на инфлација. Во литературата се скреќаваат предлози за решавање на овој проблем. Така на пример, се предлагают краткорочни депозитни сметки на кои се чуваат придонесите за пензиско осигурување, при што краткорочните каматни стапки често се ревидираат, што би требало да обезбеди извесна заштита од инфлација (Bodie, 1989).

Заклучокот е дека единствено државата е во состојба да обезбеди адекватна заштита на пензите од

инфлацијата. Таа може да се определи за една од двете стратегии што ѝ стојат на располагање: да ги индексира приватните пензии или самата да го организира целокупниот пензиски систем. Защитата на приватните пензии може да се обезбеди со помошта на индексирани државни обврзници или преку трансфери на средства од буџетот. Другата алтернатива е државата да го организира системот на пензиско осигурување во форма на социјално осигурување (терминот социјално осигурување има различно значење во различни земји; во САД одредницата "social security" го опфаќа системот на старосни пензии; во Велика Британија таа се однесува на сите парични бенефиции, додека во континентална Европа - на паричните бенефиции плус здравствената заштита).

Изборот помеѓу овие две стратегии делумно зависи од тоа која од нив обезбедува подобра заштита од инфлацијата, но, исто така, и од ред други прашања, како што се соодветната улога на државата во контекстот на демографските промени (прашање од доменот на ефикасноста) и определбата дали редистрибуцијата е цел. Последниве прашања ја наметнуваат дискусијата околу дилемата дали пензиските системи треба да бидат организирани врз фондовска основа (funded) или според системот "собери па веднаш исплати" (pay as you go - PAYG). За ова теоријата не дава недвосмислен одговор. Во продолжение, ќе ги презентираме основните аргументи и дилеми во дебатата.

Најголемата опасност за PAYG системот се демографските промени. Четириесетина години по т.н. "baby boom" од периодот по Втората светска војна и средината на 60-тите години, повеќето развиени економии се соочија, односно ќе се соочат, со "пензионерски шок". За некои од нив ефектот е драматичен: под претпоставка дека актуелните трендови ќе продолжат, Германија и Холандија, според предвидувањата, во 2040 година ќе трошат околку 30% од GDP за алиментирање на државните пензиски системи, додека просечно во земјите на OECD

се очекува издатоците за пензии да се зголемат од 10 на 20 проценти од општествениот производ. Зголемувањето на бројот пензионери во однос на бројот вработени, при непроменети други околности, нужно налага да се зголеми стапката на придонесите за пензиско осигурување, со цел да се обезбедат средства за исплата на реално непроменетите пензии. Во теоријата се присутни доста контроверзии околу тоа дали системот на фондовско финансирање на пензиите го решава овој проблем.

Воопшто не е контроверзно дека целосно решение на проблемот се обезбедува со зголемување на производството, кое ќе биде доволно со непроменети стапки на придонеси да се финансираат пензиите, чии реален износ не се менува. Ова може да се направи на два начина: со зголемување на продуктивноста на трудот и/или со зголемување на бројот на вработените (примена на нови технологии, подобро едуцирана работна сила, односно со смалување на стапката на невработеност, вклучување на што поголем дел од жените што се во брак во работната сила, покачување на старосната граница на пензионирање, увоз на работна сила од странство по пат на имиграција и др.).

Она што е контроверзно е дилемата дали фондовски финансираниите пензии овозможуваат поголем растеж на аутпутот во споредба со PAYG системите. Аргументот во полза на првите е приближно како што следи: фондовски финансираниите пензиски системи го зголемуваат агрегатното штедење - ова резултира во повисока стапка на инвестиции - што значи и поголем аутпут. Бројни empirиски студии (Kotlikoff, 1989, Aaeon, 1982 и др.) укажуваат на неконklузивноста на тезата дека PAYG - системите претставуваат причина за пониска стапка на штедење во земјата, додека Munnell (1982) укажува на потребата од изолирање на фактот дека придонесите за пензиско осигурување кај фондовските системи имаат даночно повластен статус. Понатаму, зголеменото штедење не мора да значи и зголемени инвестиции, затоа

што тоа може да биде придржано со зголемено трошење од страна на пензионираните лица. На крај, не може без резерва да се претпостави дека менаџерите на пензиските фондови ќе ги носат најрационалните одлуки за инвестирање, што треба да доведе до зголемување на аутпутот. Ова се однесува подеднакво и на државните фондовски организирани пензиски системи, какви што се шведскиот и јапонскиот.

Одлуката за изборот помеѓу овие два система (фондовскиот и PAYG) зависи од релативната важност што им се припишува на прашањата на еднаквоста и ефикасноста. Според зборовите на еден од најголемите авторитети во областа на економиката на јавните услуги, Британецот Nicholas Barr, таа зависи од:

"Прво, постојат прашања сврзани со ефикасноста околу потребата државната активност со PAYG - системот да претставува надополнување на индексацијата и околу придонесот, доколку го има, на фондовското финансирање кон економскиот растеж. Второ е идеолошкото прашање за значењето што им се придава на целиите за редистрибуција и социјална солидарност.

... Онаму од каде што редистрибуцијата е дополнителна цел, може да се тврди дека не постојат докази дека фондовското финансирање придонесува за зголемување на ефикасноста, додека со PAYG - системот е можно да се врши редистрибуција во полза на генерациската пензионери. Од таа гледна точка, PAYG - системот нема никакви (или мали) трошоци во врска со ефикасноста, а има големи добивки во еднаквоста. (Barr, 1992, стр. 772).

6) Бенефиции во натура - здравствена заштита

Теоретските и практичните аспекти на улогата на државата во финансирањето и производството на здравствените услуги треба да се имаат предвид во секоја квалификувана дебата за евентуална приватизација на

одделни сегменти од сложениот систем на здравствена заштита.

Јавната политика во областа на здравството ќе биде успешна доколку "води кон зголемена благосостојба преку подобри здравствени резултати, поголема еднаквост, повисоко задоволство кај потрошувачите, или по-ниски вкупни трошоци од оние што би настанале во отсуство на јавна акција" (The World Bank, 1993, стр. 54-5). Остварувањето на една или неколку од наведените цели, секако, само со себе не претставува доволно оправдување за интервенција на државата. Уверувањето дека државата може да постигне подобри резултати отколку пазарот на полето на здравствената заштита се темели врз неколку причини: потребата од смалување на сиромаштијата; карактеристиките на повеќето здравствени услуги како јавни блага и присуството на екстернални; и неуспесите на пазарите за здравствена заштита и здравствено осигурување.

Обезбедувањето на минимум здравствена заштита за сиромашните е пожелно од социјални, политички и економски причини. Пристапот кон основната здравствена заштита, како едно од основните човекови права, на сиромашните им овозможува одржување и унапредување на најважното средство со кое тие располагаат - нивниот труд. Инвестирањето во здравјето на сиромашните го зголемува нивниот капацитет за образование и продуктивност на нивниот труд, што претставува сигурен пат за излез од сиромаштијата.

Јавните блага се стока или услуги кај кои не постои ривалство меѓу поединците во нивната употреба, како што е случајот кај приватните блага, каде што конзумирањето на благото од страна на лицето што во моментот го поседува ги исклучува од уживање сите други. Понатаму, кога еднаш ќе се обезбедат јавните блага, тешко е, а понекогаш и невозможно, од користење да се исклучат лицата кои или не можат да платат или пак не сакаат да го сторат тоа. Маргиналните трошоци од вклучувањето на уште една индивидуа во користењето

на јавните блага се еднакви на нула, поради што приватниот сектор, лишен од можноста да ги покрие трошоците и да остварува profit, се воздржува од производство на јавни блага. Тие остануваат грижа на државата. Повеќето превентивни мерки за здравствена заштита (широки мерки за ерадикација на некои болести, информативни кампањи за унапредување на јавното здравје, научни информации и др.) имаат карактеристики што ги доближуваат до т.н. чисти јавни блага (pure public goods).

Присуството на екстернални во здравството е најизразено кај позитивните ефекти од лекувањето на поединци од заразни болести. Ова не-само што директно ја помага индивидуата што е подложена на третманот, туку го спречува ширењето на болеста кај други лица. Доколку во конкретниот случај не се земат предвид позитивните екстерни ефекти од лекувањето на заразното заболување, цената на третманот би се определила на многу високо ниво, со што се обезбедува субоптимално ниво на здравствена заштита.

Пазарот има развиено инструменти за осигурување на речиси сите здравствени ризици. Сепак, пазарот за здравствено осигурување е обременет со бројни слабости, кои придонесуваат за сериозно нарушување на дејствувањето на пазарните законитости во областа на здравството, со далекосежни негативни последици. Како и кај сите други видови осигурување, и овде се присутни позитивните феномени на *неполовно избирање* (*adverse selection*) и *морален хазард* (*moral hazard*). Негативното избирање се огледува во тоа што кај доброволното осигурување поголема мотивација да се осигураат од ризик имаат оние лица кај кои е најголема веројатност за настанување на споменатиот ризик. Како резултат на ова, осигурителните компании или одбиваат да ги осигураат лицата што претставуваат висок ризик или ги определуваат премиите на доста високо ниво, што ги одврека оние со помал ризик (на пример, помлади лица) од осигурување. Последново повратно влијаје за уште поголемо зголемување на висината на премијата. Исто така, тешко

може да се најде, во рамките на доброволното осигурување што го нудат приватни осигурителни компании, решение за комплексниот проблем кога едно лице, кое во времето на купување на осигурувањето претставувало низок ризик, ќе остане лице со висок ризик. Неизвесноста во овој случај е голема, а осигурувањето може да ги решава само оние случаи при кои ризикот со определена веројатност може однапред да се пресмета.

Кај лицата што се осигурени од некој, каков било ризик, постои тенденција да бидат помалку внимателни во спречувањето од настанување на осигурителниот настан. Ова е познатиот морален хазард. Осигурителните компании не се во состојба да го надгледуваат однесувањето на купувачите на осигурување, со што ќе ги натераат да одговараат за своите постапки. Во областа на здравствената заштита, непосреден резултат од постоењето на морален хазард е консумирањето на поголемо од оптималното количество здравствени услуги од страна на осигурениците.

Еден од најголемите дефекти на пазарот за здравствена заштита е информациониот проблем. Субјектите на пазарот (пациентите и професионалците во здравството) распораѓаат со асиметрични информации за квалитетот, содржината, а најмногу од сè - за неопходноста од некоја интервенција. Се вели дека за да утврди човек дали треба да поиде на лекар, треба да поиде на лекар! Пациентите се во далеку поинфиериорна положба од лекарите во изборот на услугите од областа на здравствената заштита. Ова значи дека давателот на услуги не само што дава услуга, туку и одлучува која услуга пациентот треба да ја користи. Консеквенциите од овој феномен се т.н. побарувачка индицирана од понудата (*supply induced demand*), најчесто во форма на непотребни тестови и прегледи со користење на скапи технологии, препишување на лекови што не се најнеопходни и слично, што доведува до значителен пораст на трошоците за здравствена заштита.

Пазарот за здравствени услуги и блага од областа на здравствената заштита може да се карактеризира со монополски или олигополски структури, прекумерни профити, ниска ефикасност, лош квалитет на услугите итн. Економите од обемот - кои се присутни кога еден голем производител е многу поефикасен од поголем број мали - доведуваат до нарушување на конкуренцијата на пазарот.

Од сето наведено произлегуваат следниве заклучоци:

- **прво**, државата треба да ги обезбеди услугите за унапредување на јавното здравје, кои најчесто имаат карактеристики на јавни блага, или блага со значителни екстерни ефекти (*имунизација*);
- **второ**, вклучувањето на здравствената заштита како дел од стратегијата за борба против сиромаштијата го оправдува финансирањето од страна на државата на пакетот минимална здравствена заштита за сиромашните лица;
- **трето**, пазарните неуспеси се подлога за регулативата од страна на државата на здравствената дејност и на пазарот на осигурување.

Државата во голема мера може да го унапреди дејствувањето на пазарот во здравствената заштита преку обезбедување информации и нивно пласирање како јавно благо за трошоците, квалитетот и резултатите од одделни видови здравствена заштита.

Сепак, треба да се имаат предвид и ефектите што можат да настанат поради *неуспехот на државата*, како резултат од неперфектностите во интервенцијата за надминување на пазарните неуспеси. Државата во определени случаи не располага со релевантни информации и не може да ги предвиди реакциите на приватните агенти од некој свои решенија. Владите можат да се најдат во ситуација да распораѓаат со слаб административен капацитет за спроведување на некоја мерка или, уште повеќе, реформа во здравството. Некомплетноста и присутната корупција често претставуваат брана за ефикасно спро-

ведување на владините програми. Најпосле, владите често можат да бидат слабо отпорни кон дејствувањето на некои специјални интереси и лобија во и надвор од системот на здравствена заштита.

Со еден збор, политиката на државата во областа на здравството е комплексна и тешка работа на избор на приоритетните и ефикасни мерки за остварување на целите што беа наведени понапред.

Економската теорија предвидува дека конвенционалното (приватно, врз актуарска основа) здравствено осигурување ќе се соочи со две групи проблеми (според Barr, 1992, стр. 780-781): недоволна покриеност, особено кaj оние ризици како што се хроничните и вродените заболувања, здравствената заштита на старите лица и примиарната здравствена заштита; и проблемите со ефикасноста, кои се јавуваат низ разни форми, како што е побарувачката на здравствени услуги индуцирана од самата понуда, која е најизразена во услови за постоење на проблемот на трета страна (*third-party incentives*). Со сите огради што произлегуваат од проблемите сврзани со мерењето на инпутите и аутпутите во здравствената заштита, како и со нивната каузалност, она што го предвидува теоријата се потврдува со примерот на САД, чии што систем на здравство е најблизок до приватно-пазарниот модел. Прво, САД трошат најголем дел од GDP за здравствена заштита, во споредба со сите други високо развити земји. Второ, околу 35 милиони луѓе, или 17,5% од населението помладо од 65 години или нема адекватно осигурување или пак воопшто не поседува никакво здравствено осигурување. Трето, празнините што ги остава приватниот сектор била принудена да ги пополнува државата: во 1987 година 42% од издатоците за здравствена заштита во САД беа директни државни издатоци, и тоа во оние области што ги предвидува и теоријата - програмите Medicare (за стари лица над 65 години) и Medicaid (за сиромашните); потоа, воените ветерани, делумно поради хроничните здравствени проблеми, како и

заштита на самохраните мајки и деца (Barr, 1992, стр. 781).

Здравствените системи во земјите со развиени пазарни стопанства еволуирале, условно речено, во три типа на здравствено осигурување. Првиот е квази - актуарскиот пристап, кој се карактеризира со приватно осигурување што лицата или го купуваат самите, или пак го добиваат како дополнителна бенефиција од работодавците. Давањето услуги го вршат приватните агенции, во чија сопственост се наоѓаат опремата и другите медицински средства. Најблиска апроксимација до овој модел се САД.

Вториот модел е систем кој се базира врз социјално осигурување, со придонеси чија висина зависи од заработкачите. Осигурувањето е задолжително, се финансира од придонесите на осигурениците и/или од данок што го плакаат работодавците за секој работник. Покрај ова, државата учествува со средства од буџетот во покривањето на евентуалните дефицити. Варијации на овој модел среќаваме во Јапонија (со помал степен на регулација), Канада и Германија (поголема регулација), при што во некои од нив (Канада) е поголема улогата на приватниот сектор, а во Германија местото на приватниот сектор е прилично ограничено.

Третиот модел е универзалната здравствена заштита Финансирањето е од државниот буџет, а сопственоста и/или контролата врз факторите на производство е јавна.

Развиените земји, особено по првиот нафтен шок, се соочија со загрижувачки висок пораст на трошоците за здравствена заштита. Причината за овој пораст, покрај порастот на реалните доходи, напредокот на технологијата и нејзината примена во диагностиката и терапијата, и демографските фактори, се неадекватните аранжмани за финансирање на здравствените услуги (проблемот кога услугите ги плаќа "трета страна", високи административни трошоци и др.), лобирањето од страна на

разни групи за интерес во медицинската професија, неадекватната регулатива и сл.

Во решавањето на овој сериозен проблем, владите прифаат, прво, преку промена на мотивите и однесувањето кај корисниците (учество, односно партципација во покривањето на трошоците) и давателите на услуги (договор за цената кај одделни стандардизирани интервенции, дефинирани буџети за болниците и др.). Посебно треба да се истакне практиката на формирање (со поддршка од страна на државата) на т.н. организации за одржување на здравјето (health maintenance organizations - HMO), кои се застапени во САД.

Приватизацијата и конкуренцијата во здравството и нивниот одраз врз зголемувањето на ефикасноста во користењето на средствата и подобрувањето на квалитетот на услугите се контролервни прашања.

"Приватната сопственост реј се не изгледа дека ги намалува трошоците. Ова не треба да изненадува. Во големите претпријатија се појавуваат комплексни проблеми со менаџментот, кој е независен од секторот во кој е локиран. Во повеќе земји приватни и јавни болници си конкурираат меѓу себе, но без никаква видлива врска меѓу конкуренцијата и нивото на медицинските издатоци. Конкуренцијата не ја спречи експлозијата на трошоците во САД, од друга страна, земји каде што издатоците се високи, како што е Шведска, имаат мала конкуренција во здравството. (Barr, 1992, стр. 784-85).

Вториот вид државна интервенција е регулацијата. Таа се сведува на различни форми на контрола врз цениите и буџетот кај давателите на услуги (приватните здравствени организации, болници и др.). Во повеќето земји на OECD (со исклучок на Италија) запишувањето на студенти на медицинските образовни институции е строго регулирано и лимитирано, што произлегува од утврдената позитивна корелација помеѓу движењето на бројот на медицински персонал и на трошоците за здравство во земјата.

Задолжителното здравствено осигурување се смета за механизам што овозможува надминување на проблемот со неадекватната покриеност со осигурување на значителни делови од населението.

Заклучок:

Од она што е досега презентирано, јасно произлегува дека потребата од интервенција на државата во социјалната сфера може да се оправда првенствено со економски аргументи, покрај идеолошки (социјална правда, еднаквост) и политички. Системот на социјално осигурување, со право може да се каже, претставува институционална придобивка на општествено-економскиот развој, која, како што видовме, ги решава сериозните дефекти на слободното функционирање на пазарниот механизам од оваа сфера. Во оваа смисла, тоа е институција што е повеќе плод на "човековата акција" отколку на "човековиот дизајн". (Хаек)

Различните аранжмани, односно типови државна интервенција во социјалната сфера, секако дека не претставуваат идеално решение за пазарните неуспеси. Како што видовме понапред, активностите на државата и самите се подложни на она што се вика "неуспех на државата". Ке завршиме со размислувањата на професорот Nicholas Barr за неопходноста од компромиси и избор на целите на социјалното обезбедување, што произлегува од неможноста да се дојде до идеални решенија, во конкретниот случај со примерот на здравствената заштита:

"Режимите на здравствена заштита се соочуваат со проблемите предвидени од теоријата. Различни земји настојуваат да ги решат на различни начини: секој метод содржи тешкотии кои, повторно, се предвидливи. Земјите со висок степен на приватно производство на здравствена заштита (Канада, Германија, Холандија, Швајцарија и САД) имаат малку листи на чекање и нудат можност за избор на потрошувачите, но по цена на акутни притисоци на трошоците, кои

наложуваат силен регулаторен режим. Земјите кои главно располагаат со јавни системи (Шведска, Велика Британија) имаат листи на чекање, помал избор на потрошувачката и помала одговорност, но постигнуваат добри резултати што се однесува до можноста за користење на услугите и, општо земено, се соочуваат со помалку проблеми во контролата на трошоците.

Со оглед на неизбежните "замени" (tradeoffs), дури и да се решат прашањата со еднаквоста, проблемот е да се изберат оние негативни страни што претставуваат најмал товар за општеството. Потрагата по подобри институции за обезбедување на парични надоместоци и здравствена заштита продолжува: целосно ефикасни институции претставуваат Свети Грал (Holy Grail). (Barr, 1992, стр. 794, подвлеќот авторт).

* * *

Литература:

- Aaron, H. J. (1982). *Economic Effects of Social Security*, Brookings Institution, Washington, D. C.
- Atkinson, A. (1983). *The Economics of Inequality*, 2nd. Ed., Oxford University Press, Oxford.
- Atkinson, A. (1992). "The Western Experience with Social Safety Nets", Discussion Paper WSP 80, London School of Economics and Political Science, Welfare State Programme, London
- Barr, N. (1992). "Economic Theory and the Welfare State: A Survey and Interpretation", Journal of Economic Literature, Vol. XXX, June, 741-803.
- Bodie, Z. (1989). "Inflation Insurance". NBER Working Paper No. 3009.
- Friedman, M. (1962). *Capitalism and Freedom*, Chicago University Press, Chicago.
- Friedman, M. and Rose Friedman (1979). *Free to Choose*, Secker and Warburg, London.
- Gotting, U. (1993). "Destruction, Adjustment and Innovation: Social Policy Transformation in East Central Europe", paper prepared for the conference on "Constitutional Politics and Economic Transformation in Post-Communist Societies", Collegium Budapest, December 17-19, 1993.
- Jackman, R. and M. Rutkowski (1994). "Labor Market Wages and Employment", in Barr (ed.) 1994, op. cit.
- Kotlikoff, L. (1989). *What Determines Savings?*, MIT Press, Cambridge, Mass.
- Munnel, A. H. (1982). *The Economics of Private Pensions*, Brookings Institution, Washington, D. C.
- Powell, R. A. and M. Anaseki (1990). *Health Care in Japan*, Routledge, London and New York.
- The World Bank (1993). *World Development Report 1993: Investing in Health*, Washington, D. C.
- The World Bank (1995). *World Development Report 1995: Workers in an Integrating World*, The World Bank, Washington, D. C.

Д-р Вернер Шениг - *Forschungsinstitut für Sozialpolitik der Universität zu Köln, Klosterstr. 79b, 50931 Köln*

ПРЕДИЗВИЦИ НА СОЦИЈАЛНОТО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО

(Германски модел на испит во Средна и Источна Европа)

1. Вовед

Стопанското и социјалното уредување го карактеризира од секогаш општествениот живот во него. Поради тоа, стопанското и социјалното уредување на некоја друга држава не може да даде појдовни точки за видот и начинот како би можеле да бидат креирани сопствените општествено-политички проблеми. Ова се покажува токму во деталите на креирањето, дека конкретниот национален систем (сосем во смисла на "реалијни тип" на Макс Вебер) е секогаш израсната творба, дека веќе и врз основа на сопствената развојна историја не може никогаш да биде целосно пренослива.

Од оваа заднина, одвјај можат научните политички совети нешто да дадат освен да ги скрираат општите применливи решенија, што веќе биле применети во други држави и чиишто сили или слабости можеле да дадат појдовни точки за натамошна дискусија. Следниот прилог го покажува примерот на "Социјалното пазарно стопанство" во СР Германија, основните црти на едно израснато стопанско и социјално уредување, и кон тоа ги објаснува проблемите што се покажале во Германија при трансформацијата на бившата Германска Демократска Република, сега Т.Н. "нови сојузни покраини".

И не како последно, тесните рамки на овој прилог бараат ограничувања на западното: овој прилог е пледоје против вулгарно-економските тврдења дека национално стопанската благосостојба и социјалната политика мораат да бидат спротивставени, дека слободата на пазарот и социјалната справедливост стојат меѓусебно во спротивност. При тоа, оваа теза не треба едноставно да биде конфронтрана на контратезата. Многу повеќе ќе се покаже на кој начин во социјалното пазарно стопанство социјалната држава е интегриран дел на општественото уредување. Благосостојбата и социјалната политика можат меѓусебно да се во согласност.

2. Социјално-пазарното стопанство како дел од стопанското и социјалното уредување

2.1. Стопанското и социјалното уредување како составен дел од општественото уредување

Поимот општествено уредување ја означува скупноста на регулативите и институциите задолжени за изградба на општеството и за односите помеѓу општественото членство и социјалните групи. На државата йостанува сопствена задача со нејзините демократски легитимни институции така да го креира општественото уредување, за да бидат реализирани општите норми и вредности на општеството. Од централно значење е државата да си ги постави овие задачи на креирање и да не им ги отстапи на други институции, како на пр. на стопанството. Особено светскиот пазар не е во положба да создаде задоволителни форми за општественото уредување.

Општественото уредување, прво, го опфаќа стопанското уредување и, второ, социјалното. Стопанското и социјалното уредување служат со поденаков ранг на целта да ја подобрят животната положба на граѓаните. Бидејќи човекот има како стопански, исто така и социјални потреби, задачите за креирање на едно општествено уредување се состојат во тоа, да ги применува рамно-

правно стопанските и социјалните цели. Додека стопанското уредување служи за снабдување со стопански стоки и треба да обезбеди што по успешна функција на конкуренцијата, задачите на социјалното уредување лежат во тоа да се обезбеди "социјален мир, да се реализира социјална справедливост и социјалана сигурност за сите, како и да се гарантира во стопанскиот живот придржување кон минималните социјални услови во смисла на хуманост на стопанскиот и работниот живот, односно да се зголеми степенот на хуманост."⁸⁾

Поради тоа социјалното уредување не е никаков изнуден тесен чевел, туку интегрален и исто рангиран составен дел од севкупното уредување за следење на општествено признатите цели. Нема потреба од објаснување на потребата општественото уредување постојано да се проверува како реакција на променетото конзумно ниво, на новите социјални ризици, а пред сё на издиференцираните животни замисли и во даден случај мора да биде "реформирано". Овој вид реконструкција во смисла на постојаното приспособување како на стопанското, така и на социјалното уредување, е подразбирлива претпоставка за неговата функционалност и легитимитет на едно отворено и демократско општество.

Сеедно, во моментов во Германија социјалната држава е изложена на зголемени критики, со што се бара "реформа на социјална држава" а не "реформа на стопанска држава". Оној, што така аргументира не е справедлив кон битието на општественото уредување. Тука погрешно се интерпретира меѓувисноста на стопанското и социјалното уредување, бидејќи за проблемите на општественото уредување единствено се смета за одговорно социјалното уредување. Тоа е временски историска немарност, ако се превиди дека социјалната држава од нејзините почетоци секогаш повторно била следена со строги критики и соодветно преформирана.⁹⁾

⁸⁾ Lampert, 1995, стр. 68

⁹⁾ Rosenberg, 1995, стр. 358

Еден едноставен пример би можел да објасни колку е комплексна дефиницијата на проблемот на прашањето за реконструкција на социјалната држава: од една страна, невработеноста да се процени како симптом за тоа дека слабо се води социјалната политика, бидејќи, на пример, инструментарумот на активната и превентивната политика на пазарот на трудот не е доволно користен. Од друга страна, пак, невработеноста може сепак да се интерпретира како последица на пресилна социјална политика, бидејќи густината на регулативата и споредните трошоци од плати ги зголемуваат трошоците за платите по парче производ. Поради меѓувисноста на стопанското и социјалното уредување не е можно за ова прашање да се даде јасна дијагноза. Причините и дејствијата во реалноста одвјај можат да се разделат - спротивно на мислењето на економската учебна литература.

2.2. Концепт на социјално-пазарно стопанство

Множеството идеи на социјалното пазарно стопанство израснаа од ордolibерализмот и Фрајбуршката школа, кои беа поставени во триесеттите години. Тука беа важните имиња Walter Eucken, Alexander Rüstow и Wilhelm Röpke. Јадрото на идејата на ордolibерализмот е слободарско, но социјално задолжително општествено, стопанско и социјално уредување.

Додека класичниот либерализам веруваше дека пазарното стопанство не би морало да се создаде, туку само да се покаже на светлина, ордolibералите гледаа и гледаат задача на државата во тоа - стопанството и социјалата да овозможат творечки услуги. Според нивното мислење државата има задача со будна и претпазлива примена (на пример, во политика на конкуренција или на поддржаче на исти шанси) да изгради пазарно стопанско уредување и него да го одржи.

Од ова множество идеи претставниците на ордolibерализмот, а пред сё Alfred Müller-Armack и Ludwig Erhard, беа изградиле концепт на социјално пазарно сто-

пакство. По Втората светска војна, ова беше веќе почитувана работа, бидејќи широките кругови и јавноста имаа изгубено секаква доверба во пазарно-стопански изразеното стопанско и социјално уредување. Кај најновите свечености по повод 50-тиот џубилеј на Ahlen-програмата на CDU беше можност да се потсети на изразената скепса во повоенит период во однос на социјалните последици врз пазарното стопанство. Наместо тоа на манифестијата беше повторно барано "намалување" на социјалната држава под обвивка на нејзина "реформа".

Со што се карактеризира социјалното пазарно стопанство во Сојузна Република Германија? Првин концептот е навистина отворено формулиран, а одделните придонеси се изразени побилиску до практиката, а помалку склони кон економските теории за моделот. Концептот беше секогаш гледан од неговите иницијатори "како трет" пат помеѓу либерален капитализам и стопанско - плански социјализам. Со цел кон синтеза на државнoprавна осигурена слобода со идеали, за социјална справедливост и социјална сигурност. Оваа комбинација на целите на слободата и справедливоста повторно го враќа поимот "социјално пазарно стопанство".

Според Alfred Müller-Armack-овата класична формулатија, социјалното пазарно стопанство се обидува "принципот на слободата на пазарот да го поврзе со оној на социјалното израмнување"¹⁰⁾. Таа формулација во смисла на социјалната технологија на Popper, е како оној систем на цели, отворен но сепак базиран врз основните вредности. Целите, носителите и инструментите на социјално пазарното стопанство не се цели сами за себе, туку средства за определено време предимствуват на стопанската конкуренција да се поврзат со социјалниот напредок.

Веќе од средината на осумдесеттите години, во Германија во оваа точка се застапуваат мислења, дека отвореноста на социјалното пазарно стопанство е знак за

тоа дека всушност се работи за теоретски недоволно фундирана концепција. Овие претпоставки предизвикаа во литературата силен контроверза, што донесе неколку објаснувања за теоретската основа на социјалното пазарно стопанство. Од економски аспект, произлегува образложението за потребата од државна социјална политика при недостигот на функцијата на пазарно-стопанското уредување во подрачјето на алокацијата (екстерни ефекти, јавни блага), производството (доходи и имоти).¹¹⁾ Кон тоа, можат да се препознаат множество теоретски аргументи за оправдување, ако се напуштат тесните рамки на економските мислења и се земат предвид аспектите на социјалната етика и државното право.

3. Развојни линии на социјалната држава

Историјата на социјалната политика во пазарно-стопански изразеното стопанско уредување воопшто се карактеризира со четири доминантни трендови. Исто така, германската социјална државна историја може исправно да се скрица со помошта на овие трендови, како и на оние од Франција, Велика Британија или скандинавските земји. Понатака, примерите од германската социјална државна историја треба да се истакнат само заради илустрација на овие трендови.

Прво, уште од 19 век се одвивало поместувањето на социјално-политичките активности од ниво на претпријатија на ниво на држава. Социјалната политика на претпријатија и задругарската самопомош имале многукратна функција, како идеал за кодифицирање на социјалниот стандард на државно ниво, било во подрачјето на социјалното осигурување или во подрачјето на работната заштита.

¹⁰⁾ Според Gulovski/Merklin, 1985 и рапликата на Lampert/Bossert, 1987, стр. 117ff. Информативни се тука и прилогите во Sammelband von Röpl/Spann/Wagner, 1988.

¹⁰⁾ Müller-Armack, 1956, стр. 39

Второ, поместувањето на акцентот на законската заштита се движело кон гаранцијата на трансферот. Ова особено е јасно кај политиката на пазарот на трудот. Ако првичното постоење само минимални услови, што ја регулираше на пример, сигурноста на работното место или работното време, во Вајмарската Република кон ова било додадено осигурување за невработеност и работно посредување. Со законот за унапредување на трудот во 60-тите години во Германија уследи воведувањето на унапредување на трудот, значи државната политика за подобрување на квалификациите на работниците, на пример, преку натамошни усовршувања.

Трето, системите за сигурност се толку проширенi, што сè повеќе групи лица можат да добијат социјално-политички услуги. Ако во времето на Бизмарк тој првичните социјални закони само за стручните работници т.н. "работничка аристократија", во текот на децении со нив се опфаќале и обичните работници, службеници, се осигуруувале и членовите на семејството, како и извесен број самостојни работници. Денес секој граѓанин на СР Германија има право на некој од системите на социјално осигурување или - доколку придонесите не се доволни - на социјална помош, како последно окце во мрежата на осигурувањата на социоекономскиот егзистенцијален минимум.

Четврто, се прошири подрачјето на сигурноста. Ова, пак, во Германија може најдобро да се докаже со споредување на социјалниот закон на Бизмарк со денешното ниво. Ако во времето на Бизмарк, на крајот од 19 век било создадено "само" законското осигурување за случај на несреќа, пензион и здравствено осигурување, така во 20-тите години се додало осигурување на невработеност. Последното проширување на системот на социјалното осигурување во Германија е извршено последниве години со воведување на осигурувањето за нега.

Одделно, овој процес во литературата е описан со поимот проширување на социјалниот ризик.¹²⁾ Поимот треба да појасни политичката одлука за индивидуален ризик (болест, невработеност, сиромаштија во староста) да се прогласи за социјален ризик. Во тоа што гарантира социјална осигурителна заштита, државата превзема општествена одговорност за ублажување на штетите.¹³⁾

Притоа, не смее да зачудува дека различните чекори на социјалната држава за приспособување кон новите барања биле проследени со длабоки конфликти помеѓу општествените интересни групи. Овие конфликти денес јасно пак настапуваат на преден план во Германија и во другите западноевропски земји. Многу работи заборуваат за тоа дека, исто така, денешните барања за реформа или намалување на социјалната држава можат да бидат интерпретирани како реакција на сломот на источните европскиот комунизам и на некои непречени режими на светскиот пазар. Па во долгите децении на историјата на социјалната држава имаше фази на преломни политички промени карактеристични за социјалната држава. Достаточно е тука само да потсетиме се на проширувањето на социјалната држава по I - та и по II - та светска војна, како и во фазата на евфорија од теоријата на Keynes и евфорија за државниот доброврвен ангажман во 70-тите години.

Фазата на редукции на социјалната држава во Германија напротив беше во времето на националсоцијалистичкото владеење, како и укинување на законите од почеток на 80-тите. Во овие фази беше сосем исто аргументирано: за градење на социјалната држава се изјаснуваше оние што мислеа дека е потребна натамошна државна одговорност за социјалните ризици. Спротивно на тоа, пак, противниците на социјално-државната експанзија редовно истакнуваа дека интернационалната конкуренција не дозволува натамошно оптоварување со издатоци, дека границите на државната квота ќе се достигнат мошт


¹²⁾ Спореди Ewald, 1993

¹³⁾ Спореди Nullmeyer/Rüb, 1993, стр.83-87

не бргу или би биле пречекорени и дека другите цели на политиката (стабилизирање на паричната вредност, надворешно-трговскиот биланс) би стоееле на патот за натамошната експанзија.

Ако се има предвид меѓународниот развој на социјалната држава во последните години, тогаш впечатливо се потврдуваат изјавите за општ и долгорочен тренд на експанзија на социјалната држава.

Шема 1. Меѓународна квота на социјални услуги во проценти на бруто социјален производ 1970-1993



Извор: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
(Сојузно Министерство за труд и социјално уредување),
1996. Таб. 9.18

Временското движење на квотите на социјалните услуги јасно покажува дека во најголемите западноевропски национални стопанства од 1970 година се констатира релативно зголемување на социјално-државните услуги во однос на социјалниот производ. Ова не важи само за просекот на сите 12 членки на ЕУ, туку исто така и за просекот на Германија и Велика Британија. Освен тоа, јасно е дека покачувањето се одвивало во форма на бра-

нови или постепено и речиси истовремено. Тука се одразува наизменичната стопанска конјунктура (големински именител на квотата на социјалните услуги), а од тоа произлезеното зголемување на социјалниот трансфер, на пример поради невработеност (*големина на бројките за квота на социјални услуги). Долгорочниот тренд на зголемување на квотата на социјалните услуги, напротив, наоѓа свое објаснување во општата растечка потреба од социјални услуги, како на пример скапите здравствени услуги, растечкото учество на стари луѓе, намалување на долгорочниот сигурен работен однос, како и зголемување на колективното осигурување врз основа на диференцирање на животните форми.

Во секое од наведените национални стопанства развојот на социјалната држава, се разбира, беше проследен со силни дискусији, при што аргументите секогаш беа слични за и против намалување или изградба на социјалната држава. Истовремено, и во самата Велика Британија на тачеризмот треба да се констатира долгорочно покачување на квотата на социјалните услуги. Трендот во насока на трајно високо ниво на сигурност, како и порано, е од тој вид доминантен, за што заборуваат многу работи дека во осигурувањето на стопанските животни ризици се распознава супериорната потреба на човекот, што во модерните индустриски и слични општества веќе и со самиот социјално-структурни промени води кон проширување на државниот сигурносен систем.

4. Способност за ефект на социјално-пазарното стопанство

4.1. Социјална политика и способност на стопанството за ефект во меѓународната споредба

Уште во почеток на овој реферат го нафрливме прашањето дали дискусијата за реформа, изградба или намалување на социјалната држава не е дури и заблуда. Дали тука постои шпекулација со етикети, во што меѓу-

зависноста на стопанското и социјалното уредување ќе се искористи за тоа, проблемите на целосното уредување едностррано да го држиме одговорно само социјалното уредување? Дали ова шпекулирање со етикети произледува од временско-историска немарност, во што се превидува дека социјално-државниот развој уште од неговите почетоци бил следен со строга критика и во него втиснатата ситуација со поврзани мерки за реформа? Како да се објасни дека токму социјалното пазарно стопанство, како успешен модел, било лошо презентирано со источните европските државни реформи и сега непосредно ја загрозува локацијата на производството на Германија?¹⁴⁾

Со ова прашање се доближуваме до едноставното јадро на социјално-државната критика на СР Германија, чија аргументација треба да се стави како предмет за испитувања на научната дискусија.¹⁵⁾ На ова, понатака, ќе укажат неколку факти од развојот и актуелната ситуација на социјалното пазарно стопанство.

На почеток од овој преглед стои едноставна констатација дека социјалното пазарно стопанство, во својата способност за ефект, е интернационално единствено и во трансформацијата на социјалистичките национални стопанства на Средна и Источна Европа има значителна моделска функција. Исто така, и на други места постојат значителни сознани интереси за тоа како можело да и успее на Германија (и на неколку други држави од Западна Европа) да ја комбинира меѓусебно способноста на стопанскиот ефект и социјалното сигурносно ниво. Манфред Г. Шмит навистина впечатливо го описал овој феномен, при што го оспорува тврдењето дека постои генерално Trade-Off помеѓу стопанскиот растеж и социјалното сигурносно ниво. Schmidt проблемот го објаснува со следната слика:

Шема 2. Споредба на социјалната политика и профилот на стопанскиот ефект



Извор: Schmidt, 1989, стр.154.

Со скицица треба да се резимираат резултатите од интернационално споредените студии за "за" и "против" социјалната политика.¹⁶⁾ Тука е поставена табела од четири полнища, во коишто можат да бидат внесени сите можни комбинации на нивоа на социјална сигурност и стопански успех или неуспех. Повлечената линија од полето 1, кон полето 4, го маркира "класичниот" Trade-Off помеѓу социјалното сигурносно ниво и економската способност за ефект: сигурносното ниво започнува со минимална способност за ефект и обратно. Ова потврдено Trade-Off во последните години се разви во доминантна поставка при описувањето на проблемот. Во оваа поставка се материјализира неолибералното сфаќање дека државните институции на социјалната сигурност во секој случај ја намалуваат стопанската способност за ефект, бидејќи тоа дава повод за непродуктивни борби за распределка на социјалната помош и ја врзува енергијата, бидејќи нема да може да се примени за производство на додатни стоки. Поентирано, ова мислење го предизвика

¹⁴⁾ Спореди: Schönig/L. Hoest, 1996, стр. 1-9, Schönig, 1995

¹⁵⁾ Ова го има обработено, беспрекорно јасно, пред се Heinz Lampert, Спореди Lampert, 1995a, стр. 513-531

¹⁶⁾ Спореди и во следното: Schmidt, 1989, стр. 153-159

германскиот Завод за вештачење да изврши проценка на целосниот стопански развој, со цел да дојде до формула "за ориентација кон порастот - против сопирчка расправа за поделбата".¹⁷⁾ Познатите научни претставници на ова мислење се сите оние, што чувствуваат дека припаѓаат кон теоријата Rent-Seeking (на пр. Tollison, Okun и Olson). Ако се помисли дека, од една страна, може да се наведе пред сè САД и Јапонија, но од друга страна Куба и Јужна Америка, како доказ за точноста на хипотезата Trade-Off, тогаш не чуди што токму северноамериканските економисти се вбројуваат во нејзините најпроминентни поборници.

Полињата 2. и 3., напротив, прикажуваат отстапувачки случаи што не можат точно да се приспособат кон хипотезата Trade-Off. Од една страна, постојат мошне не поволно поставени земји (пред сè, развиените земји) што се стопански слаби и што не можат да си дозволат никаков социјален сигурносен систем. Од друга страна, пак, се покажуваат во меѓународната споредба во двата погледа добро поставени земји, имено оние што се стопански и социјално силни. Последниве се земји од германското јазично подрачје, како и Холандија, Франција и Скандинавија. Особено земјите во полето 3. треба да бидат од натамошни интерес, бидејќи ним им успеало да ги комбинираат социјално-политичкото ниво и стопанско-политичката способност за ефект. Во овие земји, во принцип, меѓусебно мошне добро се поднесуваат социјалното и стопанското уредување, што сепак секогаш вклучува дека во двете уредувања владее постојана подготвеност за реформи. Изгледа станува прашање за индивидуално мислење на научникот - дали отстапувањата од хипотезата Trade-Off се сметаат за маргинална појава, или дали во нив се гледа фалсификување на тезата.

Авторот на овој реферат е склон кон фалсификување, бидејќи првичната принципијелната Rent-Seeking-теорија може теоретски да ја признае само незначително

вредноста за објаснување¹⁸⁾ и второ т.н. "аномалија" се смета за впечатлива, што конечно нема повеќе смисла да се прави разлика помеѓу "нормалното" и "ненормалното". Сосем спротивно, простата Trade-Off-хипотеза не е праведна на ниту еден начин кон комплексната меѓусебност на израснатите институции и кооперационата култура што ги поврзува. За објаснување на "отстапувањата" Шмит заклучува дека првичните постојат различни нивоа на национални сигурносни потреби, второ меродавните интересни групи (работодавци и Синдикати) меѓусебно, и во однос на државата, имаат различна склоност кон кооперација и, трето, долготрајната кооперациона култура влече полза за себе од национално-стопански предметства со размена на зделките (стоп-плата за обезбедување на работни места).¹⁹⁾ Ако се помисли на енормното значење , што му се дава на кооперацијата помеѓу општествените интересни групи и социјалното пазарно стопанство, тогаш не може да чуди што социјалното пазарно стопанство често не е разбираливо за англосаксонските теоретичари. Од друга страна, сепак, треба да се нагласи исто така дека под влијание на светскиот пазар и зголеменото ориентирање кон краткорочни и ситуации само за сопствена корист на функционерите на здруженијата и менаџерите, и во Германија се чувствува намалување на способноста за дијалог и подготвеност за кооперација. Ако овој тренд и натаму продолжи, ќе бидат присилно предизвикани штетите за социјално-пазарното стопанство.²⁰⁾

4.2. Тренд на порастот на германското национално стопанство

Би можело да се приговори дека социјалното пазарно стопанство веќе неколку години се карактеризира со епохална слабост бидејќи тоа во заострените услови

¹⁸⁾ Спореди Schöning, 1996a, стр.111ф


¹⁹⁾ Спореди Schmidt, 1989, стр.159фф

²⁰⁾ Katterle. 1995, стр. 126-137

¹⁷⁾ Ова беше наслов на неговиот Годишник, 1992/93

на конкуренција на светскиот пазар не е во положба за целосна реформа на својот социјален систем. Тука првични би се спомнало дека во Сојузна Република Германија веќе од 1950 година се констатираше сосем позитивна стапка на порастот како за реалниот-брuto социјален производ, така и на бројот на вработените.

Шема 3. Стапка на пораст на реалниот бруто социјален производ и број на вработените 1950 до 1995 во проценти




Извори: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Сојузно Министерство за труд и социјално уредување), 1996, Таб. 1.1, 2.5. Од 1991 вклучени и новите Сојузни покраини

Од овој графикон првични се гледа дека за овој спореден временски долг период експандирал пазарот на работа во Сојузна Република Германија, така што растечкиот број лица работеле во редовен работен однос. Уште посилно отколку пазарот на работа пораснал бруто-социјалниот производ по глава на жител (вклучувајќи ги и невработените). Долгорочниот пораст на бројот вработени е последица на многуократниот број од влијателни факти е посредница на многуократниот број од влијателни факти

тори, пред сè зголемување на вработувањето на жените, доселувањата и демографскиот развој. Тој настапува особено со енормното и перманентно преструктуирање на националното стопанство, што се покажува особено во проширувањето на секоторот на услугите.

Понатака, горната шема јасно прикажува дека стапката на порастот покажува тенденција кон опаѓање и дека во последната декада-независно од посебниот развој во потегот на германското обединување - стапката на порастот се доближува до нулта линија и сè повообично се движи кон негативното подрачје.

Шема 4. Тренд на опаѓање на стапката на пораст на германскиот социјален производ 1950 - 1995



Извори: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Сојузно Министерство за труд и социјално уредување) 1996, Таб. 1, од 1991 вклучени и новите сојузни покраини;

Во шемата 4. видлив е долгорочниот тренд на опаѓање на стапката на пораст со една единствена линеарна регресија.

Намалувачкиот тренд на порастот е несомнено впечатлив национално-стопански проблем, сепак треба

да се постави прашање - дали воопшто нешто може стопански да биде изменето во овој долгочлен тренд на опаѓање на стапката на порастот. Тука се изнесени сомнежи, бидејќи и веќе просто математичко размислување покажува дека константната стапка на порастот не значи ништо друго освен експоненцијален пораст. Бесконечниот пораст, сепак очигледно не треба да се припишува трајно во еден конечен свет.²¹⁾ Од тие причини, за ова заборуваат неколку работи дека, сосем општо, во развиените национални стопанства човекот треба да се спрavi со намалувачкиот тренд на порастот. Овие намалувачки стапки на пораст не можат во полна смисла да се споредат со природно високите стапки на порасот во развиените земји и земјите на прагот на развојот. Токму е бесмислено социјалната држава да се критикува како единствена причина за "слабостите на порастот".²²⁾

4.3. Прифатливост на социјалното пазарно стопанство

Не смее да се занемари фактот дека прифатливоста на социјалниот сигурносен систем во Сојузна Република Германија треба да се рангира како мошне висок. Од заднина на задржаните финансиски и даночни проблеми, емпириското преференцијално истражување доби на значење од 80-тите години. Само не конечно, во надеж од него да се добијат линии-водителки за политички советувања. Соодветните истражувања, без исклучок, сфаќаат дека социјалната сигурност во Сојузна Република Германија во своето политичко јадро на уредување одговара на преференциите на претежното мнозинство од населението.²³⁾ Исто така, новите истражувања, врз основа на податоците на социјално-економскиот панел од Гер-

манскиот институт за стопанско истражување од Берлин, ги покажува следниве резултати:

Шема 5. Прифатливост на социјално-пазарното стопанство

Преференции кон социјалната сигурност



Државата треба ...



Извори: Dehlinger/Brennecke, 1992, S. 23-24.

Овие податоци покажуваат дека, и покрај од многумина критичари претпоставената ниска прифатливост на социјална држава, постојниот систем се преферира со повеќе од две третини на населението во споредба со

²¹⁾ Спореди: Alfeldt, 1994, стр.27.

²²⁾ Спореди: Schmidt, 1988, стр.185-211, кој мошне диференцирано ги објаснува позитивните и негативните влијања на социјалната политика во стопански, социјален и политички поглед.

²³⁾ Спореди: Zapf, 1984, стр.13-26.

осигурувањето на сопствена одговорност. Токму, само една петина од испитаниците сака осигурување на сопствена одговорност. Кон ова, вредно е да се забележи дека овој основен позитивен став кон државната гаранција е далеку понизависен од социјално-структурните карактеристики на испитаниците (работен статус, старост, пол).²⁴⁾

Второто, прашање во рамките на тематиката за прифатливост се однесува до видот и структурата на државните задачи. Тука се покажува дека е широко проширен спектрот на одговори и дека по една половина од испитаниците се на мислење дека државните задачи треба да бидат задржани во досегашниот обем, односно според видот и обемот, треба да бидат променети. Овој резултат, од една страна, може да биде објаснет и преку општо намалувачка согласност со растечкото конкретизирање на поставените прашања, од друга страна, пак, се покажуваат, сепак, исто така засилена влијанија на конкретната животна положба и интересите на испитаниците. Составувачите на студијата соодветно пресметале и различни резултати. Поради потребното диференцирање, тие дошле до заклучок дека не постојат општа рамнодушност и нездадоволство со социјалната држава во Германија, туку вистинска желба за прераспределба во врска со државните активности. Додека здравственото осигурување - зависно од животната положба - беше оцено како сразмерно добро, јасна скепса владее во однос на старосното, а пред се осигурувањето за невработеност.

Сé ова дозволува заклучок дека проблемите на социјалната држава во Германија не се наоѓаат на рамните на општиот консензус, туку кај конкретното креирање преференциите на определените групи население не се земаат веќе предвид во полни обем.²⁵⁾ Поблиску за оваа проблематика ќе се зборува понатаму.

4.4. Мегународната конкурентска способност на Германија - производството

Првин, да се зборува за проблемот на позицијата на Германија, бидејќи тоа е врежано како "шлагворт" во дискусиите за реформа на социјалната држава. На прв поглед, за тезата зборува, пред сé, порастот на невработеност и негативниот билансен ефект дека германското стопанство сé помалку е во положја да остане во интернационалната конкуренција. Сепак е под знак прашање од овие проблеми паушално да се заклучи слабата позиција во интернационалната конкуренција. Ако понатаму бидат наведени неколку контрааргументи, тогаш не треба да се предизвика впечаток дека составувачот ги игнорирал делумно врежаните проблеми. Сепак, од друга страна, треба да се забележи сомнителната иритација за фундаменталните национално стопански податоци, од кои некои - можеби изненадувачки - бараат јасни ставови.

Уште поимот "мегународна конкурентска способност" предизвикува неколку иритации, бидејќи на пазарот националните стопанства не настапуваат спротивставено, туку одделните претпријатија се во меѓусебна конкуренција. Храбрите и сугестивни аналогии доведуваат до заблуда нешто како за фудбалското светско првенство во смисла на "интернационалната стопанска лига", бидејќи таа оттаму ја измамува со концептуелната шупликовост и теоретската неострина на поимот "интернационалната конкурентска способност". Надворешно - стопанската теорија не нуди никакви клучни теоретски основи за поимот, туку таа предочува еден степен на диференцирање, кое дискусиите, оптоварени со интереси за "интернационалната конкурентска способност", не го достигнува секогаш него.²⁶⁾ Различно се преземаат, исто така, обиди за емпириско утврдување врз основа на споредба на индикаторите, како на пр. од World Economic Forum од Женева, кој разликува повеќе од 380 (!) инди-

²⁴⁾ Спореди го тука и следното: Dehlinger/Brennecke, 1992, стр.233

²⁵⁾ Спореди: Dehlinger/Brennecke, 1992, стр.241

²⁶⁾ Jerger/Menkhoff, 1996, стр.27

катори.²⁷⁾ Лесно може да се претпостави дека тук постојат неброено многу статистички проблеми и мора да бидат направени многукратно скриени проценки, со кои завршниот Ranking ќе дозволи конечно високи манипулативни работи.

Во врска со сомнежите за поимот интернационална конкурентска способност, од друга страна, не смее да се скрие, дека постојат секако различни национални стопанства способни за ефект. Не е невообичаено во "меките" социјални науки реалниот феномен да не може да биде дефиниран егзактно и отшто задолжително. Пред сè дотекуваат различни научни мислења, но исто така ситуациски фактори во креирањето на поимот. Ако може да се даде концептуална слабост на поимот интернационална конкурентска способност како контрааргумент, тогаш не смее исто така да се дискутира за феномените како сиромаштија, невработеност и добротворност, иако се тие без сомнение реални.

Дискусијата за интернационалната конкурентска способност во последните години секогаш доаѓа до сознанија дека класичните претстави на надворешно-трговските теории се битно модифицирани. Имено, не е веќе меродавен исклучително моделот на Ricard (различни технологии, иста снабденост со фактори) или моделот на Heck-Ohlin (исти технологии, различна снабденост со фактори), туку интернационалната конкурентска способност се објаснува најмалку со постоење на растечкиот постепен раст, позитивно екстерниот ефект на Скален и регионалната концентрација. Создавањето на таквите како "Cores" (Paul Krugman) или "Cluster" (Michael Porter) му овозможува на националното стопанство на светскиот пазар да понуди производи и услуги, кои се произведени со најmodерни технологии и со висок интезитет на капиталот, а - тоа е решавачко - на светскиот пазар да се постигнат највисоки цени, со кои ќе може да се заработкаат реални плати на домашно ниво. Интернационалната кон-

курентска способност, со тоа, е секогаш помалку определена преку природните фактори (снабденост со фактите) и секогаш од тоа зависи дали ќе и успее на државата така да го креира макросистемот да може да се развива иновациони потенцијал на стопанството.²⁸⁾

Според оваа забелешка, сега е време да се реферира за некои национално-стопански фактори, кои се потиснати во актуелните дискусији во заден план. И во самите САД се слушаат забори што предупредуваат социјалното пазарно стопанство да се квалификува како прошаменост. Како пример да го наведеме аргументот од двајца колумнисти од Washington Post: "Германија веќе извесно време се наоѓа во проблематична фаза: сепак, извештаите за неодинамитот колапс на германскиот систем не се само избрзани - тие се погрешни. Тие не земаат предвид дека Германија, мерејќо со долгочочите индикатори, како и порано е изразито успешна, дека успешно презела врз себе мошне големо оптоварување со повторно обединување, дека германскиот социјален систем може да смета на широка и трајна поддршка од населението и дека предимствата не се само за работниците, туку исто така и за претпријатијата".²⁹⁾

Кои се тута индикаторите што покажуваат релативна сила на германското сојузно национално стопанство? Тука би можеле - како што е објаснето погоре - да бидат истакнати небројни аспекти, што би укажувале, на пример од подрачјето на инфраструктурата (сообраќај, образование) на меѓународната положба. Што се однесува до актуелната критика на социјалното пазарно стопанство, сепак за тоа заборуваат фактори од надворешно-стопанскиот ефект, бидејќи тие можат полесно да се квantiфикуваат, а кон тоа да ја претстават Output-големината. Тоа се надворешно-трговскиот биланс и движењето на курсната размена, директните инвестиции, движе-


²⁷⁾ Спореди: Meck/Rosenberg, 1995, стр.213-215, Jerger/Menkhoff, 1996, стр.271; Straubhaar, 1994, стр.538

²⁸⁾ Range/Livingston, 1996, стр.254

²⁷⁾ Спореди: Straubhaar, 1994, стр.534 и таму дадената литература

жењето на трошоците за платите и движењето на домашната структура. Надворешно-трговскиот биланс е навистина непосреден највпечатлив индикатор на интернационалната конкурентска способност. Тука е прикажан краток преглед за податоците на национално-стопанската севкупна пресметка дека сојузно-германскиот трговски биланс не само традиционално, туку исто така во последните години беше, и е позитивен. Вистина овие надворешно-трговски вишоци се компензираат преку негативните салдо во билансот за ефект, но сепак констатацијата дека кон дадениот курс на размената повеќе стока е извезена од Германија од увезената. Ова е и поради тоа важно да се обележи, бидејќи развојот на трошоците за плата по парче (производ) се одвива драматично.

Шема 6. Трошоци за платите по парче (производ) во индустријата 1960-1997



Извор: Hofmann, 1996, стр. 8-11.

Исто така, и за дефиницијата на трошоците за платите по парче-производ, интернационално се применува-

ат мошне различни дефиниции и постапки за пресметување. Посочено претставување се базира врз пресметката на трошоците за платите по парче-производ како квотиент на приходот од несамостојна работа по работник дивидиран преку бруто домашен производ по работоспособен.³⁰⁾ Трошоците за платите на парче (производ) остануваат, впрочем, непроменети ако се покачува продуктивноста и платите во иста мера. Поради тоа од особен интерес е развојот на двете големини да се докаже со тоа што ќе бидат индексирани. Покачувањето на трошоците за платите по парче од 50% на 60% би значело индекс од 120. Движењето на платите и продуктивноста тогаш не би се покачувало очигледно во иста мера.

Ако се следи текот на горната крива линија, тогаш првина се покажува дека реалните трошоци за платите по парче од 1960 до 1990 се намалуваат на индекс 95.4. Овие податоци ја потврдуваат во полна мера тезата на германските Синдикати, со која тие докажуваат дека високата сатнина кај краткото работно време - гледано општостопански - се оправдува со високата продуктивност. Исто така, интернационално споредување на движењата на реалните трошоци за платите по парче во Германија е мошне добро. Вистина постои дефицит во преработувачката дејност, но сепак тој се компензира повеќе со силното покачување на продуктивноста на услужната дејност.³¹⁾

Многу пошироко, напротив, се покажуваат проблематични резултатите кај пресметувањето во ЕКИ на трошоците за платите по парче. Овој вид пресметка на трошоците за платите по парче-производ подлегнува на фиксија, во смисла дека бројната големина на (трошоци за плати) превисоко се пресметува со натамошен индекс,

³⁰⁾ Различната основа за пресметување по работник, односно вработен, значи дека тие за самостојните примените просечен доход по работник. Со тоа се исклучени влијанијата на меѓународно различните структури на вработените (учество на самостојните). Спореди: Hofmann, 1996, стр.5f; Köddermann, 1996, стр.6f

³¹⁾ Спореди: Köddermann, 1996, стр.9


а големината на именителот, сепак, не (домашен производ). Присилно се добиваат така покачени и развлечени вредности, коишто, пак, го прават секогаш очигледен растечкиот притисок на трошоците на отворените светски пазари. Растечките трошоци за платите по парче во заедничката валута (ЕКИ или САД-долари) го земаат предвид номиналниот пораст на платите во Германија и во курсниот ефект, кој е предизвикан со силното преценување на ДМ. Текот на кривите линии, тука покажува енормно покачување на трошоците за платите по парче во ЕКИ, што впрочем за Јапан излегува уште поневолно. Вистина на германските претпријатија им успеало еден дел од нивниот притисок на трошоци на светскиот пазар да ги изразнат преку растечкиот Terms of Trade. Ова би се докажало за секое претпријатие одделно, а не може да се истакне како генерален аргумент за рас товаровување.³²⁾

Ако се сомнева дека е забележан голем дел од притисокот за преценување во рамките на Европската унија, тогаш е очигледно дека Германија, во поглед на нејзината надворешна трговија, има особено мошне голем интерес за една заедничка европска валута. Со евродобивките од продуктивноста на германската индустрија не било подолго развлекувано меѓународното преценување на ДМ, туку тоа би можело на германскиот пазар да обезбеди вработување.

Оваа заднина е повеќе од зачудувачко Сојузна Република Германија - во дадената висока вредност на курсот на ДМ - да се карактеризира, како и порано, со виши во трговскиот биланс, особено со источноевропските реформски земји и со националните стопанства од Југоисточна Азија што се стремат кон напредок. Ова покажува, дека германското извозно стопанство сèвкупно дејствува врз светскиот пазар конкурентски способно, што не ги исклучува распространетите проблеми кај гранките и претпријатијата.

³²⁾ Спореди: Deutsche Bundesbank, 1997, стр.46

Шема 7. Германско салдо на трговскиот биланс со Источна Европа и земјите од АСЕАН.



Средноевропски и источноевропски земји: Албанија, Бугарија, Полска, Романија, поранешниот Советски Сојуз, Чешка, Словачка, Унгарија. АСЕАН-земјите: Бруней, Индонезија, Малезија, Филипини, Сингапур, Тајланд.

Извор: Statistisches Bundesamt, 1996, стр.302 (Сојузен завод за статистика).

Позитивен трговски биланс Германија покажува со оние земји што во дискусијата најчесто се наведуваат како загрозување на локацијата на производството во Германија. Исто така и тогаш, кога преку глобализирање на светската трговија некои производства без сумнение се пренесуваат во странство, за што зборуваат уште некои работи дека преку стопанскиот пораст на овие земји се покачил германскиот извоз на опрема потребна за нив. Веројатно, вкупно во Германија се обезбедени работни места повеќе одколку што се загубени. Но трговијата не значи загрозување на локацијата на производство во Германија, туку сосем спротивно - ја унапредува домашната структурна преобразба кон подобро платените дејности. На пример, трговијата со источноевропските реформски земји текстилната гранка и челичарниците ја платија со

германските работни места; од друга страна, сепак, се отворени работни места во подрачјето на автоГерманијата, машиноградбата, хемијата и прецизната техника. Секулирно, во Германија треба да се констатира силна ориентација кон терцијални дејности на стопанството. Додека од 1960 година примарниот, но исто така и секундарниот сектор загубиле во значење, силно пораснал секторот за создавање вредности, стопанисување и капиталот.³³⁾

Кај капитално-интензивните производства, на пониското ниво на изработка (финални производи) и на интернационалото купување на компоненти конечно, во целокупната пресметка, на трошоците за висината на платите, не им се дава повеќе место како решавачка улога. Многу поважни се факторите за конкурентската способност, близината на пазарите³⁴⁾, степенот на образование на соработниците и флексибилноста за организирање на претпријатијата.

Сосем во оваа смисла, токму од пред една година и во Сојузна Република Германија, сè погласни се претставниците на претпријатијата и врвните менаџери, кои предупредуваат на тоа дека во Германија критиката на локацијата на производство води исклучително кон страната на трошоците за плати и даночни ставки, а притоа се занемарува продуктивноста, односно енормните можности за креирање на германското даночно право. Како еден глас меѓу многуте, треба да се наспомният советник на претпријатија Роланд Бергер, кој експлицитно го застапува ставот дека германските претпријатија од подрачјето на менаџментот со трошоци имаат преземено потребни мерки и дека пред сè задачата на менаџментот е

³³⁾ Спореди: Weiß, 1996, стр.11


³⁴⁾ Преку стратегија на затворање на пазарите (купување на претпријатија) може да се обласнат во голем дел сојузно-германските директни инвестиции во странство. Навистина учеството на соработниците во странство се намалува во вкупно вработените во концерни на германските претпријатија, но притоа сепак треба да се забележи дека овие претпријатија, коишто создавале работни места во странство тенденциозно исто така се шират и во земјата. Спореди: RWI, 1996, стр.2Ф

нив отворено да им ги спротивстави на новите производи.³⁵⁾

4.5. Невработеност

Досега изнесеново ја карактеризира сликата на социјално-пазарно стопанство како модел на стопанско и социјално уредување, што е мошне способен за ефект. Забелешката е разбиралива, што се истакнува уште од средината на седумдесеттите години, за постепено покачување на невработеноста во Германија како индикатор за констатирани недостатоци на управниот систем.

Шема 8. Движење на невработеноста во Германија од 1950



Извор: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Сојузното Министерство за труд и социјално уредување), 1996, Таб. 2.1. Од 1991 година се вклучени и новите сојузни покраини.

Во суштина, невработеноста во Германија (јануари 1997) со 4,6 милиони лица ја достигна највисоката ди-

³⁵⁾ Спореди: Berger, 1996, стр.65Ф

мензија во повоената историја и станува сé појасно, дека не само социјалните осигурувања, зависни од приходите од работа, туку и целосното финансирање на државата запаѓаат во сé поголеми финансиски проблеми.

Податоците (шема 8.) ги покажуваат карактеристичните движења во Германија. Тие се состојат во брзо намалување на невработеноста, а по војната во потегот на „столанското чудо“ па се до некаде 1960 год. и фазата на целосна вработеност во 1960-1973. Првото покачување на невработеноста се доживува како последица од нафтената криза во 1974 год., второто покачување - како последица од нафтената криза во 1981. Потоа, следува пак спротивен процес, како последица на промена на владата и од два екстерни шока на побарување. (Внатрешниот пазар на ЕЗ и повторното обединување на Германија) од 1985 год. Денес ние се наоѓаме, уште од 1991 год., во трета фаза на покачување на невработеноста, како последица од рецесијата условена со обединувањето и засилената програма за рационализација во индустријата. Со тоа се покажува, уште од 1973, јасен тренд на постепено покачување на невработеноста, што ниту во фазите на подобрување не го достигнува нивото на целосното вработување. При тоа е особено проблематично што широко паралелно кон ова се зголемува временски долготрајната невработеност. Во економската литература се етаблира поимот *Hysteresis* (заостанување) за ова постепено покачување.

Како сега треба да се процени покачувањето на невработеноста и кои мерки можат да се преземат за негово надминување?

Првин, уште еднаш треба да се укаже на тоа дека квотата на невработеност претставува релација помеѓу вработените и невработените лица што бараат работа и дека двете големини се покачиле за целото период. Бројот вработени лица од првата нафтената криза за време од 1974 до 1990 просечно годишно се покачил за 0,6%, а и покрај обемното предвремено одење во пензија и покачувањата на скриени резерви, во потегот на повторното

обединување од 1991 просечната годишна невработеност се намалила само на 0,08%³⁶⁾. Од тоа се пресметува покачувањето на работната квота, значи учеството на вработени лица на населението од 44,32% (1974, стари сојузни покраини) на 48,4% (1995, за цела Германија). Покачувањето на вработените лица е, пред сé, поради приливот од страна и растечката вработеност на жените. Овој тренд на порастот, ако се гледа долготочно, германскиот пазар на труд може да го поднесе, бидејќи фазите во кои вработеноста се намалуваше, безе ограничени само на годините во кои рецесијата ја достигна својата кулминација. Германскиот пазар на труд, навистина, се зголеми, но неговиот пораст сепак не беше доволно силен за да го избалансира покачувањето на вработеноста.

Кога се имаат на знање овие факти, разбираливо ќе бидејќи водечките германски истражни институти прогнозираат среднорочно намалување на невработеноста.

Соодветните сценарија поаѓаат оттаму што, од една страна, бројот на работни лица нема понатака да се зголемува, бидејќи оној на вработените жени останува на денешно ниво, се намалува доселувањата од надвор (особено лица од германско потекло од Источна Европа); ќе се продолжи времето на школување, а се намалува учеството на младите, што вршат притисок врз пазарот за труд.³⁷⁾

Наспроти ова, намалување на работни лица стои среднорочното покачување на вработеноста. Сепак, и кај самиот ограничен пораст на стапанството треба да се смета среднорочно со проширување на вработеноста, бидејќи ќе се создадат работни места пред сé во секторот на услугите (здравство, советувања, истражувачка деј-

³⁶⁾ Неколку пресметувања на Сојузното министерство за труд и социјално уредување, 1996, Таб.2, 3.

³⁷⁾ Доколку постои демографско движење во насока на растечко учество на стари луѓе, кои претставуваат големо оптоварување на целото осигурување, гледано од политиката на вработување е и позитивен аспект.

ност), а токму таму прагот на вработеноста постојано опаѓа.³⁸⁾

Тенденциозно во овие сценарија стои константниот број работни лица спротивставен на растечкиот број на работните места, од што се прогнозира намалување на невработеноста. Невработеноста, со тоа, навистина ќе се намали, но не во мера, што била потребна, за да се совладаат социјално-политичките проблеми.³⁹⁾

Поради тоа, останува во секој случај потребата совладувањето на невработеноста да стои во центарот на стопанската и социјалната политика. Би било потребно, впрочем, првична интеграција на политичките поддржачи со цел за вработување, како што се мислено на крајот од шеесеттите години во законот за стабилност и пораст. Во овој закон се наведени четири цели на стопанската и социјалната политика: избалансиран надворешно-трговски биланс, стабилност на парничната вредност, сразмерен стопански пораст и целосна вработеност, од што токму целта за целосна вработеност веќе дваесет години не е постигната.

Тоа е фатално, бидејќи невработеноста не само што впечатливо ја влошува животната положба на луѓето, туку исто така и системите на социјалното осигурување се финансираат од придонесите на работните луѓе.

Германија е позната во светот како добростоечка земја со стабилни ДМ и извоз, но веќе долго време не

како земја со целосна вработеност. Особено подготовките за европската монетарна унија ги доведоа во силна позиција заговорниците на рестриктивно-монетарниот курс на Бундесбанката и различните програми на државата за штедење. Ако многулатно се превиди, притоа дека преку денешните мерки за штедење јавниот буџет во никој случај нема да се консолидира, туку сосем спротивното - ке настапат негативни мултиликациони ефекти, кои на крај пак ќе значат пораст на невработеноста и покачување на државните долгови. Наместо на рецесивни тенденции во стопанството да се одговори со инвестиции во инфраструктурата и унапредувањето на истражувањата, моментално се води "паралелна политика", што предизвикува спирала на назадувања.⁴⁰⁾ Големите загубари, при намалување на државната одговорност и социјалниот трансфер, ќе бидат општествено слабите. Силниите можат и да немаат потреба од државата.

Имајќи ги предвид сега 4,6-те милиони невработени во Германија, тешко паѓа воопшто да се формулираат препораките за дејствување заради надминување на невработеноста. Сепак, треба да бидат јасни следниве предлози, кои ќе можат да ја надминат сегашната ситуација:

1. Политика на вработување, адекватна на ситуацијата, мора да води сметка за поместување на потенцијалот на вработеноста помеѓу индустрискиот сектор и секторот на услуги, но сепак, без да се занемари индустрискиот сектор. Ова значи дека, како и порано, високопродуктивниот индустриски сектор реализира високи плати, но мора да ја засили иновационата способност, што дозволува да се освојат оние сегменти на пазарот што ќе можат да се вклопат во светскиот пазар (истражување на материјалите, генетика, електроника).⁴¹⁾ Денешното намалување на унапредувањето на истражувањето, погрешно водените примања

³⁸⁾ Стопанскиот пораст создава само тогаш работни места, кога покачувањето на продуктивноста не ја пречекува дополнителната побарувачка на работни сили. Првото, еден дел од покачувањето на продуктивноста е автономен (40%), друг дел е индциран со порастот (60%). Прагот на вработеноста е онаа стапка на пораст на социјалниот производ кај кој се исти покачувањата на побарувањето и продуктивноста, вработеноста значи ниту со покачува, ниту опаѓа. Дури кај повисокиот пораст дава до зголемување на вработеноста. Во временскиот период од 1960 во Германија не се намалила ниту стапката на порастот на социјалниот производ, ниту пак автономната продуктивност. Ако прагот на вработеноста од 1960-73 изнесуваше 3,7%, тогаш тој во 1973-80 опаднал на 2,2%, а во 1980-92 се задолови со стопански пораст од 0,7%, за да се постигне позитивен ефект на вработеност. Спореди: Hof, 1994, стр. 134f.

³⁹⁾ Спореди: IAB, 1995, стр.20ff; Bach, 1996, стр.178

⁴⁰⁾ Спореди Oberhauser, 1996, стр. 566-569

⁴¹⁾ Спореди Scheltkat, 1996, стр.35

- на субвенции (бродоградба, рударство) и распространетата скепса во однос на новите технологии имаат негативна политика врз вработувањето. Понатаму, треба да се води сметка дека конкуренцијата ширум светот домашните индустриски гранки се повеќе ги потиснува од светскиот пазар ако не им успее преку рационализација да ги компензираат негативните последици од трошоци за платите. Принципелно, едно такво движење во смисла на меѓународна поделба на трудот не може да се запре. Поради тоа, од централно значење е да не се загуби способноста за истражување, развој и диспозиции.
2. Растечката терцијална дејност на стопанството ќе се концентрира во целокупниот спектар на услуги. Од една страна, ова значи простирување на т.н. секундарни, висококвалификувани услуги (советување, најука, менаџерство, истражување), но од друга страна проширување на примарните, помалку квалификувани услуги (нега, чистење, угостителство). Во целосното поддржаче на услугите се работи за тоа овие дејности да станат пазарно конкурентни преку зголемување на продуктивноста (банки, телекомуникации), преку проширување на побарувачката (грижа, чување на деца и стари) или преку намалување на цените (субвенции за плати). Позитивно спојување на растечката пазарна способност и растечките приходи, со што се карактеризираше индустриската фаза на развој може во принцип да се базира врз услугите.⁴²⁾ Со оглед на тоа што вработувањето во секторот на услуги со сигурност ќе добие во значење, мора да се приспособи и структурата на социјалната држава во однос на промените, значи да ја приспособи својата флексибилност кон работниот свет. Ова се однесува пред сè на проблемот што социјалното осигурување моментално се финансира со придонесите од зависно вработените, а социјалната политика центрирана врз платите

на вработените, при растечка невработеност и при намалување на работниот однос со полно работно време, не може веќе да се финансира.

Барањето за реформа на социјалната држава, поради тоа, мора да зафати промена во работниот свет, а приходите од дејноста на претпријатијата и капиталот посилно да ги вовлече во финансирањето.

3. Германската политика на пазарот на труд има некои искуства со применा на превентивни мерки, како на пример усворшување, пред да настапи невработеност или плаќање за пократка работа заради преместување на тесните грла на претпријатијата. Поточно одговара на целта, и е пополовно за трошоците, да се врши усворшување уште додека постои работниот однос или времето на пократка работа да се искористи за натамошно усворшување одколку да се применуваат дури по настапувањето на жигосаната невработеност. За жал, и овие мерки исто така се загрозени поради скусување на програмите.
4. Воведувањето "втор пазар на труд" со државно финансиирани друштва за вработување (за санирање на градот, заштита на човековата околина, социјални служби) на поединци има навистина позитивни ефекти, но несоодветен е како решение на проблемот за вработување при бројка од 4,6 милиони невработени. Степенот на самофинансирање на таквите мерки би можел да е околу 50%, каде што би се постигнале повисоки вредности, кога би се водела сметка за релацијата: трошоци на искористување на пошироките национално-стопански ефекти (мултипликациони ефекти, подобрување на потенцијалот на работната сила). Се додека не можат да се калкулираат толку точно придонесите како трошоците, мерките за државата секогаш ќе значат трошок. Општо земено ова може само да значи - мерките на активната политика на пазарот на труд да не се пренесат врз ефектите на количеството, туку подобро е да се реализираат помалку, но квалитативно повредни мерки. Особено на

⁴²⁾ Спореди: Schettkat, 1996, стр.33

группата проблеми на работниот пазар (постари, временски подолго невработени, со пониска квалификација) одвја ќе може да им се помогне со стандардните инструменти на активната политика на трудовиот пазар.⁴³⁾

За нив се потребни програми со интензивна грижа (контрола, т.н. Coaching), ако воопшто треба да постои шанса за повторно рангирање во првиот пазар на труд.⁴⁴⁾

- Реинтеграцијата на пазарот на работа се стреми кон нула кај поголемиот дел постари, подолго невработени лица (над 50-годишна возраст). Ова особено важи тогаш кога овие лица покажуваат натамошни карактеристики, што им ги намалуваат шансите (здравствено ограничување, недостиг на образование). Имајќи ја предвид оваа проблематика, нивното оддалечување од работниот живот има смисла со предвремено одење во пензија.⁴⁵⁾ За жал, во последните години можностите за предвремено пензионирање беа префорсирани и искористени лично-политички од многу претпријатија, иако не беше секогаш исклучена можноста за реинтеграција (повторно вработување). Поради тие причини, исклучувањето од работниот живот денес е изложено на јавна критика. Во иднина треба да се направи обид, предвременото пензионирање да се применува како инструмент за политиката на пазарот на труд со определена цел и да се попречи злоупотребата. Исто така, предвременото пензионирање е само еден одбранбен инструмент на политиката на пазарот на работа.

⁴³⁾ Спореди Sperling, 1995, стр. 234-243


⁴⁴⁾ Таков вид пројекти со оние со мали шанси имаат карактер на модел и најчесто се финансираат како од локалниот завод за вработување, така и од општините. Врз основа на енормните трошоци и покрај сè ниските квоти за повторно вработување, тие не можат веќе со успех да ја поддржуваат општата политика на пазарот на труд. Спореди Schaf u. a. 1995, стр.786ff

⁴⁵⁾ Спореди Bach, 1996, стр.183

5. Финансиски проблеми и товари на германското обединување

Проблемите за финансирање на социјално-државниот ефект во Германија се зголемуваат. Од една страна, квотата на социјалниот ефект, значи учеството на социјалната помош во бруто-социјалниот производ се покачило од средината на деведесеттите години на ново највисоко ниво (околу 35%), од друга страна, пак, ставките на придонесите за законското социјално осигурување достигнале висина вкупно 40% од бруто-платата, што критичарите на германската социјална држава го сметаат за неиздржливо. Покрај оние што плаќаат придонеси за социјалните програми, германците се и самите ја исплатуваат социјалната помош.

Шема 9. Ставки на придонес во германското социјално осигурување 1990 -1996



Извор: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Сојузно Министерство за труд и социјално уредување), 1996, Таб. 7.7.; Податоците се само за старите сојузни покраини, без Сојузното здружение на рударите кај здравственото осигурување како просечна ставка на придонес;

јално осигурување, исто така се посилно се искористуваат: Сојузот, покраините, општините и слободните носители на доброворна работа. Истовремено, опаѓа нивото на сигурноста на социјалниот ефект врз основа на раз-

личните програми за штедење, како на пр. кај осигурувањето за невработеност и здравствено осигурување.

Пораките, што треба да се извлечат од горната шема (9), на прв поглед, изгледаат јасни: од 1970 год. сумата на ставките за придонеси, од 26,5%, се покачила на 41%, што укажува на сомневање дека од социјалната политика мотивираниот менталитет на користење на право, во се поголем дел, се користи за себе од работниот доход.

Исто така, и кога неколку подрачја фактички дошли во прекумерно користење на социјалните осигурувања, тогаш таквата интерпретација сепак ги занемарува неколкуте централни причини на ваквото движење, што бараат диференцирана проценка.

Придонесите за социјалните осигурувања, навистина, се плаќаат по половина од работниците и од работодавците. За работодавецот тие се сепак составен дел од платата, бидејќи тој ги кalkулира во неговите вкупни трошоци. Дотолку повеќе што работодавецот не го интересира висината на придонесите за социјално осигурување, туку само бруто-платата, што треба да ја издиши. Впечатлив е напротив, проблемот во последните години на зачетено покачување на стапките за придонеси. Работодавците, пак не можат краткорочно да реагираат за надминување на товарот. Долгорочко, товарот на придонесите за социјално осигурување во секој случај лежи кај работниците, бидејќи инаку тие би добивале повисоки бруто плати.⁴⁶⁾

Кон ова, треба да се забележи дека периодот од 1970 -1996 год. беше истовремено карактеризиран со силното покачување на невработеноста, што придонесе до високо опаѓање на приходите за социјално осигурување. Оттаму, многукратно применуваниот "шлагворт", "експлозија на трошоци" само условно е реалност. Од една страна, беа исплатувани високи трошоци како ефект од соци-

јалното осигурување на покачениот број невработени (невработени, пензионери), од друга страна, на пример, треба да се зборува за здравственото осигурување, поточно за "имплозија на приходи" како последица од зголемената невработеност.

Имајќи го ова во заднина, треба да биде јасно дека економски е безсмислено стабилноста на ставката за придонес да се постави како најглавна цел за консолидација на социјалните осигурувања. Очигледна е, пак, таквата комплексна преплетеност на односните трошоци и користи, како што тоа го претставува социјалната држава, помалку има смисла да се привлече една единствена големина заради операционализација на целите за штедење.

Ако, на пример, во здравственото осигурување владее стабилност во ставката на приходи, истовремено е, сепак, ограничен спектарот на помошта и ќе биде воведена регулатива за самоочество, тогаш тоа не значи никакво подобрување на релација трошоци/користи, туку израмнување на ризикот на трошоците во случај на болест за старите и хронично болни луѓе.⁴⁷⁾ Оној што заговора скусувања на страна на придонесите, мора да прифати и скусувања на страна на помошта (ефектот). Тогаш секогаш треба да се проверуваат поодделните случаји кому му користат таквите програми за штедење. Загубари се, во секој случај, оние осигуриени, на кои не им се помогнало со минималното осигурително ниво и кои немаат пари да склучат дополнително приватно осигурување.

Во последните години не е примарно покачувањето на придонесите за социјално осигурување преку интерни покачувања на трошоците, туку покачувањето беше предизвикано преку оптоварување кај социјалната заштита на германското обединување. Колку денешните барања за реформа на социјалната држава "во прва линија се

⁴⁶⁾ Тука можат да се набројат неброени извори од финансиско-научните индексирани истражувања. Спореди: Boenigk, 1989, стр. 259

⁴⁷⁾ Спореди ги најновите студии со примерот на здравственото осигурување: Pfaff/Busch/Rindfuss, 1994, стр. 137-241

елемент на борбата за распределба на трошоците како последица од германското единство⁴⁸, толку трошоците на германското единство станаа се поголем товар за социјалниот буџет, затоа што е извршен значителен трансфер во новите сојузни покраини. Тие првии ја опфатија изградбата на соодветната инфраструктура, понатаму, на пр. пополовно групирање на источногерманските пензионери во западногерманскиот пензионен систем, отпакање во израмнување на структурата на ризик на здравствените каси и реализација на мерките на активната политика на пазарот на труд. Додаток кон оптоварувањата на социјалното осигурување, се прелеаја значителни средства од јавните буџети во новите сојузни покраини. Секујно, трансферот Запад-Исток од 1991-1995 г. се проценува на околу една милијарда ДМ. Годишно, тоа беше точно 200 милиони ДМ, сума, што одговара на 6,2% од сојузно-германскиот бруто-социјален производ. Додека до сега Западна Германија годишно даваше финансиска помош од околу 3000 ДМ по глава, Источна Германија добива 12.600 ДМ по глава.⁴⁹

Додека германското единство досега во старите сојузни покраини беше доживено пред сè како материјална жртва во форма на повисоки даноци и придонеси за социјално осигурување - населението од новите сојузни покраини носи нематеријален товар и особено висока невработеност.⁵⁰ Оваа различност во оптоварување е постојан извор на незадоволство и на Исток и на Запад, бидејќи двете страни се стремат кон тоа да го занемаруваат товарот на другата страна. Во новите сојузни по-

⁴⁸⁾ Kaufmann, 1997, стр.3

⁴⁹⁾ Разликата се објаснува со две третини преку различниот број население во Источна и Западна Германија, една третина преку кредитито финансирање. Според: Hoffmann/Rappert, 1997, стр.18. Кај овие податоци човекот е уплатен повеќе на проценка. Другите студии дојдат да нешто помали вредности. Според: Gokhale/Raffelhüschen/Williser, 1995, Fuest/Lichtblau, 1994

⁵⁰⁾ Спореди ја статијата кон широкиот спектар на социјално-политичките проблеми во новите сојузни покраини, што е составен во збирката од Zerche, 1994

краини е почетна дезориентација, особено денес невработеноста, која во почеток на 1997 год. изнесуваше околу 16%, а по истекот на посебните програми рапидно ќе се зголеми.

Кон ова постојат, како и порано, разлики во платите помеѓу старите и новите сојузни покраини. Процентната бруто-годишна заработка на западната индустрија е покачена во 1995 за 3,9% - на 65.548 ДМ, додека онаа во источногерманската индустрија за 8,9% - на 44.469 ДМ. Ова дава само лесно подобрување на заработка на покраината, 67,8%⁵¹⁾ на релацијата Исток-Запад.

Ваквите различни нивоа на заработка се објаснуваат со поиска продуктивност во новите сојузни покраини. Ова пак, од причина поради тоа што индустријата во ДДР трипли поради монетарната унија, која значеше шокантна ревалвација, за околу четвртиратно, на ДДР-марката во однос на надворешната вредност. Второ, претходно постојниот внатрешен продажен пат на источногерманските претпријатија од времето на планското стопанство доживеа слом. Трето, долго останаа нејасни сопственичките односи и, четврто, западногерманските претпријатија настапија со огромна конкурентска мок против источногерманската индустрија. Дури кога ќе се состават овие четири неполовни фактори, треба да стане јасно зашто беше шокантно обезвреднета индустријата во ДДР.

6. Резиме и последици за реформските држави од Средна и Источна Европа

Социјално-пазарното стопанство во Германија во последните педесет години се оствари како стопанска сила; исто така, постигна и високо социјално безбедносно ниво. Мислењето на неолибералните теоретичари го оспорува овој модел, со тоа што вели дека изградената социјална држава, во секој случај, би го кочела стопан-

⁵¹⁾ Спореди: Heinlein, 1996, стр.573-575

скиот развој. Исто така, актуелните факти покажуваат дека германското национално стопанство, како и порано е меѓународно конкурентски способно. Од ова следува за реформските земји од Средна и Источна Европа, дека тие не смее да бидат заслепени со пребрзо претходно прифатлив, но силно симплифициран реформски концепт, пред сè од обликот на американскиот. Многу повеќе е за нив од превасходно значење да бидат свесни за сопствената национално-стопанска појдовна ситуација и кооперативната и консенс култура. За ова зборуваат неколку нешта, кои баараат да се проверат моделите на западноевропските индустриски земји, како Франција, Германија, Холандија, Австрија и други, па во дадениот случај да состават елементи од нив за сопствениот модел.

Имајќи ја предвид мошне високата невработеност, од друга страна јасно е дека и Германија во следниве години ќе стои пред енергични предизвици. Тие се во зависност првина од тоа што системот на социјалното осигурување е финансиран од придонесите на зависно вработените, а порастот на невработеноста не само што ќе ги зголеми издатоците за осигурување од невработеност и пензиско осигурување, туку ќе доведе до имплозија на приходите за социјално осигурување. Исто така, ако може да се претпостави дека среднорочно ќе се намали бројот на невработените, треба за во иднина итно да се размисли, поради рапидно променетата структура на типот работни места (зголемување на услугите со флексибилно работно време), како ќе може да се преформира досегашното финансирање на социјалната држава, досега ориентирано на платите. Во ова подрачје - и не само во паушалните барања за скратување - треба едноставно да лежи јадрото на дискусиите за преформирање на сојузногерманската социјална држава.

* * *

Литература:

- Afheldt, Horst (1994): *Wohlstand für niemand?*, Die Marktwirtschaft verläßt ihre Kinder, München.
- Bach, Heinz W. (1996): *Arbeitslosigkeit - eine Schande für eine sozial verfaßte Gesellschaft*, Teil II, in: *Soziale Sicherheit*, 5/1996, S. 178-183.
- Berger, Roland (1996): *Wir verkaufen uns schlecht*, Unternehmensberater Roland Berger über die Vorteile des Standorts Deutschland, in: *Wirtschaftswoche*, Nr. 40, 29.9.1996, S. 64-66.
- Bohnet, Armin (1989): *Finanzwissenschaft, Staatliche Verteilungspolitik*, München/Vien.
- Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.) (1996): *Statistisches Taschenbuch 19, Arbeits und Sozialstatistik 1996*, Bonn.
- Dehlinger, E., Brennecke, R. (1992): *Die Akzeptanz der sozialen Sicherung in der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland*, in: *Das Gesundheitswesen*, 54 Jg., 5/1992, S. 229-243.
- Deutsche Bundesbank (1997): *Wechselkurs und Außenhandel*, in: *Monatsbericht Januar 1997*, S. 43-62.
- Ewald, Francois (1993): *Der Versorgungsstaat*, Frankfurt a.M.
- Fuest, Winfried, Lichtblau, Karl (1994): *Transferzahlungen an die neuen Bundesländer und die Reform des Finanzausgleichs*, in: *IW - Trends*, 21. Jg., Heft 4, S. 61-73.
- Gokhale, Jagadeesh, Raffelhüschen, Bernd, Walliser, Jan (1995): *The Burden of German Unification, A Generational Accounting Approach*, in: *Finanzarchiv*, Jg. 52, Heft 2, S. 141-165.
- Gutowski, Armin, Merklein, Renate (1985): *Arbeit und Soziales im Rahmen einer marktwirtschaftlichen Ordnung*, in: *Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik*, 30. Jg., Tübingen, S. 49-67.
- Heilemann, Ullrich, Rappen, Hermann (1997): *Die Hilfe für die Ostdeutschen ist auch Selbshilfe*, in: *Das Parlament*, Nr. 3-4, 17./24. Januar 1997, S. 18.
- Heinlein, Dirk (1996): *Bruttojahresverdienste in der Industrie, im Handel, bei Kreditinstituten und im Versicherungsgewerbe*, in: *Wirtschaft und Statistik*, 9/1996, S. 573-582.

- Hof, Bernd** (1994): Beschäftigungsschwelle und Wachstum - Was sagt die Empire?, in: ifo-Studien, 40.Jg., S. 127-144.
- Hofmann, Claus F.** (1996): Deutsche Wettbewerbsvorteile, in: Bundesarbeitsblatt, 11/1996, S. 5-11
- Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB)** (1995): Zahlen-Fibel, Ergebnisse der Arbeitsmarkt und Berufsforschung in Tabellen, Nürnberg.
- Jerger, Jürgen, Menkhoff, Lukas** (1996): Internationale Wettbewerbsfähigkeit im Lichte der Außenhandelstheorie, in: WiSt, 1/1996, S. 21-28
- Katterle, Siegfried** (1995): Markt und Regulierung in einer gemischten Wirtschaft, in: Neumann, Lothar F., Schulz-Nieswandt, Frank (Hrsg.): Sozialpolitik und öffentliche Wirtschaft: in memoriam Theo Thiemayer, Berlin, S. 115-137.
- Kaufmann, Franz-Xaver** (1997): Schwindet die Integrationskraft des Sozialstaates?, in: Gewerkschaftliche Monatshefte, 48. Jg., 1/1997, S. 2-14.
- Köddermann, Ralf** (1996): Sind Löhne und Steuern zu hoch?, Bemerkungen zur Standordnungskussion in Deutschland, in: IFO-Institut für Wirtschaftsforschung, IFO-Schnelldienst, 20/1996, S. 6-15.
- Lampert, Heinz, Bossert, Albrecht** (1987): Die Soziale Marktwirtschaft - Eine theoretisch unzulänglich fundierte ordnungspolitische Konzeption?, in: Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 32. Jg., Tübingen, S. 109-130.
- Lampert, Heinz** (1995): Die Wirtschafts- und Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland, 12. überarbeitete Auflage, München/Landsberg am Lech.
- Lampert, Heinz** (1995a): Voraussetzungen einer Sozialstaatsreform - kritische Anmerkungen zur aktuellen Diskussion um den Umbau des Sozialstaates, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd. 214/5, S. 513-531.
- Meckl, Reinhard, Rosenberg, Christoph** (1995): Neue Ansätze zur Erklärung internationaler Wettbewerbsfähigkeit, Versuch einer Synthese zwischen volks- und betriebswirtschaftlicher Sichtweise, in: Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 115, S. 211-230.
- Müller-Armack, Alfred** (1956): Soziale Marktwirtschaft, in: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Bd. 9, Stuttgart/Tübingen/Göttingen, S. 390-392.
- Nullmeier, Frank, Rüb, Friedbert W.** (1993): Die Transformation der Sozialpolitik, Vom Sozialstaat zum Sicherungsstaat, Frankfurt a.M./New York.

- Oberhauser, Alois** (1996): Mehr Arbeitslosigkeit durch Parallelpolitik: eine Folge einzelwirtschaftlichen Denkens, in: Wirtschaftsdienst, 1996/XI, S. 566-573.
- Pfaff, Anita, Busch, Susanne, Rindfußer, Christian** (1994): Kosten-dämpfung in der gesetzlichen Krankenversicherung, Auswirkungen der Reformgesetzgebung 1989 und 1993 auf die Versicherten, Frankfurt a.M./New York.
- Range, Peter R./Livingston, Robert G.** (1996): Das deutsche Modell, in: Wirtschaftswoche, Nr. 48, 21.11.1996, S. 254.
- Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI)** (1996): Deutsche Direktinvestitionen im Ausland: Export von Beschäftigung?, in: RWI-Konjunkturbrief, Nr. 3, August 1996.
- Rolf, Gabriele, Spahn, Bernd P., Wagner, Gert (Hrsg.)** (1988): Sozialvertrag und Sicherung, Frankfurt a.M.
- Rosemberg, Peter** (1995): Enge Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Sozialstaats, in: WSI-Mitteilungen, 6/1995, S. 358-364.
- Scharf, Günter u.a.** (1995): Wege in die Wiederbeschäftigung, Empirische Ergebnisse über eine Reintegrationsmaßnahme für Langzeitarbeitslose, in: WSI-Mitteilungen, 12/1995, S. 785-791.
- Schettkat, Roland** (1996): Das Beschäftigungsproblem in Industriegesellschaften, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 26/1996, S. 25-35.
- Schmidt, Manfred G.** (1988): Sozialpolitik, Historische Entwicklung und internationale Vergleich, Opladen.
- Schmidt, Manfred G.** (1989): Vom wirtschaftlichen Wert der Sozialpolitik - Die Perspektive der vergleichenden Politikforschung, in: Vobruba, Georg (Hrsg.): Der wirtschaftliche Wert der Sozialpolitik, Sozialpolitische Schriften, Heft 60, Berlin, S. 151-169.
- Schönig, Werner** (1995): Vom deutscher Gemeinschaftswerk zum Standortproblem Ost, Die Reflexion des Transformationsprozesses in den neuen Bundesländern in Situationsanalysen und wirtschaftspolitischen Forderungen des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V. und vier seiner Fachverbände vom Januar 1990 bis Juni 1994, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., Arbeitsgruppe Transformationsprozesse in den neuen Bundesländern an der Humboldt-Universität zu Berlin, Forschungsberichte, Heft 3, Berlin.
- Schönig, Werner, L'Hoest, Raphael** (1996): Der geforderte Sozialstaat, Gedanken zu einer Systematik der Umbaudiskussion, in: Schönig, Werner, L'Hoest, Raphael (Hrsg.): Sozialstaat wohin?,

- Umbau, Abbau oder Ausbau der Sozialen Sicherung.*
Darmstadt, S. 1-9.
- Schöning, Werner** (1996): *Alimentierung und Entlastungsleistungen von Wirtschaftsverbänden, Anmerkungen zum Erklärungswert der Theorie des Rent Seeking*, in: *Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik*, 41. Jg., Tübingen, S. 111-127.
- Sperling, Ingeborg** (1995): *Aktive Arbeitsmarktpolitik, Möglichkeit und Grenzen von Qualifizierungsmaßnahmen*, in: *Wege aus der Arbeitslosigkeit, Beihefte der Konjunkturpolitik*, Heft 43. Berlin, S. 231-244.
- Straubhaar, Thomas** (1994): *Internationale Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft - was ist das?*, in: *Wirtschaftsdienst*, X/1994, S. 534-540.
- Weiß, Thomas** (1996): *Starke Wendung seit 1960*, in: *Bundesarbeitsblatt*, 12/1996, S. 11-18.
- Zapf, Wolfgang** (1984): *Individuelle Wohlfahrt: Lebensbedingungen und wahrgenommene Lebensqualität*, in: Glatzer, Werner, Zapf, Wolfgang (Hrsg.): *Lebensqualität in der Bundesrepublik*, Frankfurt a.M./New York, S. 13-26.
- Zerche, Jürgen** (Hrsg.) (1994): *Vom sozialistischen Versorgungsstaat zum Sozialstaat Bundesrepublik, Ausbau oder Abbau sozialen Lage in den neuen Bundesländern?*, Kölner Schriften zur Sozial- und Wirtschaftspolitik, Bd. 25. Rangenburg.

Д-р **Еберхард Бек** - Раководител на Институтот за образование на синдикални кадри при Сојузот на Синдикатите на Германија, Покраина Хесен, Франкфурт на Мајна (DGB-Bildungswerk EV Hessen)

ТЕЗИ ЗА СИТУАЦИЈАТА НА СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА ВО ЕВРОПА

Следниве тези не можат и не треба да бидат никаков рецепт. Тие се размислувања, што се базираат врз моите искуства, како политички активен граѓанин и синдикалист, и што ги одразуваат дискусите, што ние во моментов тута ги видиме. Ако едната или другата работа бидат од помош, особено би ме радувало.

Јас ќе постапам на следниов начин: Првин ќе формулирам 5 кратки тези, што во вториот дел ќе ги објаснам нешто подетално.

1. Социјалното пазарно стопанство не е никаква самостојна општествена форма, туку ги одразува актуелните состојби на дискусите што се водат од страна на трудот и од страна на капиталот. Тоа е обид апсолутната потчинетост на наемниците (зависници од платата) да се доведе под оптималното претворање на капиталот во пари, зашто капиталистичкото стопанско уредување ниту може, ниту сака социјалната справедливост, т.е. сигурната животна преспектива да ја обезбеди за сите, и тоа трајно.
2. Во историјата се спрекаваат различни мотиви за социјално-политичка регулатива. Од синдикално гледиште, социјалното пазарно стопанство и компаниите држава се само една етапа на патот од демократизација на социјалните односи.



- Социјалната држава е компромис на полето на затегнатоста помеѓу работата, капиталот и државното дејствување. Тоа е социјално регулираниот капитализам. Дискусите за социјална држава мора следствено, да содржат размислувања за тоа кој што и со каков инструмент регулира.
- Политичките преломи во најблиското минато, интернационализацијата на производството и трговијата, како и глобализацијата на финансиските пазари, придонесуваат кон ограничување на државните можности за интервенција. Постоењето и создавањето на социјалната државност се загрозени.
- Локацијата на национализам ја уништува социјалната држава, односно ја спречува нејзината изградба. Иднината на социјалната држава се наоѓа во нејзината интернационализација.

Би сакал во вториот дел да дадам неколку забелешки кон овие тези.

Социјалното пазарно стопанство не е никаква самостојна општествена форма, туку се одразува во актуелната состојба на дискусите водени од страна на трудот и капиталот. Тоа е обид апсолутната потчинетост на наемниците (зависници од плата) да го ублажи оптималното претворање на капиталот во пари, бидејќи капиталистичкото стопанско уредување ниту може, ниту пак сака да осигура социјална справедливост за сите и трајно да обезбеди сигурна животна перспектива.

И покрај многуте промени во својата форма, капитализмот ги зачувал сопствените начела. Непроменета е насоченоста на општеството повеќе или помалку кон стопанството, наместо да биде спротивното. Кај сета различност во социјалната структура, во политичкиот систем, во индустриските односи, во културниот развој капиталистичките општества имаат заедничка основна економска форма; тие се различни во својата општествена структура, но во самото јадро се идентични во својата економска структура.

1. Општествените производствени средства се во приватни раце и имаат својство на капитал - тие не се употребуваат заради задоволување на човековите потреби (повеќе се средство), но соопштата цел е постојано зголемување на капиталот. Тоа е "автоматски субјект" на економскиот и во понатамошниот дел на општествениот развој.

2. Работниците се само носители, односно, интереси се како применувачи на труд, како благо што тие го продаваат на пазарот на труд - ако успее овака продажба (за милиони ова не успева) - тие му се потчинуваат на правото за расположување со купувачот. Работниците стануваат само објект на туѓа одредба, производствениот процес е владејачки однос - и тој се менува првич постепено, но во принцип не се менува преку новите производствени концепти, како групна работа со учество на соработници.

3. Капиталистичкото стопанство не познава никакви граници; тоа во себе ги има внатрешното утврдување на цените како природно и присилата кон економска акумулација и експанзија - не може да се замисли стациониран капитализам што самојт сеци се задоволува. Така, како мобилизирање на продуктивните сили, исто така се сметаат и силите на природата - како да се тие бесконечни.

4. Оваа во себе безграницна динамика, сопствени от живот на стопанскиот процес во однос на човекотединка и општеството, општо земено не е резултат од лоша волја или лична немоќ, туку израз на подразбирање на економијата - не само платените работници, туку исто така и претпријатија потпаѓаат под владеење на односот на капиталот, што самото се извршува.

5. Државата, како политички легитимна власт, која формално стои надвор од оваа отуѓена економија и би можела да зафаќа командувачки и регулативно, останува во две смисли зависна од економските процеси. Нејзините приходи, а со тоа и нејзините можности за дејствување, опаѓаат кога се најпотребни, а би морале да се

покачуваат: во кризите времиња; и таа мора да ги следи економските основни движења ако не сака преку мобилизирање на општествените сили да се движи во конфликт со вложувачите на капитал. Исто така и во јавното насилиство, државата не е, значи, субјект во однос на економскиот процес - барем не автономен, туку самата во широките делови е зависна од големината на економијата (Joachim Beerhorst, - Vorstandsverwaltung der IG Metall "Rahmenkonzeption gewerkschaftlicher Grundlagebildung" Manuscript - Претседателство на индустрискот синдикат на металците "Рамковна концепција на синдикалната образовна основа", манускрипт 1996, стр. 20 фф).

Од оваа заднина, социјалната држава не е ниту нешто статично, ниту пак задача што е пренесена на владите, туку постојана задача на наемните работници (зависници од платата) при застапување на нивните животни интереси.

По историјата се наоѓаат најразлични мотиви за социјално-политичките регулативи. Од синдикална гледна точка, социјално-пазарното стопанство и социјалната држава се една етапа на патот кон демократизација на социјалните односи.

Не секоја социјално-политичка отстапка произлегува од немање грижа за себе. Од германската историја би навеле само два примера:

- првите социјални закони во Германското кралство од 80-тите години на минатиот век под канцеларот Бизмарк, работништвото имало за цел да се сврзе со кралската поглаварска држава, а синдикатите и работничките партии да ги уништи, бидејќи, според кралот Вилхелм, решавањето на социјалните прашања "не би требало да се бара по пат на репресија";

- либералот Фридрих Науман сосем отворено објаснувал дека Германија во Европа, но исто така Азија и Африка, би можеле само тогаш да се здобијат со позиција на сила кога би можеле да ги привлечат на своја страна работните маси преку социјално-политички отстапки.

Спротивно на тоа, целта на работните луѓе и на нивните организации, особено на синдикатите, секогаш била да одлучуваат или најмалку да соодлучуваат, како производители на општественото богатство, и за условите на производството и за користење и распределба на нивните резултати. Со други зборови, надвор од политичките права да постигнат демократизација на социјалните односи.

Бидејќи наемните работници (зависници од плата) за обезбедување на својата егзистенција мораат да го продаваат својот труд како стока, важеше во прв ред:

- колку што е можно повисока цена за нивната работна сила (плата);
- што посоеопфатна заштита на нивната работна сила;
- обезбедување на егзистенција и во времиња во коишто нема да можат да ја продаваат својата работна сила (невработеност, болест, старост).

Делумно, во вонредно жестоки дискусији со страната на капиталот, наемните работници (зависници од плата), со своите синдикати, речиси еден и пол век можеа да постигнат важни успеси при застапувањето на своите интереси, што е натаму регулирано во законите, колективните (тарифни) договори и договори во претпријатијата. Покрај успесите, секогаш имало контраудари и неуспеси. Социјалниот напредок е, и останува поради тоа постојана задача. Социјалната држава значи постојана реформа, незаобиколна одбрана и постојана будност.

На многу места ќе се забележи дека - гледано пошироко - социјалната држава се наоѓа на почетоци и, како и порано, е само исклучок. Таа е појава во високо-индустријализираните земји (и не во сите), во коишто беше овозможена преку рапидното зголемување на продуктивноста и постојаната будност. И таа (државата) е во битна појава на деценијата по Втората светска војна.

Социјалната држава е компромис во полето на напнатоста помеѓу трудот, капиталот и државното дејствување. Таа е социјално регулиран капитализам. Дискусиите за социјалната држава, поради тоа, мора да

содржат размислувања за тоа кој што и со кои инструменти ги регулира.

Како елементи на социјалната држава, како што веќе беше спомнато, се материјалното обезбедување на секојдневието, здравствената заштита и сигурноста во староста. Сепак, во мите очи социјалната држава не се исцрпува во овие битни основни столбови. Кон социјалната државност припаѓа, во основа, сè она што е потребно, за да се обезбеди развој на сите поединци според нивните способности и можности и нивната егзистенција. Кон ова припаѓаат образоването и усовршувањето, како и правото на работа, обезбедени станбени прилики и соопфатното право за содејство и соодлучување на сите општествени рамништа.

Еден таков соопфатен изглед на социјалната држава бара секако и кај нејзиното остварување да се има секогаш пред очи соопштиот стапански процес. Со тоа се поставуваат многуократни прашања за финансирање на социјалната сигурност во општеството. Се разбира, според основните принципи на поделбата на општественото богатство, и принципот на прераспределбата и обемот на системот на солидарноста. Но и тута виднаш се поставува прашањето за акцептирање на прерасподелбата и државната подготвеност тие да се остварат преку користење и трансфер на услуги.

Според моменталниот развој во Германија, најчестите системи на сигурноста, кои се финансирали преку придонеси, стојат пред големи тешкотии. Опаѓањето на приходите, растечката невработеност и повисокото очекување од животот, како и зголеменото оградување на општествените групи, решенијата што се финансираат од приходите, изгледаат секогаш проблематични.

Денешните дискусиис во Германија се движат околу прашања како, на пример:

- државна социјална сигурност финансирана со даноци;
- принципот на солидарност и државната интервенција;
- покачување на државните приходи;

- ограничување на квалитетот на социјалната сигурност.

Бидејќи социјалната држава е компромис помеѓу групите со спротивставени интереси, зависно од општествениот однос на силите овој компромис може да се менува и од него може да се откаже. Не смее да се премолчи дека учеството на социјалниот производ, кој се преставува како социјална сигурност од средината на 70-тите во Германија, е опаднат и сега од страна на претпријатија и владата се прават најразлични обиди да се отстранат секакви социјално-државни придобивки. Синдикатите се га стојат пред долготрајна одбранбена борба.

Политичките ломови во близкото минато, интернационализацијата на производството и трговијата, како и глобализацијата на финансиските пазари, придонеле кон ограничување на државните можности за интервенција. Постоењето и создавањето на социјалната државност се загрозени.

Светските пресврти ги ставија наемните работници (зависниците од плата) и нивните синдикати пред нови и проблематични прашања. Политичките пресврти, војни, промена на производството, промени на условите за управување со капиталот и многу други работи, но и уште повеќе:

- природните ресурси за трајно обезбедување на егзистенцијата на човештвото се загрозени ширум светот. Земјоделски обработливите површини, резервите на вода и изворите на енергија во иднина ќе бидат уште во поизострена мера предмет на војните;
- неправедната распределба помеѓу индустрискизираниите и неразвиените земји доведе во светот до милионскојато преселување на сиромаштијата;
- национализмот и барабондскиот милитаризам го загрозуваат мирот во Европа како и во многу други делови на светот. Со завршувањето на студената војна настана воена нерамнотежа, која не можеше до сега да се опфати во новите безбедносни системи;

- напредувачката интернационализација на производството, пазарите на трудот и размената на стоките на дерегулираните светски пазари предизвикаа распагање на традиционалните работни односи;
- одвај регулирани глобални финансиски пазари овомозија поместување на реалните инвестиции кон финансиски шпекулации.

Досегашните социјално-државни регулативи секаде во светот се атакирани. Ова се случува, секогаш според иста шема: државните издатоци се скусуваат, платите паѓаат, се укинуваат социјалните услуги на државата. Последиците се непредвидливи, богатите се уште побогати, сиромашните стануваат се посиромашни; социјалната поларизација е резултат на се ова. Во Европа 20 милиони луѓе се без работа; 15 милиони работни места, со полно работно време, само во Европската унија - се загрозени. Секој седми Европеец живее веќе под прагот на сиромаштијата.

Сопствениците на капиталот, кои сега оперираат низ целиот свет, се чувствуваат доволно силни да ја укинат социјалната држава. Со крајот на конкуренцијата на системите логиката на искористување на капиталот може пак да дејствува непречено, ако тоа има смисла и ако изгледа профитабилно. Изгледа дека успеа монетарниот контраудар против социјалната држава.

Кризата на социјалната држава е резултат на:

- кризата на "lohn"-работа, која се помалку се бара и чија вредност се повеќе се намалува;
- скоро непречено беснее неолибералната дерегулациона политика;
- растечко растоварување на капиталот од придонесите за социјално финансирање на општеството.

Во климата на распагање на солидарните социјални односи почнува ограничување на законот. Ако се погодени првин само црномурестите странци, тогаш демагогијата за ограничување ги опфаќа меѓувремено, сите социјално слаби и помалку привилегирани: приматели на социјална помош, невработени, стари, инвалидизирани лица,

социјалниот дарвинизам се повеќе сешири, проследен и идеолошки оправдан преку лазечкиот национализам, кој удира сè околу себе, а во високоразвиените индустриски земји - расизмот врз благосостјбата.

Малку попречуваната дерегулациона политика, која е фундамент на пазарот, доведе до ограбување на јавниот буџет. Ловот, ширум светот, по ниски даноци и високи субвенции, ги доведуваа сè почесто политичарите во улога на велигодушки делачи на подароци за богатите, а управувачи на кусок за бедните. Со тоа капиталистичкото стопанство долготочно ја закопува секако својата сопствена основа: функционално полупосособната граѓанско демократска држава и нејзината интеграциона подготвеност, на чија сметка егзистира ова стопанство. Со зафатето врз социјалната држава се унапредува општествената ерозија и се загрозува стабилноста.

Локацијата на национализмот ја уништува социјалната држава, односно ја попречува нејзината изградба. Иднината на социјалната држава се состои во нејзината интернационализација.

Интернационализацијата на производствените места, пазари на трудот, услугите и размената на стоки, како и глобализацијата на финансиските пазари, ги ставија пред тешки задачи како синдикатите, исто така и владите. Во последните години класичните инвестиции во реалниот капитал стануваат сè повеќе потиснати од касино-капитализмот на светските финансиски шпекулации. Добивките од камати стануваат сè повисоки од добивките од капиталот. Не се исплати веќе да се инвестира. На подрачјето на производството му се одземаат средствата, а на тој начин се заострува невработеноста.

Интернационализацијата на развојот, производството и трговијата непосредно го допираат акционото поле на синдикатот. Глобализацијата, во оваа смисла, произведува интернационална класна борба од горе и заслабување на националната државна политика. Тоа ги загрозува класичните инструменти на политиката на пазарот на труд, социјалната политика и политиката на

распределба. Никогаш порано во историјата немало толку големи богатства и толку неправедно распределени како денес.

Од оваа гледна точка претпријатијата, концерните и државите конкурираат во "светскиот натпревар" како "опседнати" за пополовно искористување на капиталот. Работничките и работниците тогаш можат само да губат. Тие не смеат да дозволат да бидат заведени, преку т.н. "дебата за местото", што им се предлага, условите за националниот капитал да се подобрят преку откажување, со што би можеле претпријатијата подобро пониско да конкурираат на странскиот натпревар. Таму се случува токму истото. Тамошните претпријатија сакаат, од своја страна, да ја покачат сопствената конкурентска способност во однос на другите локации. А тоа значи: и тука намалување на платите, намалување на социјалниот стандард и така стратезите во натпреварот, каде и да ги наоѓаме, пуштаат да дејствува повратната спирала. Овој процес треба да се набљудува во рамките на тријадата Источна Азия, Европа и Северна Америка и тој дејствува во рамките на овие стопански блокови. Најновите дискусији во Јужна Кореја беа составен дел од оваа "дебата за место-положба".

Синдикатите себе си постојано се сфакаат како организација, чија главна задача е да се отстрани конкуренцијата помеѓу наемните работници (зависници од плата) или најмалку таа да заслабне, со цел да се подобрат условите за продажба на стоката - работната сила и самата работна сила себеси да се ценит и да се одржи. Тие беа, притоа вондерно успешни (синдикатите). И покрај сите порази и контраудари, синдикатите се најзначајна масовна организација на 20-тиот век.

Интернационално гледано, синдикатите стојат пред слични задачи како некогаш, кога стоеја во националните рамки. Тоа, секако, значи: Синдикатите се попотребни од кога било до сега.

Во период подолго од стогодишна борба, ним им успеало конкуренцијата меѓу работничките и работници-

те, ако не да се отстрани, тогаш да се ограничи и, преку колективните договори, да се создадат најосновни услови за сигурност. Историјено, синдикатите имаат битно учество во реализацијата на социјалната држава. За да се постигне сега ова на светско ниво, мора да биде задолжителна цел на интернационалното синдикално движење на 21 век. Притоа, нивната најважна и најтешка задача е да се остане способен за дејствување, а целта за интернационализација на социјалната држава и солидарноста не смее да се изгуби од предвид:

- анархијата на финансиските пазари мора да биде регулирана;
- социјално праведно даночно законодавство, со заштита на човековата околина и ресурсите;
- за да се ограничи конкуренцијата меѓу зависниците од платата (наемните работници), мора да се обезбеди минимална плата;
- социјалната држава мора да се интернационализира. На досегашните Маастрихт-критериуми треба да им се спротивстави социјално политичко мерилло, на пример невработеност максимум 5%, социјална заштитна квота 32%, издатоци за образование 6,5% од бруто домашниот производ;
- општествената распределба на општествено потребниот и целисходен труд е незаобиколна;
- скратувањето на работното време ќе остане неопходен инструмент;
- процесите за искористување на човековата околина, производството со заштита на ресурсите, процесите за распределба - мора да се одвиваат, а особено да се применуваат во индустрисализираните земји.

Во моментот, денешните синдикати интернационално, национално и регионално се во дефанзива. Повторното воспоставување, создавање и обезбедување социјална држава бара повторно здобивање со културни и политички влијанија на социјалното реформско движење надвор од и во националните граници. Носител на ова движење не може и не треба да бидат само синдикатите;

борбата за социјална држава мора да произлегува, да се организира и да се изведува од различните движења: од организациите на работници, како и од граѓанските иницијативи, од критичарите на јавниот живот, од интелектуалците, писателите, уметниците и конечно, но не и последно, исто така од партиите и црквата (Записник од дискусијата на ДГБ-Хесен, Дел 1 "Рамковни услови на синдикалното дејствување", Франкфурт, 1997).

* * *

ДИСКУСИИ

Д-р Јованка Кепеска, Филозофски факултет - Скопје

НАШИОТ ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И ПОЛИТИКАТА

Или дека "општеството постигнува зрелост ако не дозволува многу да излаже"

Џорџ Конрад

Сведоци сме дека во последните години либералната идеја бележи триумф, иако во различните делови на светот тоа се случува ограничено и нееднакво. Имено, т.н. посткапиталистичко или постиндустриско општество ги претпоставува постигнати урбанизност, образоването и претприемчивоста, што би било материјална основа во пресрет на либералните норми и стремежи.

За да може да функционира, на либералната демократија, односно на универзалната држава, од друга страна, ѝ е потребен висок степен на рамноправност и консензус во однос на определени вредности, како све-видна хомогенизација во општеството. На тоа укажува и Талкот Парсонс, кој застапува републиканско становиште, велејќи дека демократијата со брзрастечкиот број различни интереси може да се справи само во услови на нов технолошки тренд, кога врз основа на ширење на образоването, што е услов за економски растеж, но и за растење на средната класа - да стане носител на демократските процеси, размената на идеи и ослободувањето на граѓаните од позиција на второстепеност, од авторитети и предрасуди. Тоа е и претпоставката, врз заемна согласност да се разрешат конфликтите. Треба да се укаже дека либералната демократија не е погодна за да се разрешат социјалните противречности што произлегуваат било од наследениот општествен статус, било од

областа на националното, одлики што се покажуваат като обележја на неразвиените општества.

Од ова сосем јасно произлегува дека поимот посткомунизам нема истоветно значење со поимите постиндустриско или посткапиталистично општество, бидејќи се однесува на процеси во општествата што го менуваат системот не обезбедувајќи и квалитетни промени. Очигледно е дека во земите на транзиција се случува демократизацијата - политички плурализам, граѓански права и правна држава - да се издвои од резултатите во економијата или, поточно, резултатите во економијата да изостанат, при што трошењето на националното богатство да стане побитно од неговото создавање. Впрочем, во земите од Југоисточна Европа либерализмот со баирањта за поголема демократизација, односно обезбедување лични слободи најправо во самото постојно општество, фактички почна во политичка смисла и хипотетички, развивајќи пред се либерални чувства, додека подоцна, под притисок на егзистенцијалните идеи, настанува економскиот либерализам.

Меѓутоа, иако либерализмот се оградува од каква било програма наменета за општествена регулација, во животот се покажа не само дека политиката воопшто не може да биде отфрлена, туку дека и без учество на државните институции системот не може да се трансформира, иако, се разбира, е неспорно дека самата држава треба да се менува.

Понатаму, се покажа дека е невозможно да се изостави големо општество за да се создаде мало општество. Затоа што индивидуата (а индивидуализмот е она на што исклучително претендира либерализмот), ако поседува знаење, тоа е практично, емпириско; инаку би било шаблон проектиран од политички елити. Сознанијата за неа и за нејзиниот однос кон заедничкото, нужно упатуваат и на најзначајните европски теориски традиции што индивидуализмот го разрешаваат многу посуштински. Може да се каже дека и во ограничноста на идејата за граѓанско општество преточена во вулгарна реалполи-

тика, во несоодветноста на концепцијата и неприспособеноста на проектот за реалните услови, незрелоста на економските погледи - поради тоа што либерализмот не е програма, туку само обид да се одговори на строго ограничен број прашања и осмисленоста на промените во бескласен вакум - лежи причината за кризата во источните земји. Станува збор за пренесено искуство во форма на макроекономска утопија при што не се негира баирањето микроекономската сфера да биде одвоена од политиката.

Либерализмот, затоа, може да се каже дека е само еден од многуте проекти за надминување на наследството на реалиот социјализам, можеби најрадикален и најефектен, но сигурно не најдобро приспособен за изградувања на заостанатите земји. Причината за несоодветноста тргнува од неговото основно гледиште кое Карл Попер, во делото "Отворено општество", го сведува на тоа дека либерализмот претставува критика на социјализацијата, што се постигнува преку реализација на идејата. Затоа либерализмот застанува против секаква социјализација и против разумот во науката и филозофијата поради подреденоста на индивидуата.

Развиеноста на општеството се уште го определува степенот на развиеност на технологијата. Поимот технологија етимолошки има корен во грчкиот зборови техне и легеин - умешност, знаење, вештина и сабираам, и соодветствува на тоа како правиме нешто, во неразвиените општества го претпоставува потесното значење на техниката, како средство за работа и за технологија, организација на трудот во однос на дадените средства за труд. Значењата произлегуваат од противречните заклучоци за одлуките за општествениот развој и параметрите врз кои тој се засновува. Имено, неразвиените општества во објективен процес да го завршат екстензивниот развој базиран врз развој на средствата за производство, но наедно да го обезбедат развојот и на образоването и да вршат научни истражувања уплатени за водење на работите. Односно, да се создаде она што Ролан Барт културо-

лошки го искаја за генерациите од шеесеттите години наваму, генерации што мислат. На филозофски јазик, максимата е означена како прераснување во објективен процес на мислењето за светот во мислење за самиот свет.

Познато е, имено, дека еден од фундаменталните нововековни стремежи од пред два века напред, па сé до почетокот на овој век, е барањето - сите науки да се на збир, да се воспостави единство на науките - универзитетас, чија синтеза би се извршила врз основа на филозофијата. Меѓутоа, поради тенденцијата кон сеполшта специјализација што ја предизвикува капиталот, се одвојуваат, на една страна, природните, додека на друга, хуманистичките, социјалните и историските науки со кои се остварува менувањето на меѓучовечките односи, иако, сé уште во форма на спекулативна субјективност, а што се нарекува хуманизам. Токму ваквиот процес Мартин Хайдегер, во својот последен спис од 1969, го означува како довршување и крај на филозофијата преку нејзината реализација, мундијализација во науките, или крај на метафизиката.

Реализацијата на филозофијата преку науките се извршува со еtabлирање во светот на трудот, поради што науката претставува нешто што е истоветно со трудот, работна наука. Секое планирање, раководење, управување со други и рационално стопанисување ја претпоставуваат технолошката суштина на знаењето.

Тоа е и патот да се оствари апсолутниот свет на трудот, што до истоветност (едно и исто) на физис, техне и логос е на дело во развиените општества. Оттаму и атрактивноста на процесите во западниот свет обележани како ослободителни, а врзани за развојот на техниката. И, се разбира, ваквите процеси се резултат од механизмите на капиталот што во сопствените противречности го создаваат апсолутниот свет на трудот, и тоа како неповторлив чин на индивидуата, со што се создава и односот спрема социјалното.

Анализата на техничкиот и органскиот состав на капиталот говори за детерминирачки развоен процес. Надминувањето на екстензивниот развој бара создавање на материјалниот производ, секојпат проширен број врз наука засновани фактори.

Во споредбените искуства, технолошката фаза во која се наоѓаме се засновува врз рационализација (пручување, врз научни анализи и развој, на одделни научни дисциплини) на организацијата на стопанството. Притоа, проучувањето на водечките функции врши многу силно влијание врз стопанското мислење и дејствување воопшто. Растат бројот и учеството на инженерите во индустриската бирократија поради заземањето водечки места. Така, од своја, страна носител на рационализацијата станува менаџерството, поради што, покрај менаџерските науки и стремежот за типизирање на индустриското производство, расте и колективизацијата на техничкиот и организациониот труд. Рационализацијата на организацијата на стопанството ги условила истражувањата на макро - и микростопанското ниво какви што се конјуктурата и односите на цените и производството, науката за стопанството на претпријатијата (економика на претпријатијата), но и научно заснованото планирање (во капитализмот најрано се планира), буџетирањето, финансите, пропагандата, рекламата, маркетингот и др. Со овие научни дисциплини во економската теорија настанала нова индуктивна ера на егзактните истражувања и примена на статистиката и математичките модели.

Ова ни покажува дека стопанскиот развој секојпат одново зависи од определени нешта кои – во форма на дијалектичко надигрување на политичката, идејната и економската сфера - го претпоставуваат целото општество. Тоа е патот на реализација на самиот апсолутен свет на трудот, или, како Хайдегер го нарекува битот на техниката и остварување на поживотно решение за индивидуата и нејзината релација со другиот човек, односно општеството.

Навистина, развиените општества, денес, инсистираат на критиката на нововековната филозофија, пледирајќи на т.н. отворено општество и различните облици на либерализам, но откога ја извршила сопствената рационализација, и тоа токму врз нововековното филозофско, научно и политичко гледање што сега станува основа за поразвиена демократија. Не отфрлајќи ги сознанијата за факторите со кои е овозможен еволутивен технолошки развој, туку критички ползувајќи ги преку проблематизиран однос помеѓу политиката и економијата според уставната ориентација кон претприемаштво и социјална држава, секако би била пожелана општествена ориентација во развојот на Македонија. Подробностите бараат натамошна поопстојна елаборација.

* * *

Проф. д-р **Мирјана Сланинка - Динева**, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје

УСТАВНИТЕ ОСНОВИ НА СОВРЕМЕНАТА СОЦИЈАЛНА ДРЖАВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Пред да се почне со расправа за уставните основи на "современата социјална држава" во Република Македонија, потребно е да се направи обид за определување на терминот "социјална држава" и неговото значење.

"Социјална држава", како термин, може да се преведе на македонски јазик со зборот "општествена држава". Не е познато од кои причини уставотворецот се определил за комбинација на еден странски збор ("социјална") со зборот држава (кој се среќава кај сите јужнословенски јазици од поранешна Југославија, па и во македонскиот јазик).

Колоквијално, терминот "социјална држава" е синоним за "социјални грижи" (односно, "социјална заштита").

Теоријата на државата и правото (како посебна научна дисциплина) укажува дека државата има два вида функции: класични функции на државната власт (организирани преку војската, полицијата и дипломатијата) и функции што имаат општествен карактер и значење (сфатено во смисла на Дигиевата класична школа за јавните служби).

Тргнувајќи од таквиот концепт на функциите на државата, логично е под поимот "социјална држава" да се подведат сите оние дејности што имаат јавен карактер, а се во врска со определен број потреби (нивното задово-

лување) на целокупното население, односно на поданиците, за кои пак се "грижи" државата. Дистинкија меѓу поширокото и потесното терминолошко значење на поимот "социјална држава" е можна само во смисла на негова операционализација. "Социјалната држава", сфатена во смисла на "социјални грижи" (или, пак, како "социјална заштита"), е можна во случај ако се работи за дефинирање на определена практична активност на државните органи или, пак, определени организации што имаат статус на јавна служба. Причините за тоа произлегуваат од фактот што за некои слоеви, односно категории на население државата води "посебна грижа" (како, на пример, за инвалидизираните лица, немоќните лица и др.).

Иако постојат извесни тенденции "социјалната држава" да се редуцира на определени дејности, а не да се третира комплексно, како систем од јавни служби преку кои државата води подеднакво "грижа" (често "споделена") за сите поданици во сферата на нестопанските јавни дејности (служби), сметам дека е потребно прецисно уставно-правно регулирање, односно дефинирање на институцијата "социјална држава".

Уставот на Република Македонија од 1991 година, како конституционен акт, Република Македонија ја определа како држава во класична смисла на зборот, но и како "социјална држава" (според чл. 1, став 1).

Институтот "социјална држава" е уставна новина, што се скрекава во речиси сите современи устави на државите од поранешна Југославија (СФРЈ).

Се чини дека современата уставна концепција за правата на граѓаните од областа на социјалната држава (односно на ниво на социјалните и културните права), како и уставниот статус на одделните дејности според Уставот на Република Македонија, не е сосем оригинална, затоа што има доста сличности, особено со Уставот на Република Хрватска. Но, сепак постојат извесни разлики, особено во одредбата што се однесува до основата на управувањето во јавните установи (принципите на стручност и компетентност).

Да истакнеме дека Уставот на Република Македонија втемелува определен број вредности на уставниот поредок (конкретно со чл. 8 став 1), меѓу кои спаѓаат и "хуманизмот, социјалната правда и солидарност" (алинешта 8). Тие се, всушност, општи принципи врз кои се темели Република Македонија како "социјална држава".

Од таквите темелни вредности произлегуваат низа уставни права на граѓаните кои, пред се, се следниве: право на социјална заштита, право на образование, право на образование во приватни училишта (освен во основното образование), право на здравствена заштита, право на слобода на научно, уметничко и други видови творештва, право на управување и учество во одлучувањето во јавните установи и право на Универзитетот да биде автономен.

Сите овие права се утврдени во II дел од Уставот на Република Македонија, насловени како "Основни слободи и права на човекот и граѓанинот", а под точката 2. "Економски, социјални и културни права". Некои од овие права се остваруваат со помошта на државата, а дел од нив спаѓаат и во приватната сфера. Главно, правата на услугите од областа на нестопанските јавни дејности (служби), кои претставуваат т.н. "вложување во човекот" се извршуваат комбинирано, врз основа на принципот на солидарност, но и врз основа на дејствување на вредностите на пазарот (како цена на конкретна услуга), по пат на договорите меѓу заинтересираните страни (корисници на услугите - дестинатори и јавните установи - институции). Например, во дејноста што го опфаќа образованите, само основното образование е бесплатно и задолжително. Во сите други образовни степени се појавува "ограничена солидарност", затоа што корисниците мораат да партиципираат во текот на користењето на услугите. Дури кај високото образование, веќе во учебната 1997/98 година, постојат разлики меѓу дестинаторите, зависно од начинот на финансирање. Во таа смисла, постојат три категории: категорија на државно студирање, категорија на партиципирање и категорија на приватно студирање

(самофинансирање). Во режимот на државното студирање постои категорија дестинатори-студенти што ја сочинуваат т.н. "етничка квота". Оваа тенденција веројатно ќе прерасне во два начина на финансирање на високото образование: на државно студирање (само на најдобрите студенти) и приватно студирање (во рамките на државните универзитети). Инаку, во Република Македонија не постојат приватни универзитети, за разлика од средното образование, каде што постои институција "приватни средни училишта".

Република Македонија, како држава, се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност на граѓаните коишови права ги остваруваат согласно со начелото на социјалната правда (според чл. 35, став 1 од Уставот на Република Македонија).

Таканаречената "социјална држава", како нов уставен институт, имајќи го предвид позитивното право на Република Македонија, не е консеквентно и во целост операционализирана, особено во смисла на прецизното утврдување т.н. јавен интерес и учество на граѓаните при управувањето во установите (во програмирањето, финансирањето и обезбедувањето на јавноста во поширока смисла на зборот).

Несомнено дека јавната сфера е спротивна на приватната сфера и претпоставува посебен вид сопственост, најчесто државна (или, пак, јавна) сопственост чиј титулар е државата, со што таа има право и обврска да управува во јавните установи и други организации од јавен карактер.

Дискутирано е прашањето за режимот на приватната сопственост, како основа на функционирањето на одделните дејности. По правило, не постои исклучиво само еден облик на сопственост во вршењето на т.н. јавен интерес, освен кај основното образование, кое, според Уставот е задолжително и бесплатно. Во сите други видови дејности што имаат карактер на јавна служба е дозволена т.н. приватна практика под услови определени со посебен законски режим за извршување на основната

дејност (на пример, во областа на здравството, во средното образование, во научноистражувачката дејност, во комуналните дејности, во областа на спортот и во социјалната заштита). Некои видови дејности (на пример, културата, високото образование) сè уште не се санкционирани и не постои законска основа за различен режим на сопственоста. Но, тоа не значи дека во практиката не се создаваат определени решенија (како "прејудицирани решенија") чија правна основа е Уставот на Република Македонија. Така, веќе низа години, за да се "навикне" јавноста, постепено се втемелуваат, со релативно мали суми, определена партиципација и самофинансирање (во високото образование, со поголеми суми, кои веќе не се достапни за "обичниот џеб").

Анализата на важечкиот Устав на Република Македонија (одделните уставни одредби), како што се членовите 39 и 44, укажува дека граѓаните, како поединци и семејство, се задолжени со Уставот и со позитивното право да се грижат за следниве нешта; за сопственото образование (поединечно и за членовите на семејството), потоа - за одржувањето на здравјето, и редица права и должности што се однесуваат на психофизичкиот развој и одржување на стекнатите позиции во поглед на вработеноста, на животниот стандард (кој е во секојдневно опаѓање), во поглед на начинот на домување, како и во поглед на спортот и рекреацијата.

Имајќи ја предвид реалната позиција на државата како "социјална држава", односно нејзината емпиричност, а посебно некои социјални мерки и програми, таа сè повеќе станува супсидиарна во однос на граѓанинот, како поединец и социјална група (семејство). Се наметнува прашањето, дали терминолошката одредница "социјална држава" (сфатена во смисла на "општествена") е оправдано да постои, затоа што таа е фактички маргинализирана во однос на правата и должностите на граѓанинот во поглед на извршувањето на индивидуалните и колективните права што немаат класично државноправно значење и карактер.

Кај т.н. социјални права, како што се правото на социјална заштита (во случај на т.н. "социјален ризик"), државата има редистрибутивна функција, со мошне рестриктивен пристап (особено во поглед на кругот на корисниците).

Функцијата на државата, сфатена како социјална држава во областите на нестопански јавни дејности што се остваруваат како јавна служба, има, пред сè, заштитно-надзорен карактер, а социјалните права најчесто ги "споделува" (во правната примена) со самите граѓани, како поединци и како членови на примарната социјална група - семејството. По сè е изгледа, ценејќи ги уставните права и должностите, но и оние што се утврдени со конкретните закони, дека граѓанинот има поголеми должности отколку државата. Дури, интересна е и самата законска дефиниција на семејството, која е мошне екстензивна. На тој начин, карактерот на социјалната држава станува минорентен, пред сè, супсидијарен и комплементарен во однос на задоволувањето на социјалните потреби на граѓаните.

Конечно, постојат неколку пропусти што се доведуваат во врска со т.н. правна технологија, а се во функција на операционализација на "социјалната држава" (лично мислење). Имено, се работи за "отсуство" на два закона од важечката легислатива, и тоа на Законот за јавните служби и Законот за установите, како основа за дефинирање на јавниот интерес, јавната сопственост и јавното управување. Тоа значи дека не постои единствен пристап кон јавните дејности и јавните служби во Република Македонија, со единствени критериуми според кои една дејност се прогласува за јавна и има третман на јавна служба (со што се операционализира "социјалната држава").

Во периодот означен како "транзиција", социјалната држава, според своето димензионирање, претставува определен редефиниран концепт на поранешниот т.н. егалитаристички систем, кој не е до крај обликуван (законски и подзаконски).

Имајќи ги предвид уставните основи на современата "социјална држава" во Република Македонија, се наиметнува потребата од преземање определени дејствија заради нејзина оптимализација, имено:

1. Утврдување и допрецирање на основните принципи врз кои се засновува т.н. "социјална држава" (на пример, солидарноста, социјалната правда и други општоважечки принципи).
2. Нормативно-институционално определување на сите нивоа каде што се јавува т.н. "социјална држава" според субјектите, според дејностите (областите) и според управната постапка. Притоа, можни се следниве нивоа: поединец, семејство, локална заедница (сфатена како локална самоуправа), различни институционални и вонинституционални форми, како што се: јавни установи, невладини организации, приватни установи, органи на управата и други институции.
3. Да се оптимализира дејствувањето на системот на нестопански јавни служби (институционализирани и неинституционализирани форми) во рамките на системот на локалната самоуправа.
4. Дефинирање на системот на бенефиции (и различните престаси) врз основа на двата пристапа: т.н. "социјален ризик" и "социјално-пазарен пристап".
5. Секоја законска измена и дополнување треба да кореспондира со промените на карактерот и движењата во стопанството, и со интересот на владејачката класа за одржување на т.н. "социјален мир". Во тој контекст, како посебно значајно, се истакнува фокусирањето на социјалната политика како општопрактична, но и како научна дисциплина (дејност) во рамките на т.н. "социјална држава".

* * *

Проф.д-р НАТАЛИЈА НИКОЛОВСКА,
Економски факултет - Скопје

ТРАНЗИЦИЈА НА СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА ВО БУЏЕТСКА

Во услов кога социјализмот на бившите простори на Југославија произлезе од класната борба, во неговата практична операционализација се тргна од идеологијата на еднаквост, правичност и рамноправност, како фундаментални принципи што требаше да бидат квалитативни атрибути на промената на вишот систем (капиталистички).

Покрај гарантираното работно место, широкиот систем на социјална здравствена заштита, бесплатното школување, ниските станарини, субвенционирањето на културни просветни дејности, создадоа една вистинска епоха на држава на благосостојба. Проблемот беше во идеолошкиот пристап кон конституирање на ваквата држава, кој се сведе на превагнување на социјално-политичките критериуми. Таквата состојба во крајна линија, се експлицира како конфликт помеѓу заостанувањето на продуктивноста и растот на редистрибуцијата на доходот во полза сите видови потрошувачка. Ваквиот конфликт доведе до влошување на виталните перформанси во системот - опаѓање на растот, дезинвестирање, опаѓање на продуктивноста, вработеноста. Тоа, пак, императивно, а во контекст со значатите транзициони промени во источноевропските земји, го актуелизира прашањето за напуштање на идеолошката матрица на социјализмот и враќање кон емпириски потврдениот пат на цивилизациски прогрес - пазарна економија и приватна сопственост.

Промените во политичките структури требаа наполно да кореспондираат со случувањата во општество-економските структури.

Општество-економскиот поредок на минатото брзо исчезнува, меѓутоа ние се соочуваме со поредокот на сегашноста, со еден нов дармар и таа безредие никој не може да каже колку ќе трае. Тоа што апсолутно ни е познато е дека се движиме спротивно од назначениот правец; дека ни се случува историски парадокс; наместо да ја намалиме улогата на државата во економијата и општеството, се преземаат државни акции што без преседан во историјата, а по својот квалитет без фундаментален компас. Така, под товарот на транзициониот багаж државата се трансформира во мегадржава. Димензите на мегадржавата се во рамките на постојниот тренд на растење на јавните расходи од 1992 до 1996 година, во кој период државата успева преку оданочување да "исцепи" половина од годишниот доход на својата популација. Компаративно набљудувано, во богатите земји на ОЕЦД просечното ниво на јавните расходи изнесуваше околу 40% во 1990; додека во земјите во развој тоа се движеше 33%.⁵²⁾

Значи, буенето на државата во Македонија ја надмина т.н. "прохигитивна зона" и дојде во колизија со назначените императиви на трансформацијата: приватната сопственост и пазарната економија.

"Доколку тргнеме од фактот дека постои разлика меѓу сопственоста во економска и правна смисла на зборот, вистински сопственик во економска смисла претставува тој што по пат на различни мерки на економската политика и стопански механизми фактички ги присвојува економските блага, т.е. деловите од доходот чии носители во правна смисла можат да бидат други субјекти".⁵³⁾ Бидејќи дејанијата на државата во транзициониот период - и по неговиот карактер - се искажаа преку волунтарис-

⁵²⁾ Revenue statistics 1965-1993, OECD, Paris

⁵³⁾ А.Гамс. Својина, Научна книга, Београд, 19 стр.22

тичко прекројување на објективните законитости, мегадржавата стана господар и вистински сопственик на граѓанското општество. Во такви услови приватната сопственост не може да се јави како модус вивенди на општествено-економскиот развој бидејќи во хиерархијата на економската, политичката моќ таа има наполно суборднирана улога. Како што тоа прв го истакна Ј.Шумпетер во ессејот "Буџетска држава" (1918), мегадржавата смета дека на граѓанинот и економскиот субјект му припаѓа само тоа што државата отворено или премолчено дозволува да го задржи.

Втората девијација, која ја предизвика експанзијата на државата, се случи во однос на афирмацијата на пазарната економија. Фискалниот товар на стопанството, кој не беше рационално одмерен во однос на потентноста на економските субјекти, доби свој "рационален" одговор, во вид на пораст на даночната евазија и изместување на пазарната економија во некаков илегален вид (gray economy). Така, во корелација со отежнувањето на државата, економијата бараше патишта за сопствено преживување што се рефлектираше врз здравите економски категории: деловен напор, штедење, инвестиции, вработеност, кои речиси наполно атрофираа во услови кога нивниот простор го пополни илегалниот пазар (60%). Така пазарот во Македонија не е конкурентски, тој е шпекулативен, дискриминарен и *ex spiritus movens* на материјалната и моралната корупција и дегенерираја на системот на распределба (концентрација на богатството во рацете на мал број луѓе).

Според историското искуство, мегадржавата може да се јави во повеќе варијанти,⁵⁴⁾ како социјална држава, стопански агент, студеновоена држава и буџетска држава. Мутацијата на државата на Македонија се случи во правец на буџетска држава. Буџетската држава, пак е најмалигната варијанта на буенето на мегадржавата, би-

дејќи никаде во светот таа не успеала да изврши ефикасна редистрибуција на доходот. Всушност, единствено остварување на буџетската држава е спротивно од онаа кон што е насочена: владите во земјите каде што се случуваат таквите мутации стануваат толку големи потрошувачи, што на крајот според констатацијата на Селиман, тие се истрошуваат самите себеси и се струполуваат пред сопствената немок.

Дека државата во Македонија се трансформира во буџетска држава, постојат повеќе докази.

Основниот принцип на една буџетска држава е процесот на буџетирање да почне со процена на јавните приходи што можат да се прибават, потоа потрошувачката се вклопува во тие приходи. Бидејќи расположилниот збир од "добри намери" и "приоритетни цели" е неискршен, барањата за потрошувачка стануваат бесконечни, така што "прохигитивната зона" на оданочување полесно се пречекорува.

Во транзициониот период процесот на буџетирање практично се претвори во товарење на државата со бреме тешко остварливи намери: санација на банки, обврски врз основа на денационализација, замрзнати девизни штедни влогови, преструктуирање на фирмите. Така буенето на буџетската држава се претвори во процес што излезе од контекстот на економските законитости бидејќи ја изгуби повратната спрега (*feed back*) со случувањата во стопанството. Владата стана толку голем потрошувач, што не успева да ја оспособи потрошувачката со фазата на циклусот. Така, во време на длабока економска криза, таа донесува мегадминистративен проект наречен нова територијално-политичка поделба на Македонија со која повеќе од трајно го зголемува бројот на општините. На тој начин на буџетот му натоварува уште една обврска, која е правно санкционирана на реално тешко остварување.

Дека буџетската држава не е во состојба да биде иницијатор за оживување на инвестициониот циклус ниту пак да действува како стопански агент, т.е. во интерес на економијата зборува прокламираната мерка од страна на

⁵⁴⁾ P. Drucker, *Посткомунистичко општество, Привредни преглед*, Београд, 1995, стр.122-190

државата за монетарно-кредитна релаксација на стопанството преку инјектирање на свежи (кредити) во вредност од 2.000 мил. денари во стопанството. Наместо таквата намера, се случи, во првите шест месеци на годината, заради т.н. "валкан интроверционизам" имплициран од потребата за одржување на стабилната вредност на курсот да се извлечат од обрт 1.350 мил. денари преку продавање девизи. На тој начин се продлабочи кризата на ликвидност во стопанството, па како изнуден економски императив се промовира девалвацијата на валутата.

Буџетската потреба од апсолутно неадаптибилна кон барањата на стопанството, па таквите барања се наложуваат ех post како објективна нужност, при што жртвената цена (sacrification ratio) на неантиципираното simelag мошне скапо ја плаќа народот. Буџетската држава не е во состојба да воспостави некаква логична редистрибуција на доходот. Доколку правењето на буџетот повеќе инклинира кон трошоците, се руши фискалната дисциплина, а со тоа и фискалната одговорност во однос на трошењето на буџетските средства.

Најсилниот аргумент против *ancien régime* на апсолутната монархија на XVIII век бил дека кралот го користи "јавното кесе" за да ги дарува своите омилени дворјани. Токму затоа е конституирана, во рамките на парламентарната демократија, фискалната одговорност пред изборното законодавно тело да за да се спречи таквата узурпација на јавните блага и во тие рамки, да се заштитат демократските општества од сите форми на расипничко однесување и трошење на народниот денар.

Реминисценцијата на користење на "буџетското кесе" на волунтаристички начин е видлива од структурата на буџетските расходи во Македонија, која го има следниов изглед: трошоци на транзиционите процеси (20%), трансформација на социјални фондови (8%), расходи за образование, наука и култура (20%), издатоци за одбрана (10%). Како резидуал останува 42%⁵⁵ од вкупните

јавни расходи, кои не се специфицирани по намена, па како такви нивната употреба е непозната. Се работи за фискални и квазифискални операции што опфаќаат речиси 1/3 од јавните расходи. Во услови кога поради вложени економски состојби, рестриктивите значително ги погодуваат сите сегменти на социјалната држава, буџетот на неидентификувани форми и полуидентификувани (јавни набавни) форми на трошоње се претвора во ракрана на системот. Дури и повеќе од тоа. Според П. Дракар, буџетската држава претставува "корито за прасиња", бидејќи неа мошне често ја користат политичарите за да го обезбедат сопствениот избор. Територијално-политичката подделба на Македонија беше мотивирана токму од таквите цели.

Така, редистрибуција на доходот честопати се случува во насока не на реализација на јавната политика, туку на субвенционирање на одделни секташки групи, кои се од посебен интерес како гласачко тело. Па и во случајот со издадените државни обврзници од страна на Владата за санирање на девизниот долг, кои потоа банките ги продадоа со дисконт 40% - 50% на одделни фирмии, а подоцна овие да ги користат за отплата на приватизационата рата, е придонаден имот на еден мал слој луѓе во вредност од околу 35 мил. ДМ, кои ќе се наплатат од осиромашената популација.

Во "валканото корито" на буџетската држава се смести и санацијата на обврските во однос на излажаното граѓанство од организираните финансиски шпекулативни штедилници. Така буџетската држава, според свои мерки и интереси, врши редистрибуција на доходот во државата, а притоа го продлабочува социјалното раслојување во општеството. Дејствувајќи на таков начин, таа ја поткопува сопствената способност да владее. Дека во Македонија постојат сигнификативни знаци за таква состојба, покажува арбитрарното дисконтирање на придонесите за економските субјекти со дефиниран рок на наплата (1-ви септември). Ваквата мерка претставува вре на фискална ароганција, бидејќи се дискриминираат профитабилните и

⁵⁵ Стратегија за развој на Македонија, делот за финансискиот систем.

одговорните економски субјекти, а со тоа уште еднаш се задава тежок удар врз легалниот пазар. Истовремено се излажани субјектите што беа во економска агонија. Плаќањето на дисконтираниите придонеси не претставува пружање помош на рака за нивно оживување, туку нивно понатамошно заплеткување во пајаковата мрежа на задолженост во услови кога преку заеми и кредити тие ги затвораа своите финансиски конструкции спрема државата.

Целата оваа антипазарна операција никна во ментальный систем на буџетската држава како безумен чин на нејзиното преживување на краток рок. Дека ваквиот модел на држава е пред капитулација под императивите на општествените закони, зборува и последниот ребаланс на буџетот. Контракцијата на буџетот е логична рефлексија на состојбите во изнемешотеното и до смртна агонија доведено стопанство.

Очигледно е дека на политичката структура ѝ треба сериозна реформа. Како императив се налага реставирање на државата од преобемниот баѓаж, кој не кореспондира со основното извориште - економската база.

Во таа насока, неопходно е да се воспостави политика на јавни приоритети со кои ќе се заштитат институционалните придобивки на нивниот општествено-економски развој како од стојалиште на прогресот (образование, наука, култура), така и од стојалиште на императивите на социјалната рамнотежа. Доколку не се конституира политика на заштитни приоритети, може да се истопат придобивките на социјалниот прогрес низ разни шпекултивни непроизводствени форми на потрошувачка. Дури и повеќе од тоа, ќе настапи момент на *perpetuum mobile*, т.е. правење обиди куката да се гради од покривот, а притоа да се заборави значењето на темелите.

* * *

М-р Љубомир Кекеновски, Економски Факултет - Скопје

СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА ПОМЕГУ КОНЦЕПТОТ И ПРАКТИКАТА

Веројатно за нас би било неопходно да дефинираме што е содржината на поимот социјална држава во транзиција. Оттаму треба да доаѓа и валидноста на тезите што ќе се изградат да са се провери можниот концепт во практика. Кога би се обиделе да ја анализираме актуелната позиција на социјалната држава во западните економии, тогаш најгенерално ќе се прифати ретерирањето на вкупниот концепт. Причините за неуспехот на државата (*gouvernement failures*, поточно - на концептот на државата на благостостојба (*Welfare State*), се на сцена и треба да претставуваат клучни параметри во градењето теоретска позиција во однос на социјалната држава денес овде.

Како придонес во процесот на креирање на економскиот систем, може силно да се поддржи заокружувањето на правната регулатива во областа на социјалното законодавство, низ кое се легализираат социјалните права на граѓаните, профилирањето на социјалните партнери итн. Тоа би бил ефикасен начин во насока на изградбата на социјалниот амбиент, само ако се има предвид реалната економска суштаница со која располага државата. Кој било поинаков пристап само ќе претставува список на нашите желби и предмет за бесполезна и празна дискусија во стручната, а во предизборието и на политичката јавост. По инерција, секоја расправа од тој тип би ќе понела со нашиот изразен сентимент за социјална правда, и преферирањето на широк дијапазон мерки во

социјалната сфера наследени од претходниот систем. Тука би дошле до израз и нашата традиција, религија, културно наследство, социјална кохеренција... Во тој контекст, изразувам недоверју кон нашата објективност од расправите во кои би се разгледувале прашањата од социјалната сфера. Друг момент што ни ги боде очите/ушите е обидот да се имптираат некои придавки на пазарната економија, како социјално-пазарна економија/стопанство. Тоа би не завело на некој погрешен пат дека сега треба да следиме некој модел кој е и социјален и пазарен. Погрешно би се навлекле на расправа за тоа како и колку би се определиле да превагне социјалниот или пазарниот момент, со што би доминирал нормативниот во однос на позитивниот економски приод во разрешувањето на економските и социјалните проблеми. Всушност, она што треба да го изградиме е единствениот познат и етаблиран модел на мешовитата економија. Поточно, кореспондентен склад меѓу јавниот и приватниот сектор.

Денес ние се наоѓаме во процес на недоизведенни економски реформи. Незавршената приватизација ја остава сопственичката структура не дефинирана, за да може да се манифестира логичното поведение на поединците и државата, а недоизградената економска и правна инфраструктура не може таква консталтерија на односи да ги апсорбира новите социјални партнери. Произлегува дека на краток рок не се многу практични/применилви расправите за тоа каква социјална држава би сакале, или како точно да се толкува уставното означување на нашата татковина како правна држава. Наоѓајќи се веројатно во една позиција што изнудува прагматични решенија за кои нема место во овој момент теоретски да бидат оспорувани. Просто поради тоа што тие не се плод на некој теоретски заокружен концепт, ниту пак застапуваат некоја јасно определена идеолошка припадност. Еклектичкиот принцип, кој треба да се следи, е изнуден од нашата позиција да го динамираме процесот на реформите со постојното мени што ни го нуди досегашната економска практика - барем стариот континент, а и пошироко. Впро-

чем, нема смисла повторно да измислуваме нешто држејќи до нашата оригиналност, туку креативно да ги преточиме познатите решенија и искуства од развиените економии.

Практичните мерки што би кореспондирале со некои основни социјални цели, како поголема вработеност, поефикасна здравствена и социјална заштита, би можеле да се постигнат не само преку тврдоглаво форсирање на сувопарни модели на синдикално преговарање со работодавците и државата. Истите цели веројатно поефикасно би се обезбедиле преку дерегулација или приватизација во секторот на социјалните фондови, пензиските фондови, образоването и здравството. Тоа би ефектуирало со поквалитетни услуги и поголема и вистинска вработеност. Прифаќањето мерки што ќе го стимулираат вработувањето и во другите сектори е дел од низата мерки и инструменти што и стојат на располагање на Владата. Ефикасноста на јавниот менажмент во форсирањето на овој процес е исто така мерлива.

Компарациите што се нужни заради одржување на кондицијата во реформскиот процес, би не сместиле во лигата земји што се во транзиција. Имајќи ги предвид сите можни разлики, сепак треба да останеме споредливи за да ги откриеме сопствените слабости или добести. Можне важно е да се избегне можното дефинирање на транзицијата (посткомунизмот) како еден аномаличен систем на постојани кризи и несигурност (Н. Ружин). Па дури и за земјите од Балканот, особено поради тоа што и Р Македонија припаѓа во тој круг. Оваа бесперспективна дефиниција не остава место за надеж и шанса низ автономно знаење и енергија да се креираат сопствениот развој, независно од состојбата во другите балкански држави. Тоа би значело дека и на Балканот е возможна успешна приказна и дека не мора сите (односно не мора ниедна земја) да се осудени на константна репродукција на кризи и несигурност. Ваквиот начин на дефинирање ќе не легитимира и неоправдано хендикепира уште во стартот дека ова е Балкан и сè е можно, од една, а од друга страна - ќе оста-

ви простор за манипулација и неодговорност кај носите-
лите на економската политика.

* * *

Д-р Милева Ѓуровска, Институт за социологија,
Филозофски Факултет - Скопје

ДРЖАВАТА И СФЕРАТА НА РЕПРОДУКЦИЈАТА

Идејата за свесно регулирање и насочување на општествената практика од страна на човекот, како што тоа го направи државата на благосостојба со една импозантна сила, е доста стара идеја. Изградбата на социјалистичкото општество и социјалистичката држава во својата идеолошко-идејна конструкција ја имаше истата таа цел.

Државата на благосостојба се смета како Бизмарков изум, а целта била борбата против брзото продирање на социјалистичките идеи.⁵⁶⁾ Меѓутоа, мерки со кои се настојувало зачувување на социјалниот мир во државата биле воведувани многу порано, нема да се претера ако се каже уште од самиот настанок на државата како општествена институција.

Почетоците на еден поорганизиран социјален ангажман на државата се поврзани со појавата на наемниот труд. Иако наемниот труд, како облик на труд, се јавува многу рано во човековата општествена практика, тој како доминантен облик на труд се јавува во рамките на индустрискиот начин на производство. Неговата суштина се состои во можноста да се изнајми работната способност на човекот, кој, лишен од секакви други услови за егзистенција, принуден е на определено време да ја употреби својата работна способност, дејствувајќи за остварување на цели и вредности поставени од некој друг. Меѓутоа, наемниот труд нема само полит-економско значење, туку

⁵⁶⁾ P. Drucker, Посткапиталистичко друштво, Београд, 1995

и општествено значење. Тоа се гледа, пред се, во тоа што наемните работници чинат посебна група во општеството која стапува во множество односи со другите групи во него, односно со општеството во целина. Со оглед на бројноста, положбата, интересите и ставовите на оваа група таа го предизвикувала вниманието на општествени те фактори уште од времето на нејзиното конституирање.

Во контекстот на оваа анализа, занимливо е да се спомене еден посебен случај што ќе упати на почетоците од изградувањето на еден определен однос меѓу наемните работници и општеството. Станува збор за т.н. случај Speen Hamland, кој се смета како архетип за социјална заштита на невработените. Имено, Speen Hamland е едно село во Англија, каде што за првпат во рамките на црквата биле организирани интернати за згрижување на лицата без работа. Тоа било организирано според принципот на кој денес работат бироата за вработување. Биле евидентирани сите работници на кои им била неопходна помош, а исто така, тука можеле да се обратат сите работодавци на кои им била потребна работна сила. Инаку, овој случај е карактеристичен по тоа што ја истакнал потребата од формирање закон за сиромашните, т.н. *minimum vital* на секое семејство, чија основна содржина била обезбедување минимум средства за егзистенција на секое семејство, без оглед на висината на заработка. Значи, законот не ги опфаќал само невработените туку и вработените чии наемници биле многу ниски, чии семејства биле поголеми и сл.

Меѓутоа, покрај ова искуство и многу други слични активности што се превземале со почетоците на индустрјализацијата и развојот на капиталистичките односи, се до крајот на 19 век државата била доживувана исклучиво како политическо тело. Искуствата од законот *minimum vital* ја покажуваат тесната врска на системот на социјални мерки и системот на продукција. Имено, примената на законот предизвикала општа стагнација на економски план, и покрај еланот на индустреријата што бил забележан

во тој период. Како една од причините се истакнува неускладеноста на висината на платите за наемните работници со продуктивната мок, односно со ангажманот на работниците. Сето тоа предизвикало негативни консеквенции врз производството и развојот на индустрјата. Работниците биле немотивирани. Тие не се залагале во производството бидејќи имале обезбедено минимум егзистенција. Оттогаш е констатирано дека степенот на еластичност и издржливост на сиромашните е многу голем. Кај нив се создава висок степен на отпорност спрема сиромаштијата и дека таа, сиромаштијата, во никој случај не може да се смета како мотивациски фактор за нивно зголемено ангажирање, туку обратно. Така тој наместо да ја отстрани сиромаштијата уште повеќе ја продлабочил.

Овие искуства придонесле капиталистичкото општество да заземе специфичен однос кон ваквото многу значајно подрачје од општествениот живот. Имено, капитализмот уште на самиот свој почеток ја научил лекцијата дека тој единствено се заснова врз трудот и економските законитости. Наемничкиот систем, кој се засновува врз лабави наднадници е инкопатибилен со субвенционираните наемници од јавните фондови. На тој начин капитализмот развојот на држава го насочил кон создавање социјални услови во кои успешно ќе може да функционира економскиот систем базиран врз наемен труд.

Капиталистичката држава, за разлика од социјалистичката во која доминираше социјалниот систем, функционира како една логична целина чија суштина се состои во тенденцијата целокупниот производствен систем да функционира како капитал, и обратно, капиталот да го задржи и прошири својот производствен облик.

За социјалистичкиот систем важи спротивното. Во рамките на социјалистичката држава беше загубена врската меѓу социјалниот и економскиот систем. Она што во него доминираше, тоа не беше самото производство, како што требеше да биде според постојните норми и други идеолошки регулативи, туку еден негов специфичен

однос. Станува збор за односите во распределбата и основниот принцип врз кој таа почиваше - принципот на распределба според трудот. Овој принцип, слично како и во претходно описанот случај со примерот на капитализмот, негативно се одрази врз целината на општественото производство. Принципот на егалитарна распределба ги нарушуваше односите во, сферата на продукцијата, дестимулирајќи ги работниците, влошувајќи ги меѓучовечките односи, при што се губеше огромна енергија, бидејќи секогаш кога нешто се дели се развиваат страсти, се развива суета, се повикува на правда итн., со што сферата на економијата во која владеат рационалните принципи беше заменета со сферата на моралот во која владеат сосем поинакви принципи. Нема да се претера ако се истакне дека меѓу факторите што ја разнишаа социјалистичката економија големо значење добива и егализамот, што како последица, продуктивната мок на економскиот систем константно се намалуваше. Покутата што капитализмот ја извлекол од своите почетни чекори социјализмот не ја дофатил.

Сепак, овие компарации вршени на најглобално општествено ниво, каде што се апстрахираны само две основни релации, не можат да ја дофатат шароликоста на односите што се воспоставуваат во рамките на реалното живеење на општеството. Во тој контекст, би можело да се истакне дека ако нешто може да се научи од социјализмот, тоа е од неговиот социјален аспект. Кон ова може да се надоврзе онаа реченица што често се истакнува при анализите на социјализмот дека: "Ако не те бидува за ништо, тогаш можеш да послужиш како добар пример".

Она што во последно време предизвикува позасилен интерес во рамките на науката и општествената практика претставува односот меѓу сферата на продукцијата и сферата на репродукцијата кои во едно општество претставуваат два системи врз кои се остварува целината на општественото живеење.

Сферата на репродукцијата, како комплекс од активности преку кои се репродуцира човечката единка,

односно сфера во која се создаваат новите човечки генерации како био-психосociјални суштства, различно е поставена во различни општества. При разгледувањето на сферата на репродукцијата значајно е да се истакне дека таа е тесно поврзана со жените, бидејќи голем дел од активностите што овде спаѓаат, во минатото и денес, биле вршени од страна на жени.

Во секое општество нужно се поставува прашањето - која е цената на чинењето на репродукцијата? Во социјализмот кон сферата на репродукцијата се пристапи сегментарно и во сообразност со принципите на кои беше укажано. Залагајќи се за постигнување еднаквост меѓу сите човечки суштства, тој својот принцип го примени и во доменот на регулацијата на односите меѓу мажите и жените. Она што се смета како посебна придобивка на социјализмот, кон која денес развиените земји гледаат со извесен скептицизам, е заштитата, односно бенефициите што жената ги уживаше во периодот на мајчинството. Имено, станува збор за деветмесечно платено породилно отсуство, право на платено отсуство за болно дете, право на истото работно место по отсуството, материјална помош на семејства со повеќе деца и сл. Сето тоа и овозможи на жената полесно да се вклучи во сферата на продукцијата.

Со оглед на тоа како социјализмот го поставил прашањето на општествената репродукција која секогаш има определена цена и резултира од некоја свесна акција на општеството, може да се согледа неговиот неекономски карактер. Во капитализмот прашањето за репродукција е сосем поинаку поставено и се чини неговото решавање како да резултира на еден најприродно можен начин. Пристапот кон ова прашање во капитализмот е утврден од еден глобален пристап што ова општество го има кон сферата на трудот, односно кон продуктивниот апарат. Овде беше стимулиран развојот на услугите, дејности кои покриваат поголем дел од репродуктивните активности. На тој начин, голем дел од репродуктивните активности беа пренесени во сферата на продукцијата и поста-

вени врз доходовни принципи. Економската логика на "државата на благосостојба" уште еднаш се потврдува и во формалната сфера, која ги дефинира условите за вклучување на жената во сферата на репродукцијата. Во овие земји бенефициите што жената ги ужива од страна на државата за време на мајчинството се доста слаби. Речиси нема земја, меѓу развиените, чие породилно отсуство трае повеќе од три месеци, некаде тоа е четириесет дена, некаде два месеца, итн. Друго е прашањето колку приватниот сектор е осетлив на ова законодавство и колку тоа негативно се одразува врз вработувањето на жените? Добро е пресметано однапред колку отсуството од работа и платениот надоместок го чини општеството. Тие го чинат двојно општеството. Од една страна, општеството ги плаќа отсуствата, кои не се така ретки во периодот кога децата се мали, а од друга страна - трпи и процесот на трудот. Познато е во науките што се занимаваат со трудот, дека адаптацијата на новиот работник на работното место трае долго, познати се проблемите околу интерзаменливоста на работните места и валоризацијата и сл.

Констатацијата дека социјализмот прашањето за репродукција го разреши сегментарно, значи дека голем дел од активностите околу репродукцијата беа вршени дома. Најголем дел од репродукцијата имаше нестоковен карактер. Тоа, од друга страна, значи двојно оптоварување на жените. Затоа во социологијата секогаш положбата на жената во општеството е дефинирана според обете сфери. Ако дојде до промени во едната, доаѓа и до промени во другата. Капитализмот својата интервенција ја направи во сферата на продукцијата, во која дојде до поопштествување на голем дел од репродуктивните активности, а во социјализмот начинот беше обратен. Меѓутоа, и покрај тоа, во социјализмот положбата на жената во сферата на репродукцијата не беше задоволителна. Репродукцијата, главно, се реализираше во семејството, каде тој беше немоќен да измени нешто во поглед на старата шема за дистрибуција на улогите. Денес, во

рамките на нашето семејство, се уште егзистира поделба на трудот според половите. Во случаи кога и двајцата сопружници се вработени, жената и натаму в таа што ги врши репродуктивните активности. Слабата економска основа на социјализмот го конзервира нестоковниот карактер на сферата на репродукцијата. Социјализмот не ги искористи новите и многу значајни инпути на економскиот развој.

Сегашната состојба на општеството, т.н. транзиција, до известна мера предизвика промени во оваа област. Развојот на приватниот сектор ја следи логиката на капиталот, кој во овие првични услови на конституирање на општествените односи се јавува во една сурова варијанта. Пред се, вработувањето. Платите се многу ниски, во голем број случаи без социјално осигурување. Во општествениот сектор во кој е извршена приватизација и таму каде што таа не е извршена, состојбата не е многу поразлична. Ниските плати целосно ја повлекуваат репродукцијата во рамките на семејството. Репродукцијата речиси целосно е плаќана од семејниот буџет. Од друга страна, издатоците се уште поголеми, бидејќи голем дел од активностите што претходно ги субвенционираше државата (на пример, образоването, згрижувањето на децата и сл.), се изложени на дејството на пазарните законитости. Ниедна социјална политика, ниту која било држава на благосостојба не би била во можност да изврши санација ако се има предвид она што се случува во сферата на продукцијата.

* * *

Литература:

- M. Stroobants,** *Sociologie du travail*, Ed. Nathan, Paris 1993.
- P. Drucker,** Посткапиталистичко друштво. Грмеч. Београд 1995.
- A. Michel ,** *Les femmes dans la société marchande*. PUF. Paris 1978
- Б. Хорват,** Политичка економија социјализма. Глобус. Загреб 1994
- Б.Деспот,** Женско питање и социјалистичко самоуправљање. Цекаде. Загреб 1987
- Bowles R., Edwards,** Разумевање капитализма. Загреб 1990.

Доц. д-р **Марија Доневска**, Институт за социјална работа и социјална политика
Филозофски факултет - Скопје

**ПРОТИВРЕЧНОСТИТЕ ПОМЕЃУ МОДЕЛИТЕ НА
СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА
И НИВНАТА ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА**

Кога размисливаме за социјалната држава, истовремено мораме да размисливаме и за мерките и инструментите што треба таа да ги преземе за да ги реализира социјалните права на граѓаните. Се разбира дека апликативните дејствија на социјалната политика главно се вршат преку вработените во социјалните служби. Социјалните сервиси и во нашата држава (особено согласно со новиот закон за социјална заштита), имаат државен, приватен или невладин карактер (хуманитарни, волонтерски и други организации).

Социјалната работа, која се применува во државите социјални, служби секогаш е поврзана со социјалната политика на дадена земја, независно од тоа дали социјалните активности имаат карактер на анимација (како што е тоа во Франција, Белгија, Италија) или како што е во Германија и Полска, каде што преовладуваат теоретски парадигми поврзани со социјалната педагогија. Југословенската концепција за социјалната работа (се мисли на моделите и стратегиите), под чие влијание Македонија остана околу 50 години во областа на социјалната, работа секогаш била англосаксонски ориентирана, искористувајќи ги достигањата од областа на социјалната работа од западните партнери и приспособувајќи ги кон економско-политичкиот систем во кој функционира, бидејќи социјалната работа не може да се концептира без почитување на

историските корени и специфичните услови што се карактеристични за секоја земја.

Во последно време, поради наглото опаѓање на економската моќ на граѓаните, целиот стручен ангажман на кадри вработени во социјалните установи од отворен тип се однесува на задоволување со материјална помош на граѓаните. Помимо социјална работа, посебно во јавноста, се споредува погрешно со разрешавање на проблеми на материјално необезбедени граѓани, заборавајќи на низа други проблеми поврзани со психопедагошките активности во работата, како што се проблемите во семејството, деликвенцијата, болестите на зависности итн. За разлика од непосредната социјална заштита, проблемите со психопедагошка димензија бараат комплексни решенија, мултидисциплинарен пристап во кој и се гледа сржта на социјалната работа.

1. Актуелни проблеми за разрешавање

Иако сиромаштијата и невработеноста се најголемите социјални проблеми на денешнината, се заборава дека истата материјална необезбеденост, која предизвикува нагло осиромашување на населението, го загрозува и ограничува био-психосоцијалниот развој на луѓето, особено на децата. Факторите што ги предизвикуваат загрозувањата зависат од средината (селска или градска), постојат итн. универзални загрозувања (неадекватна социјализација, непројавување грижа за безбедност и сигурност на децата, непостоење на примарна превенција) и институционални фактори (лоши услови во функционирање на училишта, културни, здравствени и заштитни институции).

Трансформацијата во новиот општествен систем и економско-политичката и морална криза присутна во нашето општество, секојдневно ги ограничуваат нашите залагања за правилен и нормален развој на сите категории луѓе. Меѓутоа, за тие проблеми не размислуваме толку внимателно, бидејќи немат алармантен карактер, не се

толку уочливи иако последиците од нив ќе резултираат многу некорисно во иднина. Како резултат на општествената негрижа, сите тие проблеми мораат да бидат решавани во семејството и зависат од неговата снаодливост. Секојдневно од семејниот буџет се намалуваат трошоците предвидени за задоволување на културните, образовните, спортските и други потреби. Во некои слоеви на општеството ваквата ситуација ги ограничува аспирациите, влијаје за деградација на постојните вредности, а какви се последиците од тоа - лесно може да се предвиди.

Во овој контекст се појавува и првата забелешка, дека постојниот модел и сите законски регулативи дејствуваат повеќе куративно, без поголемо акцентирање на превентивните дејствија.

2. Што е, всушност, социјална работа?

Постојат различни дефиниции за социјалната работа, кои се повеќе или помалку насочени кон разрешавање на проблемите на човекот, но постојат и дефиниции каде што преовладува политичката компонента. Според В. Лоренц, традиционалното место и функцијата на социјалната работа во општеството се концентрираат во креирање на внатрешен општествен мир, кој се создава не преку мерки на принуда, туку преку систематско и целисходно водење дијалог кој се однесува на разликите и нееднаквостите во општеството. (Лоренц, 1994). Различите и нееднаквостите се предмет на секојдневни дејствувања на државните институции и невладини институции. Овој двоен мандат на социјалната работа, а особено од моментот на менување на општествениот систем, е присутен и во нашето општество. Ако сакаме социјалната работа да ја посматраме на овој начин, треба да ги прошириме нејзините функции пред сё во изградба на развојни програми за дејствување во локалната заедница. Кај нас, досега социјалната работа се ограничува само со разрешување на проблеми на луѓе кои се нашле во ризична ситуација.

3. Дали конкретни или мешовити модели?

Социјалната држава има неколку модели кои, помалку или повеќе, се поврзани со две главни опции: неолибералистичка и социјалдемократска. Заштитничката држава која, според своите заложби, обезбедува целосно вработување е соопштен модел на социјалните служби и социјалната помош за сите ризични групи и е жестоко критикувана, особено по 70-тите години.

Во неолибералистичка концепција, наместо вработување за сите, се предлагаат пазарни механизми, наместо универзалните социјални служби - селективни служби што функционираат според критериумите на потребите, и наместо целосна грижа за сите социјални случаји воведување во продуктивна работа (means test). Во оваа концепција, големо значење им се придава на самите луѓе во ревитализацијата на општествениот живот, потоа - на значењето на заедничкиот живот во локалната заедница, во семејството, на приватните и доброволните активности. Неолибералистите се спротивставуваат на постоењето на универзалните социјални права, сметајќи дека државата не е, и не може да биде одговорна за социјалните проблеми. Државата, според неолибералистите има резидуален карактер во социјалната помош. Во многу држави најчесто се применуваат мешовити модели, што можат да се забележат и во нашата држава.

Социјалните држави, со својот систем на високи социјални осигурувања (посебно во комплексниот модел на заштитничка држава) и разработени програми за социјална помош, влијаат негативно, како што повеќе пати е елаборирано, врз мотивацијата за барање работно место. Проблемот се продлабочува во случај кога не постои и надеж за негово наоѓање и целиот ангажман на една држава треба да се насочи кон креативност и отворање нови работни места. На поимот *самоснаодливост*, најважниот во пазарната економија и се спротивставува поимот *зависност*, кога маси беспомошни луѓе им се подредени на интересите на доминантните општествени групи. Од гру-

пите зависи и создавањето на макро и микроекономските концепции. Но последиците од таа политика секогаш ги сносат граѓаните. Во овој контекст, Josephine Kwhall од Англија со право вели дека "социјалните работници по-средуваат помеѓу оние што имаат влијанија и сила и оние што се беспомошни" (според Лоренц, 1994).

Зависноста од социјалната помош има и сила пехоративна обвоеност, бидејќи единствата што ја прима помошта секогаш има чувство на безвредност, а самиот чин на примање помош означува неуспех или неснаодливост. Тој вид стигматизација, според моето искуство, има многу негативни последици, дури по оформувањето на психолошката зависност од "сиромашната состојба". Наспроти тоа, особено во некои етнички групи, зависноста од социјалната помош трае и се пренесува од генерација на генерација и стопира можност за секаква мотивација за подобрување на состојбите. Последново станува стил на живеење, што впрочем и е елаборирано во теоријата за културата на сиромаштвото.

Социјалната помош ги оддалечува луѓето од пазарот на трудот, а исто така и во многу ситуации ги заштитува пред посебно некорисни услови на работа-бидејќи ним ѝм се нуди нешто што претставува најтешкото. Примерите од различните акции и во нашата држава ни ги потврдуваат тие согледувања (одбивање на социјални случаји да се вклучат во организирани акции, неприфаќање на работните места, особено од страна на ромското население).

Примиенувајќи ги најчесто мешовитите модели во социјалната политика, државата со својата правна регулатива им налага на социјалните установи стриктно почитување на прописите и реализација на акциите. Согласно со тоа, се јавува дилема и се поставува прашање дали социјалната работа, се фокусира врз клиентот со сите негови објективни и субјективни потреби и проблеми, или пак ги реализира интересите на државата? Реализацијата се однесува на глобално донесене одлука кој, посебно во земјите со нефункционален правен систем, се пре-

твораат во постојани дилеми. Овде се јавува расчекор помеѓу помагателните и политичките функции на социјалната работа.

4. До кој модел сме најблиски?

По Втората Светска Војна, во Европа се формираа неколку модели на социјална работа. Во стручната и научната литература постојат различни поделби. Ние се служиме со подделба на:

- **Скандинавски модел**, каде што државата обезбедува или поттикнува вработување, потребите на граѓаните се задоволувани на пазарот на труд. Во овој модел, социјалната работа има висока позиција и на некој начин ги обезбедува функциите на семејството. Овој модел е особено актуелен во Шведска.
- **Резидуален модел**, кој означува задоволување на потребите на граѓаните преку пазарни механизми. Државата помага при крајно необезбедени случаи преку социјалните сервиси (најчесто за сиромашните). Другите активности со социјалната компонента во однос на потребите на граѓаните ги вршат невладини институции и специјализирани државни установи.
- **Корпорационен модел**, се потпира врз заложбата граѓаните да работат и да се осигуруваат за пензионерскиот живот. Државата ги штити основните права на граѓаните, а другите активности ги преземаат невладините, професионалните, религиозните и другите доброволони групи. Моделот кој во Германија го оформи Bismarck функционира до денеска и во други држави (Белгија, Холандија).
- **Модел на елементарна социјална помош**, е типичен за економски слабите држави од Европската унија (Португалија, Шпанија, Грција, Ирска). Во овие држави социјалната помош вкупност е обезбедувана од страна на доброволни организации.

Моделите на социјалната помош во Европа се силно поврзани со идеолошките традиции на социјалната ра-

бота. Според В. Лоренц (1994) можеме да издвоиме: христијански, филантропски, феминистички и т.н. социјалистички експерименти, како модели.

Според нашето мислење, кај нас моментално постои мешовит модел, со елементи преземени од скандинавските искуства. Новите одредби во сите закони се поврзани со социјалното право, а нивната практична елаборација ќе ни укаже на специфностите на нашиот модел.

5. Потреба од градење на модел отворен на постојани влијанија

Втор проблем кон кој во иднина треба да се насочи вниманието се однесува на обемот и методите на работење на социјалните служби, а кој индиректно е поврзан со моделот на социјалната држава и е се поприсутен во процесот на глобализација.

Се смета дека сите идни содржини на социјалната работа ќе бидат детерминирани со процесот на глобализација. Глобализацијата се однесува на два феномена присутни во современиот свет: compression - зголемување на густината на населението, и друг феномен, кој е се поприсут во сферата на филозофските размислувања на луѓето, а имено означува идентификација на светот како целина. И првиот и вториот феномен ќе влијаат за појава на нови социјални проблеми или зголемување на некои од нив.

Сами сме сведоци на нови појави во социјалната работа што произлегуваат од проблемите во развојот или од природните катастрофи и непогоди. David Coh (1995) наведува пет појави што треба да се најдат во центарот на интересите од страна на социјалната работа. Тоа се: сиромаштија, последици од демографскиот пораст (во некои делови на светот), еколошки загрозувања, конфликти (војни) и миграции.

Сите тие појави треба да се земат предвид градејќи ја долгорочната стратегија на социјалната политика во

земјата, а исто така навреме да се приспособи кон моделите на социјалната држава. Со еден збор, при размислувањата за социјалната работа мора да постојат многу широк простор и обем.

Во Европа, која постојано се менува, основните проблеми ќе бидат поврзани со сè поголемото истакнување на посебностите, кај припадниците на националните групи, што ќе создава етничка нетolerанција. Како втор проблем ќе се јавува миграцијата, кон сигурност и подобар живот. Од тоа произлегува дека во програмите за развој и унапредување на социјалната работа во локалната заедница треба да се акцентираат активностите што водат кон развивање на солидарност, взајемно почитување и соживот.

* * *

Литература:

- Lorenz Walter**, *Social work in a changing Europe*, Routledge, London, 1994
- Wagner A.**, *Social work education in an integrated Europe, Plea for a global perspective*. *Journal of Teaching in Social Work*, No. 2, 1992
- Coh D.**, *Social work education: state of the art*: Scandinavian *Journal of Social Welfare*, No. 4, 1995.

Проф.д-р **Наум Матилов**, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје

СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА И НЕКОИ АСПЕКТИ НА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКАТА ПОЛОЖБА НА СЕМЕЈСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА ВО УСЛОВИ НА ТРАНЗИЦИЈА

Досегашните теориско-емпириски истражувања покажуваат дека социоекономската положба на семејството по правило е детерминирана, во помала или поголема мера, од глобалните прилики што доминираат и што и даваат основен печат на поединечната поширока општествена организација, во чии рамки е овозможена содветната практико-апликативна егзистенција на скупниот семеен и општествен живот на семејните структури. Иако ваквата определба во општествените науки е речиси општо прифатена, сепак, поопстојните анализи покажуваат дека е неопходно и извесно нејзино надополнување. Имено, опстојувањето, дејствувањето и карактерот на глобалните општествени прилики без исклучок се резултат на опстојувањето, дејствувањето и карактерот на конкретните парцијални општествени групи, односно на поединците што се нивни конститутивен елемент. Тоа не значи дека се минимизира значењето на глобалните состојби чие влијание врз скупниот општествен развиток е неспорно. Меѓутоа, треба да се има предвид дека тие сепак се рефлексија на непосредните поединечни дејствувања, чие свесно присуство, во голема мера може да ги насочи општествените промени во определен посакуван правец. Во тој контекст, крупните општествени промени што нужно го зафаќаја и современото семејство во Македонија, во голема мера доведоа до сериозни, дури и

драматични влошувања на неговата елементарна социјална сигурност, со што се нарушија и елементарните цивилизациски вредности. Овие состојби посебно станаа доминантни од почетокот на деведесеттите години сè до денес, односно во т.н. период на транзиција, во кој, заместо прокламираното и очекувано подобрување на постојниот квалитет на живеење, глобалните општествени промени го забрза социјалното пропаѓање на најголемиот дел од населението, со што и нивото на животниот стандард беше вратено за неколку децении напред. За пореално согледување на димензиите и длабочината на социоекономската криза во Македонија, како индикатор го здравите морталитетот на населението во периодот 1990-1995 год. Притоа, статистичките показатели укажуваат дека постојната кризна состојба кај нас сериозно го загрозила дури и самиот биолошки интегритет на определена категорија популација. Наспроти современите демографски тенденции во поразвиените општества каде што морталитетот најчесто е без поголеми осцилации, во Македонија само во овој релативно краток временски период, морталитетот на населението покажува пораст дури од околу 13 проценти (види: Статистички преглед, Скопје, 1996, стр.13). Една од основните причини за ваквите неполоволни тенденции, меѓу другото, сметам дека треба да се бара во слабата ефикасност на функционирањето на нашата социјална држава, чиј основен принцип од кој би требало да се раководи при своето практично дејствување претставува токму хуманоста. На пример, поради лошата организациско-финансиска поставеност, како и поради разни други деформации во нашата здравствена сфера, лекарствата наменети за постарата популација практично се недостапни, што сигурно има свој одраз врз споменатите негативни демографски тенденции. Само овој податок, без посебни продлабочени анализи, сметам дека сам по себе доволно зборува, како еден од показателите, за степенот на ефикасноста во функционирањето на социјалната држава во нашиот општествен систем. Сепак, научниот пристап во однос на најсоодветното раз-

решавање на оваа проблематика, мора да ги има предвид посебностите со кои се соочува македонското општество, според кои, за поадекватна, во смисла на позабрзана трансформација на социоекономската основа, кај нас е неопходен еден релативно подолг временски период. Имено, нормалното функционирање на, во условна смисла, новиот општествен систем, кој е ориентиран кон прифаќање на пазарните економски односи, претпоставува претходно правно-политичко конституирање на општествените институции чија основна преокупација ќе претставува макроекономската стабилност на системот, понатаму - доследна трансформација на капиталот од досегашната недефинирана општествена сопственост во приватна сопственост, реформи во постојниот институционален поредок, а посебно во реформирањето на местото на државата во стопанството итн.

Ваквите состојби, како и недоволно регулираните подрачја во другите сфери на глобалниот социоекономски систем, всушност потврдуваат дека Република Македонија сè уште се наоѓа во почетната фаза од процесот на транзиција со присутни тенденции кон нагласено опаѓање на производството и перманентен пораст на невработеноста. Во тие рамки, и покрај начелната афирмација на концептот за социјална држава, како уставна новина, чии основни принципи би требало да бидат хуманизмот, социјалната правда и солидарноста, во практиката животниот стандард на семејствата, како и нивната севкупна општествена положба, континуирано се влошуваат, со што оправдано се зголемуваат и незадоволството и разочараноста на пошироката популација од новиот вредносен систем, кој дијаметрално се разликува од оној во претходниот период. Како краен резултат од ваквите сложени и во секој случај противречни социјални и економски прилики, со кои нужно се соочи и Република Македонија, меѓу другото, се јавува и непосакуваното забрано раслојување на семејствата, при што, за жал, секодневно расте бројот на семејствата што ги исполнуваат условите за стекнување со правото за користење на не-

која од формите на социјална заштита. Ваквите назадувања во квалитетот на живеењето, на некој начин, треба да претставуваат и определен аларм за социјалната држава, кој указува на сериозноста на состојбите, како и на неопходноста од преземање неопходни мерки што би биле во функција на обезбедување на, каква-таква, базар елементарна, социјална сигурност на семејствата во Македонија. И покрај тоа што современите неповолни општествени прилики во голема мера го попречуваат заживувањето и ефикасното дејствување на концептот на социјалната држава, со оглед на тоа што во случајов стапува збор за загрозеност на најчувствителното подрачје од семејниот живот, чие неблаговремено разрешување може да доведе до натамошни, уште поштетни социјални нарушувања, сметам дека е вистинскиот момент, со ефикасна, благовремена и сеопфатна интервенција на социјалната држава, практично да се аплицираат и да се почувствуваат најзините базични принципи.

Од досегашното излагање се наметнува констатацијата дека настанатите глобални транзициони промени најдиректно и најинтензивно влијание имаат врз материјалната основа на современото семејство. Меѓутоа, имплицитно, нивното влијание во значителна мера е присутно и во најнтимната сфера на семејството, во подрачјето на семејните односи. Таа го потврди и научно-социолошкото истражување, што го реализира ИСППИ во текот на минатата година. Иако се работи за специфично подрачје на семејниот живот, кое е мошне тешко достапно за социолошки истражувања, резултатите што ги добивме, од научен аспект, ни откриваат една мошне интересна и индикативна состојба, која во извесна смисла и ја очекувавме. Имено, повеќето од половината од вкупниот број анкетирани испитаници изјавиле дека во последните пет години односите во нивните семејства (под што се подразбираат односите помеѓу брачните другари, како и односите помеѓу генерациите родители и деца) значително или многу се влошиле, додека процентот на семејствата кај кои е евидентирано подобрување на семејните односи

е незначителен. Притоа, мошне впечатливо е што тенденцијата на влошување на семејните односи ги зафатила речиси сите категории семејства, без разлика на определени нивни емпириски семејни карактеристики, како што се, на пример, образованите на брачните партнери, нивната вработеност, етничката припадност и др. Тоа значи дека тешките и несредени материјални прилики на семејствата кај нас имале подеднаков одраз врз поголемиот дел од популацијата, без разлика на споменатите обележја. Во тој правец, ваквите сознанија ги надополнуваат, исто така, резултатите од истото истражување, според кои промените во семејните односи единствено се наоѓаат во висок корелациона врска само со просечните месечни материјални приходи на семејството. Така на пример, имајќи ги предвид податоците од односното анкетно истражување, произлегува констатацијата според која, со порастот на висината на просечните месечни материјални приходи на семејствата, континуирано опаѓаат степенот и интензитетот на влошување на семејните односи, и обратно. Со други зборови, тоа значи дека семејните односи бележат најнизок степен на влошување кај материјално поситуираните семејства, додека семејствата кај кои рапидно се влошила материјалната положба истовремено покажуваат значително повисок степен на влошување и на семејните односи. Ваквите сознанија, утврдени по емпириски пат, одат во прилог на претпоставката за тесната заемна поврзаност и обусловеност помеѓу карактерот на глобалниот општествен систем од една, и фактичката положба на семејството и семејните односи, од друга страна. Актуелните конфузни и хаотични општествени околности имаат свој директен одраз и врз семејството, така што со право се потенцира дека семејството е производ на општеството. Овие влошени семејни односи истовремено претставуваат и потенцијална опасност од ескалација на низа патолошки општествени појави, поради што, и во овој случај, социјалната држава би требало да ја има улогата на катализатор на општествената стабилност.

Еден од позначајните фактори од кој е детерминирана социјалната и економската положба на семејството во периодот на транзиција, секако претставуваат и актуелните состојби во врска со природното движење на населението, како и во врска со определени аспекти на планирањето на семејството. Веднаш да напоменеме, дека иако наталитетот на населението во еден релативно подолг временски период се наоѓа во благо опаѓање, сепак ваквите тенденции посебно се изразени во периодот што го означуваме како транзиционен. Исто така и состојбите со морталитетот, како што претходно напоменавме, покажуваат определени промени. Имено, со оглед на процесите на стареенje на населението, карактеристични за современото општество, вообщичен е неговиот благ пораст, меѓутоа релативно високиот пораст на морталитетот кај нас, токму во актуелниот период на транзиција, е мошне индикативен и загрижувачки, така што сметам дека е неопходно ова прашање да се најде во доменот на интересните сфери на социјалната држава. Освен тоа, ако се има предвид дека и бројот на склучените бракови во овој период се намалил, сосем очекувано, и природниот прираст на населението во последниве 6-7 години, покажува тенденции кон забрзано и перманентно опаѓање (види: Исто). Според тоа, во глобални рамки, очигледно е влијанието на современите случувања во пошироката средина врз ова подрачје на семејниот живот.

Меѓутоа, сепак, познато е дека кај нас во некои средини се уште се присуствуваат, во значителен обем, патријархалните рецидиви, кои, во известна смисла, претставуваат еден вид одбранбен механизам за какви било влијанија од надворешната општествена средина. Во вакви услови, меѓу другото, е оневозможено и секакво организирано планирање на семејството, во смисла на поголема хуманизација на неговата репродуктивна функција. Од друга страна, иманентно на демократизацијата на семејните односи е при одлучувањето за бројот на раѓањата, освен семејните можности за нормално одгледување.

дување на децата, да се земаат предвид и реалните можности на пошироката општествена заедница за нивна успешна социјализација, што претпоставува оспособување на младата генерација за вклучување во животните текови.

Иако прашањата од оваа проблематика во општи рамки главно се познати, со спроведеното научно истражување настоеуваме подетално да се запознаеме и со определени специфичности, значајни за поуспешно практично действување на социјалната држава во ова подрачје. За таа цел, сакавме да ги утврдиме декларативните ставови на испитуваната популација во врска со бројот на децата кои според нивно мислење, би требало да се раѓаат во семејството. Податоците покажуваат дека половината од вкупниот број испитаници сметаат дека во семејството би требало да се раѓаат по едно до две деца, додека околу една третина анкетираните лица се на мислење дека идеален број деца во семејството е три. Според демографските сознанија, ваквите одговори, спроведени во практика, приближно би значеле одржување проста препродукција на населението.

Сепак, во истражувањето не е занемарлив и бројот на испитаниците што се залагаат за многудетни семејства, односно семејства со по четири и повеќе деца.

Овие ставови не соодветствуваат со современата популационна политика на земјите кои имаат определени искуства од оваа област, како и со нашата популационна политика која, впрочем, се наоѓа на самитот свој зачеток. Тоа значи дека во Македонија еден значителен дел од семејствата, не само декларативно, туку и практично, се определяат за семејниот модел со многу деца, без да се води доволно сметка, како што претходно споменавме, за семејните и општествените можности за успешно вклучување на младата генерација во современите општествени текови и процеси. Според тоа, иако статистичките и научните податоци покажуваат опаѓање на наталитетот во Македонија, сепак кај определени категории семејства тој се уште се одржува на рекордно високо ниво.

Со оглед на тоа дека во Македонија семејствата етнички се хетерогени, сметавме дека од научен, како и од чисто практичен аспект, е мошне значајно да се утврди кои семејства, со оглед на нивната етничка припадност, се карактеризираат со висок фертилитет на жената, односно се залагаат за семејство со многу деца. Нашиот досегашни сознанија за високиот наталитет кај албанските семејства беа потврдени и со ова истражување. Имено, испитаниците Албанци, во споредба со испитаниците од другите етнички припадности, во далеку повисок процент се залагаат за повисоки фертилни стапки. Треба да напомнеме дека, иако се работи за декларативни ставови на анкетираните лица, нашите сознанија покажуваат дека тие се речиси идентични со фактичката состојба. Сепак, истражувањето исто така покажа дека со возрастот на образованите, како и на вработеноста посебно кај жената Албанка, евидентна е тенденцијата на опаѓање на стапката на наталитетот. За овие научни сознанија сметам дека нашата социјална држава би требало да покаже поголем соодветен практичен интерес, особено при разрешавањето на низата проблеми што произлегуваат од определени демографски нарушувања.

Досегашните општествени заложби околу решавањето на проблемите што произлегуваат од актуелните демографски состојби сметам дека беа насочени во погрешен правец. Така на пример, со постојниот актуелен Закон за додаток на деца, со основна цел да го дестимулира наталитетот на семејствата во регионите со енергично висок природен прираст на населението, законодавецот го ограничи правото на додаток на деца до третото дете. Во таа смисла, се прифати тезата дека во современите социо-економски прилики во Македонија раѓањата треба да се ограничат на три деца, што за постојните состојби вусношто претставува и оптимален број. Меѓутоа, имајќи ја предвид основната смисла и намена на додатокот на деца, која во сегашните прилики би требало да има социјален а не демографски карактер, и која се состои пред се во помагање на семејствата со поиски

материјални примања, околу згрижувањето, воспитувањето и образоването на децата, овој закон сметам дека е во извесна колизија со својата основна намена. Всушност, ваквото ограничување на правото на додаток на деца до третото дете, семејствата со повеќе деца, кои наедно се и најзагрозени, ги доведува во крајно неповолна положба. Во услови на влошена социјална состојба кај поголемиот број семејства, парадоксално е што токму семејствата со повеќе деца, кои се наоѓаат во најлоша социјална положба, да немаат право на паричен надоместок, во вид на додаток, на деца и тоа за сите деца. Притоа, и во овој случај, хуманоста, како еден од конститутивните принципи на нашата социјална држава, е наполно изоставена. Намалувањето на високиот наталитет кај определени категории семејства, многу посоодветно би можело да се постигне, како што споменавме, со преземање на поголеми иницијативи околу образоването и просветувањето на населението, отколку со ограничување на додатокот на деца до третото дете, што всушност материјално најмногу ги погодува токму најзагрозените семејства. При донесувањето на сегашниот актуелен закон за општествена заштита на децата, законодавецот очигледно не водел доволно сметка за неговата научна заснованост. Претпоставувам дека, за жал, и при донесувањето на новиот закон науката не е консултирана, што во иднина не би требало да се прифаќа како практика.

* * *

Д-р Амалија Јовановик - Филозофски факултет - Скопје

СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА И ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ПЛАНИРАЊЕ НА СЕМЕЈСТВОТО

Драги колешки и колеги, почитувани гости!

Во рамките на оваа дискусија не би навлегувале пошироко во објаснувањето на општествените предуслови за настанувањето на движењето на планирање на семејството. Ке укажеме само на основните извори од кои може да се види историскиот развој на правото на раѓање како основно човеково право во светот и кај нас, за да би можеле да се осврнеме на можностите за неговото користење. Всушност, историски гледано, за впечаточите на грижата на општеството за родноста на населението можеме да зборуваме кон крајот на XIX и почетокот на XX век, кога настанува движењето за контрола на раѓањата, како движење кое имало за цел да го разобличи пристапот кон решавањето на проблемите на населението произлезено од Малтусовото економско сфаќање, особено во врска со проблемите на населението, како и решенијата понудени од страна на Малтус за нивното надминување, пред сè во врска со "прекубројноста на населението". И подоцнешниот развој на движењето за планирање на семејството во светот покажува дека во некои делови од светот тоа се третира како лек за "прекуброто" население, бидејќи контрацепцијата или регулацијата на раѓањата се сметала како надомест за развој, што се случувало и подоцна, се додека Организацијата на обединетите нации правото на планирање на семејството не го прогласиле за основно човеково право во 1966 година. Основата за тоа ја нашле во Универзалната деклара-

ција за човековите права, прифатена од Генералното собрание на ООН во 1984 година, во членот 25, каде што се определува дека секој човек има право на такви животни услови, кои ќе му обезбедат негово лично здравје како и здравје на неговото семејство. Мајките и децата треба да уживаат посебна грижа и помош. Образоването и воспитанието треба да водат кон целосен развој на личноста и кон сопшто почитување на човековите права и елементарните слободи. Во 1954 година во Рим е одржана првата светска конференција за населението, а втората во Белград во 1965 година. На двете се воделе опширни дискусији за проблемите на населението, контролата на раѓањата, планирањето на семејството, експлозијата на населението, еднаквоста меѓу половите и сл. Значајно е дека токму на последната се надминати спротивностите во врска со планирањето на семејството во рамките на ОН, и благодарение на тоа, на Генералното собрание на ОН, планирањето на семејството било декларирано како основно човеково право. Истовремено, проблемот на не-контролираниот растеж на населението бил прогласен за не помалку значаен проблем од проблемот на светскиот мир, иако помалку видлив. Потпишувачите изразиле верување дека повеќето родители сакаат да распологаат со знаења и средства потребни за планирањето на семејството, и дека можноста да се одлучува за бројот на децата и растојанието меѓу нивните раѓања претставува нивно право. Како такво тоа е прогласено на денот на човековите права во 1966 год. и внесено во Резолуцијата на 18-тата Меѓународна конференција за човековите права, одржана во Техеран во 1968 година, во која, во членот 16 е дефинирано дека "Родителите имат право слободно и според својата совест да се определат колку големо ќе биде нивното семејство и во колкави растојанија ќе ги рафаат нивните деца".

Информациите во врска со активноста на ОН за планирање на семејството се значајни, бидејќи повеќето земји во светот, меѓу нив и нашата се потписници на нив-

ните документи во кои е застапено и планирањето на семејството.

Во нашата земја за првпат правото на планирањето на семејството е прифатено и како уставно право внесено во Уставот на СФРЈ, член 191 и Уставот на СРМ во 1974 година, член 242, кој е согласен на сојузниот Устав и гласи: "Право на човекот е слободно да одлучува за раѓањето на деца. Ова право може да се ограничи само заради заштита на здравјето". Тука треба да се напомене дека, ова право претставува сложено право и како такво во себе ги вклучува следниве права на човекот: право на избор на планирање на семејството, односно право на слободно родителство, право на слободен избор на партнери, право на спречување на зачувување (контрацепцијата, стерилизацијата - ако не е забранета со законот), право на зачувување, право на лекување на неплодноста или причините за неа, право на прекин на бременоста - исклучиво право на жената и право на раѓање на дете; а кога тоа е веќе родено, тоа е субјект. И не е важно дали е сакано или не; родителите имаат права и обврски кон него и законот го заштитува детето. Дилемата, дали правото на раѓање е право на брчната двојка или право на жената е разрешено во полза на жената, бидејќи ова право е индивидуално право и како такво претставува право на жената. Сите овие права ги наведуваме заради тоа што Резолуцијата за популациона политика на СРМ, донесена во декември 1987 година е заснована на уставното право, а сè уште има правна важност.

Во Уставот на РМ, правото на човекот за планирање на семејството е содржано во членот 41 кој гласи: "Право на човекот е слободно да одлучува за создавање на деца. Републиката, заради усогласен економски и социјален развој, води хумана популациона политика".

Оттука, всушност, и прашањето: што е тоа што ни нуди државата, какви се всушност тие права, и колку од нив можеме практично да ги користиме? Често, во својата истражувачка практика која трае веќе повеќе од дваесет години, морав да започнувам со: формално правно ги

имаме сите права, но практиката е во расчекор со нивните определби, особено кога зборував за еднаквите права на жените. Токму затоа, овде на советувањето за социјалната држава тргнувам од тезата дека, всушност за мене како граѓанин е значајно што правата што ми ги нуди државата, без оглед дали таа се вика социјална или не, можам да ги користам. Ќе призnam дека имам права, само ако можам да ги реализiram - кога ќе имам потреба.

Оттука и зборувам за правото за планирање на семејството, тргнувајќи од Уставот на социјалната држава Македонија, која во својот член 41 ни дава право на создавање на деца. Читajќи го, првин помислив, дека граѓаните добиваат нешто повеќе или нешто различно од претходниот устав, но анализирајќи го зборот создавање утврдив дека тоа е нешто помалку од она претходното или воопшто ништо. Зашто? Затоа што во ниеден претходен документ, ниту кај нас ниту во друга земја правото на раѓање, кое е сосема експлицитно, не е изразено со некој друг збор, бидејќи точно се однесува на правото на раѓање или откажување од него (раѓањето), ако за тоа не постојат услови според сознанието на носителот на правото: жената или брачната двојка. Но, при правото на создавањето на деца се прашував (како граѓанин): какво е правото што ми ги нуди законодавецот? Што всушност подразбира под поимот "создавање" на деца? Се расправував за ова и кај правници, познати и непознати, но ниеден од нив не можеше да ми даде јасен одговор. Дури дојдов и до помислата, дека законодавецот единствено игра "мајтан" со граѓаните, и им нуди навидум сè, а всушност ништо, бидејќи тоа што го нуди не може да се операционализира. Според речникот на македонскиот јазик, зборот создавање се однесува на повеќе работи, особено во смисла на творење, творештво. Но, никако не како замена за раѓањето или евентуално за зачувувањето, за кое всушност станува збор при планирањето на семејството. Ова го зборувам со единствен цел - да утврдам дека напишаните права сè уште не можат ни доволно да се операционализираат а камоли да се користат.

Кога сме веќе тука, сакам да обрnam внимание и на користењето на другите права во врска со планирањето на семејството. Имено во членот 42 од Уставот на РМ пишува дека Републиката посебно ги заштитува мајчинството, децата и малолетните лица... малолетните лица и мајките имаат посебна заштита при работа. Во членот 39 се вели дека на секој граѓанин му се гарантира правото на здравствена заштита. Во членот 40, дека Републиката му обезбедува посебна грижа и заштита на семејството; во истот член натаму се вели дека родители имаат право и должност да се грижат за издржување и воспитување на децата. Децата се должни да се грижат за стари и изнемоштени родители итн. Не би продолжила натаму. Многу права, многу обврски но малку места каде што законодавецот се обврзува за обезбедување на услови за остварувањето на правата. На пример, во врска со планирањето на семејството и водењето на хуманата популациона политика. Мораме да укажеме на тоа, дека репродукцијата на населението е речиски приватна работа на родителите. Дури и беби пакетот, кој според Резолуцијата за популациона политика припаѓа само за првродено дете, се добива, ако мајката има скрка, три до четири месеци после раѓањето на детето. И тоа е речиси сè што и го нуди државата. А како мајка прашувам: дали државата ги прашува родителите кога нивните деца треба да исполнат државните должности. Кога се зборува за правата од здравствената заштита во Законот за здравствена заштита во член 17 се вели: "На граѓаните на Република Македонија, кои не подлежат на осигурување според членовите од 12 до 16 од овој закон, врз основа на заемност и солидарност, им се обезбедува право на здравствена заштита на жените во врска со бременоста, породувањето, леунството и контрацепцијата", иако знаеме дека жената родилка го плаќа породувањето, кое се наплатува околу 2000 германски марки, доколку не е осигурана. Исто така се знае дека, според законот за работните односи на жената на породилно отсуство не и припаѓа надомест за време на

породилно боледување, ако не била вработена 6 месеци пред да оди на породилното отсуство (термин што многу повеќе одговара бидејќи не се работи за болест, за да оди на боледување). Каде е посебната заштита на мајчинството, правото на планирањето на семејството и хуманото водење на популационата политика, за која, пак тем речено, ништо не се кажало од 1987-та година наваму?

Со ова сакам да ја завршам дискусијата и уште еднаш се вратам на појдовната теза, дека можеби некогаш е подобро да се има помалку права, но тие да се експлицитно изразени од страна на законодавецот, усогласени во сите акти и да можат вистински да се користат.

Благодарам.

* * *

Д-р Јордан Јакимовски - Институт за социолошки и политичко правни истражувања - Скопје

ЕЛЕМЕНТИ И МОДЕЛ НА СОЦИЈАЛНА ДРЖАВА

1. Концепцијски добар општествен систем
е тој што постигнува:

1. Економска ефикасност;
2. Социјална праведност; и
3. Политичка слобода.

Основен проблем што се појавува во првите години на транзицијата е отсуството на повеќе од потребниот амбиент за функционирање на трите компоненти. Имено, сè уште не постои доволна економска моќ за функционирање на приватно сопственичката структура, недостиг на претприемачки класи, не се присутни сите елементи на пазарната економија, правилата на демократијата сè уште не се зацврстени, појави на социјална несигурност и сл.

Во овие години на транзиција, покрај економските и политичките, на површина се појавија и социјалните проблеми. Дојде до опаѓање на личниот стандард на населението, до појава на социјална несигурност, остварени се промени и во шемите на социјалното осигурување, се работи за воведување пазарни елементи и сл.

Значи, актуелните состојби во економската сфера придонесоа за разградување на стратификационата структура на општеството во правец на осиромашување на големи слоеви од популацијата и нагло збогатување на сосем мал број од населението.

На тоа укажуваат податоците за подрастично опаѓање на куповната мок кај голем дел од населението, чии што плати се движат на ниво на егзистенцијален минимум.

Табела 1. Некои индикатори на економско-социјален развој на Република Македонија во периодот 1990-1994 год.

	Година				
	1990	1991	1992	1993	1994
1. Вработени на 1.000 жители	250	230	217	204	191
2. Индекс на реална нето-плата	100,0	87,5	58,5	75,3	67,6
3. Индекс на трошоците на живот	100,0	210,8	3396,6	15692,4	35825,7
4. Индекс на број на деца корисници на додаток за деца	100,0	108,9	105,8	100,2	97,6
5. Индекс на корисници на право на инвалидско осигурување	100,0	109,4	116,8	127,1	130,6

Намалувањето на платите и нивната нередовна исплата доведе до ограничување на здравствената заштита, намалување на средствата во фондот за пензиско и инвалидско осигурување, нередовна исплата и намалување на бројот на додаток за деца, ограничување на образоването (вишо и високо) и други, услови кои порано беа бесплатни.

Социјалната положба на голем дел од населението е влошена поради ниското општо ниво на стопанската развиеност, големиот број пензионирани лица, поради малите приходи на голем број домаќинства и сл.

Имајќи ги сите овие елементи, при дефинирањето на социјалната политика и социјалната праведност, покрај економските фактори, треба да се има предвид и структурата на населението. Структурата на населението, особено неговиот старосен состав, здравствената состојба, инвалидноста и невработеноста-непосредно

влијаат врз правецот на социјалната политика и социјалната праведност.

Имено, во популацијата на Република Македонија постои тенденција на опаѓање на учеството на млади лица до 20 години, а расте учеството на лица со возраст над 65 години.

Проблемот на стареење на населението не е само во трошоците за социјална заштита, помеш, медицинска нега, туку и во образоването, во работната сила, во квалитетот на живеењето и во стабилноста на семејството.

2. Елементи на социјална држава

Покрај материјалното обезбедување, здравствената заштита и сигурноста во староста, треба да влезат и следниве елементи: образоването, домувањето и други секојдневни проблеми.

Една од значајните претпоставки за развој на социјална држава е создавање еднакви шанси за човековиот развој, и тоа не само обезбедување на животната егзистенција, туку и да се осигураат за напредување во сите сфери на животот, според личните способности и склоности а не само според личните материјални можности.

Шанси за школување, за стручно оспособување, за еманципација, за домување, за здравје, за култура, шанси за општествена мобилност и сл.

3. Социјална политика

Социјалната политика во Република Македонија ќе треба да се одвива во две акции:

Право, треба да се настојува да се лекуваат негативните ефекти од транзиционите процеси во општество то. Имено, обезбедување основна социјална заштита на сите граѓани, обезбедување на социјалните случаи и реинтеграција на невработените што биле во работен однос. Во овој период поголемо влијание на државата е неминовно.

Второ, со подобрување на економската состојба на земјата треба да се оди кон развој на нови шеми на социјална политика, кои ќе ја намалат улогата на државата, а ќе го зголемат учеството на граѓаните.

4. Модел на социјална држава

Социјалниот карактер на Република Македонија доаѓа до израз преку уставните одредби за економско-социјалните права на граѓаните. Во функција на поцелосно остварување на социјалните права во практиката, Уставот на Република Македонија од 1991 години предвидува право на социјална сигурност и социјално осигурување на граѓаните, во согласност со начелото на социјалната правичност.

Социјалниот принцип на државата го легитимира законодавецот да дејствува ефикасно и во социјална насока, односно за создавање и осигурување на социјална сигурност.

Стандардни форми за политиката во областа на социјалата не може да има. Државата треба да поставува рамковни услови за дејствување на одделните носители на социјалниот систем. Системот на социјална држава постојано треба да се менува и не смее да е статичен. Социјалната политика да се води перманентно и паралелно со економската политика и да има еднакви важност и внимание. Економската политика не греши кога инсистира на ефикасен и динамичен стопански развој, а ни социјалната политика не греши кога инсистира на правична социјална сигурност и социјална заштита. Во практиката двете гледишта многу тешко се доближуваат.

Оттука, основен заклучок би било континуирано да се работи на доближување на двата погледа, бидејќи тие истовремено се две реални животни потреби.

И повторно може да се каже дека готови модели на социјална држава не може да се користат во друга држава. Секоја држава, па и Република Македонија треба да избере сопствен модел. Посебна задача на држа-

вата е да обезбеди еднакви шанси за пристап во здравствен, пензиски и образовен систем, пазар на труд, регионални шанси на еднаквост и сл.

★ ★ ★

М-р Сунчица Димитријоска - асистент на Институтот за социјална работа и социјална политика, Филозофски факултет - Скопје

НОВИТЕ ПРОМЕНИ ВО СИСТЕМОТ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО ПЕРИОДОТ НА ТРАНЗИЦИЈА

Општествената криза не ја одмина ни Република Македонија, која стана една сиромашна земја, а потоа се појави транзицијата која е хендикепирана од:

- неполовното окружување (блокадата од страна на Грција, ембаргото од Советот за безбедност кон Југославија),
- по распаѓањето на поранешна Југославија, замрзнати се штедните влогови на граѓаните, оставајќи ги да живеат со минимални средства,
- социјалните конsekвенции од реконструкцијата на државата и државните институции и премин во пазарно стопанисување, кое ја влоши состојбата на населението, посебно на активно нефлексibilниот дел од населението, се јавува вишок на општествени служби, се напушта политиката на целосна вработеност или, поради технички или економски барања, се зголемува бројот на социјално заштитните потреби на населението кое не е во можност само да ги надмине, се зголемува бројот на девијации, се менуваат моралните вредности и сè поприсутна е идејата за афирмација на осигурувањето, односно елаборација на инструменти и институции наменети за ослободување на човекот од стегите на природата и негативните ефекти на пазарот (Ружин Н., 1997). Избегнувањето на неполовните ефекти на пазарната регулатива е избегнување на

неполовни социјални тензии со развивање на комплексен систем на економска и социјална регулатива која ќе има за цел да се усклади остварувањето на развојот, и тоа на таков начин на кој ќе се избегнат нестабилноста и кризата.

Општо е познато дека социјалната заштита ќе ја посматраме како пристап што се јавува како дел од социјалните промени или, попрецизно, како начин на осимислување и остварување на социјалните промени во услови на брзи и радикални трансформации.

Социјалната заштита има противречна позиција, на една страна растат потребите за социјална заштита како кумулативни последици не само од социјални, туку и од економски, политички, социјално-културни и демографски промени, додека на друга страна се влошуваат или усложнуваат економските, техничките, институционалните, политичките како и други услови за остварување на начелата и принципите на социјалната заштита (Милосавлевик, М., 1992).

Ако ја разгледуваме шемата на социјалната заштита во Република Македонија, ќе ги уочиме основните трендови присусти во социјалната заштита и ќе дадеме насоки за можни правци за еден прифатлив систем на социјална заштита, во сообразност со пазарната економија, правната држава, но и демографските, економските, историските и други услови.

Разгледувајќи ја социјална заштита во рамките на работните односи, може да констатираме два вида прашања за работното активно население: како во услови на откажување од реални или лажно создадени економски и социјални аспирации да се придобијат некои делови од населението за определени програми на трансформација а за загрозените или за население во ризична состојба да се обезбеди опстанок и преживување.

Во градењето на законските решенија државата од неодамна сакаше да доведе измени што ги бараше Светската банка. Тоа беше скратување на годишниот одмор на 12 работни дена. Предлог што во малку земји е

прифатен. Обидот беше надвор од реалните состојби во Република Македонија. Работниот човек не беше прашан за неговите потреби, за неговите навики и различни улоги што ги извршува во животот и тие му причинуваат задоволство, а од друга страна тој човек треба да се мотивира и ангажира за благодет на државата. Ке се запрашаме каде е тута решението?

Сигурно во компромис.

Намалувањето на породилното боледување беше натамошен предлог на Светската банка. Предлог можеби за земји со поинаква стапка на наталитет. Ако се има предвид стапката на наталитетот во Р Македонија, особено на жената Македонка, чија стапка е 1,8 со што не е обезбедена ни прста репродукција, државата би морала со законските решенија, да води долгочочна популациона политика ако сака во наредниот период да има контингент на работна сила.

Условите за згрижување на децата во институции ќе се обезбедат, но колку ќе се прифати мисленето на стручните лица за рано одвојување на децата и општо прифатениот став за потребната грижа околу детето од страна на неговата мајка, секако е следен факт на кој треба да се внимава во донесувањето на законската регулатива.

Потребите на човекот мора да се земаат предвид затоа што тој се јавува во двојна функција, во улога на производител (кремира, создава, произведува и врши услуги) и во улога на потрошувач .

Ако го имаме предвид социјалното обезбедување на невработеното издржувано население, а тоа според службени статистички податоци е 46,8% (Статистички годишник, 1997) уочуваме дека се присутни промени асимилирани помеѓу две концепции: осигурување од невработеност и општа солидарност.

Во првиот случај надоместокот за невработените е условен од елементите врзни за работниот стаж и должностата на остварување бенефиции која е првенствено определена од стекнатиот работен стаж.

Надоместоците за невработените, што се исплатуваат поради престанување на работниот однос (технолошки вишок или одење во стечај на претпријатие), се нередовни поради нередовно исплатување плати на вработените и неможноста за невработените да се уплатат придонеси за здравствено, пензиско или инвалидско осигурување.

Во вториот случај работен стаж не е неопходен, бидејќи солидарноста се искажува спрема сите групи невработени и овозможува остварување на социјална помош, за која владата донесе посебна Програма во 1992 година. Гradeјќи ги линиите на животен минимум во зависност од местото на живеење (село или град) се прават обиди за остварување средства за покривање на минимум на животен стандард.

Во новиот закон за работни односи се прават обиди да се намали времетраењето на бенефиции, нивното ниво но и да се развие еден комплексен систем на социјално обезбедување или една густа безбедносна мрежа што ќе ги прифати невработените и ќе им пружи адекватна поддршка во обезбедувањето чувство на сигурност преку воспоставување информативен систем за работни места:

- воведување интензивни мерки и техники за вработување;
- воспоставување клиентски односи помеѓу службите за вработување, од една страна, и баратели на вработување и почитување од друга страна, низ либерална концепција, во прогрес со активна политика за вработување (Андерсон, 1990), а притоа мора да имаме предвид долгочочни перспективи, но и сознанија дека невработеноста е конструктивен елемент на модерното општество и секогаш ќе биде присутна функционалната невработеност (Корнаи, 1992).

Следната област на социјалната заштита е пензиското систем. Ако го поставиме прашањето дали ист систем придонеси (и без постојни економски тешкотии) и односи во пензиското осигурување може наполно да ги

задоволи потребите на населението. Една од посигурните хипотези е дека сегашният пензиски систем може да ги задоволи само основните пензии. Исплатувањето на пензии денес се остварува од интеграторска солидарност, при што сегашната генерацija на вработените плаќа придонес од кој се исплаќаат пензите на сегашната генерацija на пензионери со доплата од државниот буџет.

Во новите законски проекти се заоструваат условите за стекнување пензии со продолжување на работниот век и со зголемување на староста за стекнување право на пензия, а се губи правото на откуп на пензиски стаж.

Во оваа област мора да се има предвид и се попримнатата појава, првото вработување да се започне по 30 годишна возраст на човекот, но и денешната демографска застапеност на населението над 60-годишна возраст, која изнесува 13% од вкупното население со постојана тенденција кон зголемување на оваа група.

Покрај задолжителното (државно) пензиско осигурување, потребно е да се обезбеди и дополнително осигурување, со кое ќе се обезбедат повисока пензия и повисок стандард на пензионерите.

Меѓутоа, можно е да се предвидат пензии и за сите граѓани (по наполнување определен број години), обезбедувајќи средства преку даноци, но и со потреба сегашниот систем да се модифицира, комбинирајќи го со скандинашкиот систем на социјално осигурување.

Суштината на социјалната заштита во рамките на Законот за социјална заштита е признавање на фактот дека трудот во сите прилики не е услов за добивање определени приходи, со што во дадени ситуации на професионална неактивност или нестабилност се активира правото на социјална компензација што овозможува згрижување на загрозеното население во општеството.

Социјална помош се доделува заради рамнотежа во вкупното население, и тоа на определени групи (стари, неспособни за стопанисување и социјално необезбедени). Но таков начин е незамислив во општество со пазарно

стопанисување и слободен начин на живот и работа на секој поединец каде социјалната помош треба да се вклучи на последно место.

Потребно е да се истакне дека реалните истражувања во социјалните служби во современите и развити држави укажуваат дека дејностите на социјалната заштита не се центарализирани. Напротив, кога се работи за услуги, тие се најчесто во надлежност на локалните власти. Од друга страна, некои содржини на социјалната заштита, поради општиот карактер и цели, макар и оние прагматичко-политички, да се зачува социјалниот мир, очигледно е дека некои од улогите на државата се неопходни и се повеќе е доведена во прашање поделба на улогите. Искуствата од претераната центарализација, како и консеквентното изведување на децентрализација, упатува не кон компромисен принцип туку кон поделба на улоги, што значи уважување на предностите и недостатоците кај обата модели.

Социјалната држава во најголема мера е насочена кон остварување на социјална праведност и социјална сигурност. Сите прописи, без разлика на кое подрачје од социјалната заштита се однесуваат, се насочени кон ублажување на социјалните нееднаквости и уважување на човековото достоинство. Целта на сите прописи е ублажување, но не и укинување на социјалните нееднаквости (што во стварноста и не е можно). Значи социјалната држава, а со тоа и социјалната заштита не настојува да се постигне апсолутна социјална еднаквост, ни егалитаризам во имотните односи.

* * *

Маја Геровска, социјален работник во Меѓуопштинскиот центар за социјална работа

РЕАЛНИТЕ ДИМЕНЗИИ НА СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА ВО МАКЕДОНИЈА

Од поголемиот број денешни излагања, се наметнува констатацијата дека на социјалната држава, за каква се произнесе Македонија со Уставот, во најмала рака интервентно и е потребен „свртничар“, кој ќе ја спаси од судирот со нова утопија, ќе ја извлече од бездната наречена транзиција и ќе ја насочи во „зоната на нови општествени односи со претходна проекција на социјалната сфера“.

Како претставник на Центарот за социјална работа, еден од актерите на социјалната политика со „привилегија на извршност“, чувствувам должност да истакнам дека активностите во рамките на оваа институција се во евидентен расчекор со поступатите на „социјалната држава“. Ваквите состојби постојат скоро во сите сфери на социјалната превенција, а нагласувањето само на некои од нив, во овие рамки, претставува обид да се долови атмосферата на моменталниот „социјален вакум“.

- Заштитата на правата на децата за нивни слободен и непречен развој, особено на оние што се во положба на социјална потреба од каков било карактер, е предмет на најсилни залагања на секаде во светот. Но, како кај нас моментално се заштитени оние што најмногу имаат потреба од тоа, говори следниов податок:

1. Само во домот за згрижување на деца без родителска грижа „11 Октомври“ моментално престојуваат 23 штитеници над 18 година возраст. Бројката од 23 ста-

нува уште позастрашувачка ако се земе предвид фактот дека 11 штитеници од споменатите 23 се со лесна ментална ретардација. Со заструвањето на социјалните превирања, оваа бројка катедневно има тенденција кон пораст. Меѓутоа, можноста за ново институционализирање во односнава установа е невозможна, поради непостоење логичен одлив на деца. Поради тоа, доаѓа до несоодветна институционализација, со цел да се обезбеди моментално сместување, за подоцна и трајно да останат во него.

Овие податоци реално говорат за инертноста на државната интервенција во овој домен. Всушност, станува збор за еден круг следствени социјални препреки што произлегуваат една од друга, истовремено продлабочувајќи ја можноста за нивно разрешавање.

2. Нецелисходноста на установите за згрижување на деца, исто така, претставува своевиден проблем во обезбедување на натамошната социјализација. Имено, евидентна е потребата од стручно усовршување на резиденцијалните штитеници, наспроти моменталните залагања за образовно нивелирање со другите врсници.
3. Превентивната функција за заштита на младите од асоцијални поведенија се соочува со проблем на немање доволно структури, што ги анимираат младите. Моменталната превенција се сведува на советодавни разговори. Негативностите од сето тоа се согледуваат преку зачестената појава на алкохолизам и наркоманија. Проблем што понатаму се јавува, а произлегува од споменатата отсуност на конкретни решенија, е немањето соодветни институции за прием на малолетните зависници, ставајќи ги притоа под ист покрив долгогодишните и најчесто неизлечиви пациенти со можеби само љубопитните малолетници, и доведувајќи ги во ситуација на димензионирање на негативноста со која се зафатени.
4. Неможност за реализација се согледува и во спроведувањето на дел од изречените мерки на деца и мла-

- динци. Имено, мерката засилен надзор од страна на социјален орган претпоставува обезбедување низа работни ангажмани, додатни активности со кои врз малолетникот треба да се влијае со цел стекнување определени работни обврски и задолженија. Меѓутоа, постојниот дијапазон што социјалниот орган може да го понуди се сведува на минимум. Поради тоа, се оди на реално програмирање на заштитните мерки, со цел да се обезбедат вистинските услови.
5. Постепеналната заштита исто така ги доживува најтешките моменти од своето егзистирање. Парадоксот на нејзиното постоење се согледува во неможноста за обезбедување конечна ресоцијализација, односно неможноста да се обезбеди соодветно инволвирање на индивидуата во работниот процес. Ова, особено во дневни услови, станува наполно незамисливо. Ако финалето на еден ваков чин не може да се обезбеди, тогаш сите претходни мерки стануваат бесполезни.

- Нееластичноста и неприспособеноста на постојните социјални одредби, се видливи и во доменот на непосредната социјална заштита на граѓаните. За жал, со овие состојби се скрекаваат голем број луѓе - само во Скопје моментално околу 15.000 семејства го користат правото на социјална помош и околу 1600 индивидуи се јавуваат како корисници на постојана парична помош. Проблемите со кои тие се соочуваат се присутни веќе подолго време, а решенијата за нивно надминување не се на повидок. Овие констатации произлегуваат од следниве факти:

1. Основната цел на постоењето социјална помош се состои во нејзино навремено исплаќање, за да и се излезе во пресрет на индивидуата во моментот кога таа самостојно, без општествено залагање, неможе да се соочи со дадена ситуација. Имајќи ги предвид моменталните состојби за исплатата на социјална помош, се наметнува заклучокот за губење на целеинходноста од постоење на ваква помош. Само за илустрација, во моментов се исплаќаат социјалните помошти за

месец мај, а постојаната парична помош има приоритет на исплаќање само за еден месец порано.

2. Една од неправилностите се однесува и до висината на социјалната и постојаната парична помош. Не е логичен фактот ако се знае дека до поистоветувања на висината на двета вида помош. Со самото тоа, се доведуваат двете спротивставени категории - работоспособни и неработоспособни - во еднаква позиција, што е секако надвор од контекстот на обезбедувањето "еднаквост на шанси".
3. Парадоксален се чини уште еден факт, односно нудењето исти опции преку социјалната помош за невработени лица и за вработени, но под стечај и сл. Истата скала за двете категории доведува како до манипулирање со невработеноста, така и со нејзино поттикнување и зголемување.
4. Можноста за стимулација на невработеноста се зголемува и со опцијата на побрзо исплаќање на здравствената заштита за оние лица што се под бирото за вработување отколку оние што се во редовен работен однос.
5. Недетерминираноста на постојниот Закон за социјална заштита во однос на специфицирањето на ситуациите што овозможуваат право на користење социјална помош исто така се јавува како една од пречките и можностите за манипулација и користење на широчината со која овој термин е определен.

Резиме

Наведените податоци се само дел од состојбите што ја давалвираат мисијата на "социјалната држава". Социјалната политика, која ја анимира државата, неминовно мора да се доведе во согласност со универзално-теоретскиот договор дека - "Секоја политика мора да води сметка, во прв ред, за доброто и развојот на народот, како и да ги охрабрува аспирациите на тој народ кон

социјален прогрес.⁵⁷⁾ Согласно со тоа, постојните аномалии во социјалната превентива, а со тои и во социјалната политика - треба да се заменат со нови, практично компатибилни елементи што ќе го развиваат чувството на "социјална правда" и "социјална сигурност".

Моменталното стојалиште на државата одговара на Титмусовата социјална политика, според кого - "така претставува утописка и ирелевантна, што се елаборира без да се води сметка за прашањата на структурата и динамиката на општеството, како и за правците на неговиот развој".⁵⁸⁾

Поставеноста на социјалната превентива е потребно да се трансформира во рамки што овозможуваат опции за работно ангажирање и инволвирање на индивидуата во трудовиот процес, за разлика од постојната компензација за невклученост во тој сегмент. Така, намалувањето на процентот на "вишокот" корисници на социјални услуги би резултирало со редовна исплата на оние што се наоѓаат во потреба од интервентна општествена заштита.

Забележителен е и дефицит во одредбите за премање мерки во даночната и образовната политика, како и во политиката за вработување, со што секако се намалува влијанието на државата да се спречува настанокот на социјални ризици.

Конечно, определени подобрувања се очекуваат со донесувањето на новиот закон за социјална заштита, кој се осврнува врз поголем дел од проблематичните сектори во социјалниот домен. Заживувањето на работата во локалните заедници исто така дава реална основа за зголемување на дијапазонот од можности што позитивно ќе корелираат со практиката.

Низ призмата на споменатите состојби, евидентна е побарувачката од постојната "социјална држава" да афирмира социјална политика, која ќе промовира одржу-

вање и заштита на човекови права и слободи на сите, вклучувајќи го и правото на развој; промовирање на ефективно остварување на правата и поделба на одговорностите на сите нивоа од општеството; заштита на правата на децата и младите; праведност меѓу половите, како и промовирање на зајакнувањето на социјалната интеграција и граѓанското општество.

* * *

57) Конвенција бр. 117 на Меѓународната организација на трудот, 1962 год

58) Tilmuss R. "Commitment to welfare", стр.116

Литература:

- Ружин Нано,** "Социјална политика", Радио Култура,
Скопје, 1994
- Titmuss Richard** "Commitment to Welfare",
Georg Allen and Unwin edition, London, 1971
- Предлог на закон за социјална заштита.**
Министерство за труд и социјална политика,
Скопје, 1997
- States of Disarray (The social effects of globalization),**
UNRISD, London, 1995
- Jack Rothman** Planning&Organizing for Social Change,
Columbia University Press, New York, 1974
- Social Development&Social Rights,**
International Association of Schools of Social Work,
Vienna, 1988
- Soft Methods in the European Union Social Policy.**
Anniki Savio, National Research and Development
Centre for Welfare and Health, Helsinki, 1995

Јуршит Рифат - Сојуз на синдикатите на Македонија

**СОЈУЗ НА СИНДИКАТИТЕ НА
МАКЕДОНИЈА ЗА СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА**

Уште на почетокот сакам да ја поддржам иницијативата за организирање на научен собир, на тема "Социјална држава помеѓу концептот и практиката". Тоа од причини што феноменот на социјална држава вонредно се актуелизира во современиот свет, а уште повеќе во земите на т.н. транзиција, во која слаѓа Република Македонија.

За Сојузот на синдикатите на Македонија расправата за социјална држава значи расправа за општите проекции на идниот развој, расправа за демократијата, за правната држава. Ваквиот однос кон прашањата на социјалната држава произлегува од сознанието дека:

- **прво,** современо општество може да се остварува само како социјална држава, што значи ќе се гарантираат фундаменталните социјални права, односно, та-квада прераспределба на општественото богатство што ќе обезбеди социјална правда; ќе се обезбеди нужната социјална хармонија; ќе се спречи социјалното пропаѓање, сето тоа како предуслов за општествен прогрес;
- **второ,** не е можно во оваа ситуација да се обезбеди општествен прогрес само со преферирање на економски, без социјални проекти, со исто значење и ист општествен третман.

Може да се тврди дека сите земји што влегаа во овие општествени промени, некои се во предворјето на социјалната експлозија, а некои веќе тоа го доживуваат,

покрај другото и најмногу поради немање ни елементарно чувство токум за социјалната димензија на државата.

Скоро во сите држави, и со самите економски проекти, крајно се преферира капиталот, со страстно маргинализирање на социјалните права на работниците и граѓаните. Резултат од тоа е непримерно социјално раслојување, со бесперспективност на поединецот и на општеството во целина. Ситуација на тотално социјално пропаѓање.

(2)

Тезите изнесени за социјалната држава од страна на гостите од Сојузна Република Германија се интересни, инспиративни за една ваква расправа. Особено тезите на колегата Еберхард Бек, кој на многу успешен начин ги идентификува и лоцира прашањата сврзани за концептот и практиката на феноменот на социјалната држава во современото општество.

Западните капиталистички земји, кои доживаја голем економски процут по Втората светска војна, имаа потреба и можности да го развијат концептот на држава на благосостојба, кој обезбедуваше еден висок степен на материјално и социјално обезбедување на работниците и граѓаните. Тоа беше многу успешен пандан на земите кои тогаш развиваа друг општествено-политички систем, наречен социјализам.

Меѓувремено, феноменот држава на благосостојба со големи општествени претенции веќе ја изгуби својата актуелност, мок и перспективи. Илузията за државата на благосостојба, како идеален општествен модел за обезбедување на социјална правда, благосостојба на човекот, очигледно исчезна. Меѓутоа, потребата од социјална рамнотежа во развиениот капиталистички свет, како претпоставка за социјален мир и прогрес, стана аксиома. Така, државата на благосостојба требаше да се замени со помалку претенциозната социјална држава.

Државата не е веќе држава на благосостојба, туку социјална држава што треба: прво, да гарантира елемен-

тарни и социјални права на работникот и граѓанинот и да обезбеди социјален мир, и второ, да обезбеди социјален консензус меѓу трудот и капиталот, со посредство или директно учество на државата. Тоа значи дека значајни економски проекти, особено социјалните, во државата ќе се обезбедуваат врз основа на социјален дијалог меѓу носители на општествената мок: државата, работниците, претставени преку синдикатот и капиталот, претставен преку своите асоцијации.

Неоспорно е дека овој, така да се нарече, социјално регулиран капитализам, изразен преку социјално пазарно стопанство во земите со побогата економска основа, несомено претставува позитивен општествен концепт, како од аспект на економскиот развој, така од аспект на обезбедување на социјалната правда, односно материјалната и социјалната сигурност и гаранција на работниците и граѓаните во целина.

Меѓутоа, последните години на сцена е еден нов глобален светски феномен, а тоа е економската и финансиската глобализација. Оваа појава директно се заканува да го разори концептот на социјалната држава кон која тендираме сите земји со пониски економски основи. Концептот на социјална држава е во криза. Капиталот, во потрага по профит, настојува да се смалуваат економско-социјалните права на работниците и граѓаните, а од друг сака да не ги почитува, односно руши веќе установените механизми на социјален дијалог за социјална држава воспоставен во рамките на секоја земја поединечно.

На новата стратегија на капиталот кон прашањето на социјалната држава соодветно ќе мора да и одговора и трудот, пред сè застапен преку синдикатите. Во спротивно може да дојде до големо нарушување на воспоставена, општествена рамнотежа меѓу трудот и капиталот, што беше предуслов за економскиот и вкупен општествен прогрес во земите од развиениот капиталистички свет. Затоа, треба да се очекува дека нарушувањето на таа рамнотежа на штета на трудот може да предизвика социјални, а со тоа и општествени конфликти.

Прашањето за концепт на социјалната држава кај нас дури сега го актуелизирааме. Во ССМ, врз основа на искуствата во дејствувањето како легитимен застапник на интересите на работниците, во Република Македонија во целиот овој период на транзиција инсистираме да се градат механизми и институции во државата, што ќе значи практична реализација на словото на Уставот - Република Македонија да се гради како демократска, социјална и правна држава. Секогаш сме сметале дека овие три општествени компоненти мора да се во тесна корелација. Тоа значи дека економски просперитет не е можно без социјални проекции; демократијата претставува учество на сите релевантни субјекти на општеството во одлучувањето, што значи и остварен висок степен на социјален дијалог, во кој еден од актерите е ССМ, како легитимен застапник на интересите и правата на трудот.

За жал, треба отворено да се каже дека отсуствува поширок интерес за расправа за социјалната држава. Причините се повеќе и ќе назначам неколку:

- **прво**, се пласира концепција на економски и општествен развој од првобитните облици на капитализмот, либералистичкиот, кој во современото капиталистичко општество не комуницира со стварноста. Така, се форсира исклучително капиталот, а трудот се сфаќа само во негова функција. На тие концепции им пречи: социјална држава, социјална правда, поправилна распределба на богатството, им пречи мокрен синдикат. Не се зацвршување на одговорноста на државата за функциите во стопанството и социјалната сфера.

Така, наместо да се преминува на систем во кој ќе се поврзуваат пазарната и социјалната компонента-градење социјално пазарно стопанство цврсто се инсистира и се проектираат вкупните општествени односи врз исклучително пазарни односи и многу лесно се преминува преку силното социјално раслојување, големото осиромашување на работниците и населени-

ето воопшто, невработеноста и драстичното опаѓање на стандардот на луѓето.

Уште полошо што тоа се смета за терапија за создавање нови односи кон трудот. Никогаш и во никакви услови не може да се влезе во зона на економска стабилност и некаков економски и општествен подем со изразито намалување на социјалните права, на платите на работниците, на масовно отпуштување од работа, освен по цена на драстично влошување на социјалната ситуација.

- **Второ**, политичките субјекти во државата, тука, пред сè се мисли на политичките партии, за жал или поради отсуство на општествени визии за современа социјална држава, или занимавајќи се со други прашања, пред сè национални, или со прашања исклучително сврзани со партиска борба за власт, малку се занимаваат со овие прашања на нашето општество. Тоа може да се потврди со фактот дека овој корпус прашања сврзани со економско-социјалната позиција на работникот и граѓанинот и градење механизам за остварување на уставниот концепт на социјална држава, малку, или воопшто, не се предмет на третирање, односно иницијативи и предлози во институциите на власта.
- **Трето**, определени слоеви во општеството за неверојатно краток период, а пред сè преку шпекулација и корупција, стекнаа екстремно големо богатство и покрај економската мок, се вовлекаа и во политичката власт, до врвовите на политичките партии и други механизми на моќта во државата. Тие слоеви силно ја развиваат тезата дека капиталот е сè и дека во оваа транзиција треба да се снаоѓа како знае и умеје, и наводно, дека жртви е нормално да има. Така, во ваква состојба, од вакви општествени слоеви што се здобија со моќ во државата, не може да се очекува желба за расправа за концепт на социјална држава, за демократија, во неговата извorna демократска

мисла, за правна држава во која ќе се оневозможат шпекулацијата и корупцијата.

Во Сојузот на синдикатите на Македонија поимот социјална држава го ситуирале пошироко, не само во неговото рестриктивно сфаќање како социјална политика. Социјалната држава не значи гаранција на минимумот егзистенција, односно на границата на сиромаштијата. Социјалната држава треба да се сфрati и третира како многу поширок општествен однос што ќе обезбеди не минимум, туку многу поширока социјална, материјална сигурност и социјална праведност.

Во Република Македонија, наместо да се прават чекори во насока на градење модел на социјална држава, на дело е тенденцијата да се смалуваат веќе утврдените права на работниците со закон и колективни договори. Најсвеж пример беше во средината на оваа година, кога од републичката Влада беше иницирано законски да се смалат определени права (се аргументираше дека тоа се бара од меѓународните финансиски организации). Сојузот на синдикатите на Македонија енергично реагираше (што е позитивно прифатено и од пошироката јавност), па е постигнат договор да не се оди со тие скратувања на правата.

Социјалната држава за нас е онаа што ќе се гради врз социјален консензус меѓу носителите на општествената мок, преку социјален дијалог на микро и макро-план, со социјалните партнери; во воспоставувањето социјална држава максимално да се почитуваат меѓународните конвенции за економско-социјални права на работниците и граѓаните и општоприфатените стандарди. При ова, треба да се поага од сознанијата дека позицијата на трудот во современото општество не може повеќе да зависи од каприците на пазарот. Позицијата на трудот и граѓанинот мора да биде определена, градена и дроградувана врз спомнатиот консензус, врз социјален дијалог меѓу социјалните партнери.

Сигурно не е лесно да се всадува свест и да се гради социјална држава во услови, кога како и другите

земји во транзиција, се наоѓаме во зона на thefe (граблив) капитализам, како што веќе се означуваат општествени те односи во овие земји. Но, за социјална, демократска, правна, хумана држава нема алтернатива. Затоа, секоја иницијатива и напор во оваа насока заслужуваат целосна поддршка, како што беше и денешната расправа, иако со скромни претензии.

* * *